

СИГАЛ ЛАЈФ ИНШУРЕНС ГРУП АД Скопје

Годишен извештај,
Финансиски извештаи,
Годишна сметка

За годината која завршува на 31 декември 2025 година

СИГАЛ ЛАЈФ ИНШУРЕНС ГРУП АД Скопје

Годишен извештај

За годината која завршува на 31 декември 2025 година

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО
СИГАЛ Лајф Иншуренс Груп АД Скопје
2025**

Содржина:

1. ОПШТИ ЕКОНОМСКИ ПОДАТОЦИ	3
2. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО	13
3. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО	15
4. АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО, ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ, ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА, АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И ОСНОВНИТЕ РИЗИЦИ НА КОИ Е ИЗЛОЖЕНО ДРУШТВОТО	32
5. ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАН И РАЗВОЈ	78
6. КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ	81
7. АГЕНТИ И ВРАБОТЕНИ ЛИЦА ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2025	85
8. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПЛАНОТ	94
9. ПРЕГЛЕД НА ОСИГУРИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ	100

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

1. ОПШТИ ЕКОНОМСКИ ПОДАТОЦИ

Според Народна Банка на РМ Основните економски показатели се како што следи:

ОСНОВНИ ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

БДП (стапки на реален пораст, во %)/1					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
-4,7	4,5	2,8	2,6	3*	
Инфлација (крај на период, на годишна основа, во %)/2					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
2,3	4,9	18,7	3,6	4,4	4,1
Инфлација (просек, на кумулативна основа, во %)/2					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
1,2	3,2	14,2	9,4	3,5	4,1
Стапка на невработеност (во %)/3					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
16,2	15,4	14,4	13,1	12,4	
Буџетски биланс (салдо на централен буџет и фондови, % од БДП)/4					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
-8,0	-5,3	-4,4	-4,6	-4,3	-4,0
Парична маса М1 (годишни стапки на промена во %)/5, 17					
2020	2021	2022	2023	2024	
16,4	8,7	6,0	11,0	11,8	
Парична маса М2-денарски дел (годишни стапки на промена во %)/5, 17					
2020	2021	2022	2023	2024	
10,6	5,5	4,9	9,8	12,5	
Парична маса М3 (годишни стапки на промена во %)/5, 18					
2020	2021	2022	2023	2024	
8,0	8,8	5,3	10,2	14,6	
Парична маса М4 (годишни стапки на промена во %)/5, 17					
2020	2021	2022	2023	2024	
6,9	7,0	5,1	11,1	14,8	
Кредити на приватен сектор дадени од банки и штедилници (годишни стапки на промена во %)/5, 18					
2020	2021	2022	2023	2024	
4,7	8,3	9,4	5,1	11,2	

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

1. ОПШТИ ЕКОНОМСКИ ПОДАТОЦИ (продолжение)

Пондерирани каматни стапки на вкупно дадени денарски кредити (во % на годишно ниво, просек за периодот)/6, 16					
2020	2021	2022	2023	2024	
5,2	4,9	4,6	5,4	5,8	
Пондерирани каматни стапки на вкупно примени денарски депозити (во % на годишно ниво, просек за периодот)/7, 16					
2020	2021	2022	2023	2024	
1,5	1,2	1,1	1,8	2,4	
Просечен девизен курс МКД/ЕУР					
2020	2021	2022	2023	2024	
61,67	61,63	61,62	61,56	61,53	
Просечен девизен курс МКД/УСД					
2020	2021	2022	2023	2024	
54,13	52,11	58,60	56,94	56,87	
Извоз на стоки (во милиони САД-долари)/8					
2020	2021	2022	2023	2024	
6.636,8	8.244,9	8.731,0	8.999,3	8.425,26	
Извоз на стоки (во милиони евра)/8					
2020	2021	2022	2023	2024	
5.781,1	6.969,8	8.301,2	8.325,0	7.781,17	
Увоз на стоки ц.и.ф. (во милиони САД-долари)/8					
2020	2021	2022	2023	2024	
8.715,1	11.400,9	12.762,8	12.062,2	11.969,67	
Увоз на стоки ц.и.ф. (во милиони евра)/8					
2020	2021	2022	2023	2024	
7.599,4	9.648,1	12.130,8	11.156,6	11.062,45	
Трговски биланс (во милиони САД-долари)/8					
2020	2021	2022	2023	2024	
-2.078,3	-3.156,0	-4.031,7	-3.062,9	-3.544,41	
Трговски биланс (во милиони евра)/8					
2020	2021	2022	2023	2024	
-1.818,3	-2.678,4	-3.829,7	-2.831,6	-3.281,28	
Салдо на тековна сметка на билансот на плаќања (во милиони САД-долари)/9					
2020	2021	2022	2023	2024	

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

1. ОПШТИ ЕКОНОМСКИ ПОДАТОЦИ (продолжение)

-360,4	-374,8	-869,0	50,4	-356,0
Салдо на тековната сметка на билансот на плаќања (% од БДП)/10				
2020	2021	2022	2023	2024
-2,9	-2,7	-6,2	0,3	-2,1
Салдо на тековна сметка на билансот на плаќања (во милиони евра)/9				
2020	2021	2022	2023	2024
-318,0	-329,0	-801,3	49,9	-338,4
Салдо на тековната сметка на билансот на плаќања (% од БДП)/10				
2020	2021	2022	2023	2024
-2,9	-2,8	-6,1	0,3	-2,2
Директни инвестиции - нето (во милиони САД-долари)/9, 15				
2020	2021	2022	2023	2024
172,9	453,2	683,8	527,9	1.121,8
Директни инвестиции - нето (% од БДП)/10				
2020	2021	2022	2023	2024
1,4	3,2	4,9	3,3	6,6
Директни инвестиции - нето (во милиони евра)/9, 15				
2020	2021	2022	2023	2024
154,7	387,5	654,2	488,1	1.036,8
Директни инвестиции - нето (% од БДП)/10				
2020	2021	2022	2023	2024
1,4	3,3	4,9	3,3	6,6
Девизни резерви (во милиони евра, крај на период)/11				
2020	2021	2022	2023	2024
3.359,9	3.643,3	3.862,9	4.538,4	5.029,0
Покриеност на увозот со девизни резерви (девизни резерви во евра/ просечен месечен увоз на стоки ф.о.б и увоз на услуги од тековната година), во месеци				
2020	2021	2022	2023	2024
5,3	4,5	3,7	4,6	5,2
Надворешен долг (во милиони САД-долари, крај на период)/12				
2020	2021	2022	2023	2024
Надворешен долг (во % од БДП)/10				
2020	2021	2022	2023	2024

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

1. ОПШТИ ЕКОНОМСКИ ПОДАТОЦИ (продолжение)

Бруто надворешен долг (во милиони САД-долари, крај на период)/13				
2020	2021	2022	2023	2024
10.483,2	10.854,1	11.508,6	12.548,4	12.756,7
Бруто надворешен долг (во милиони евра, крај на период)/13				
2020	2021	2022	2023	2024
8.536,1	9.576,6	10.790,0	11.356,1	12.214,4
Бруто надворешен долг (во % од БДП)/ 14				
2020	2021	2022	2023	2024
78,7	80,9	81,5	77,4	78,0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Осигурителен пазар

Осигурителниот пазар во 2025 година во Република Северна Македонија се состои од 17 Друштва за осигурување (11 неживот, 6 живот), 44 Осигурително брокерски друштва, 12 Друштва за застапување во осигурување и 7 банки како застапници во осигурување.

Македонскиот осигурителен пазар во текот на 2025 година има генерирано 17,9 милијарди денари премија. Доминантно учество зазема неживотното осигурување со 14,7 милијарди денари додека на животното осигурување отпаѓа 3,2 милијарди денари. Вкупното зголемување во однос на 2024 година изнесува 12,3% (12,8% неживот , 10,2% живот).

Во 2025 година СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје има остварено пораст од 24.61% и пазарно учество од 12,68% (од пазарот за неживотното осигурување) Пазарната концентрација според Бруто Полисираната премија, Бруто Полисираната премија по друштва за осигурување, бруто полисирана премија по канали на продажба и бруто исплатени штети се презентирани во табелите подолу:

НЕЖИВОТ:

Бруто полисирана премија за период од 01.01.2025 до 31.12.2025

во 000 мкд

Ред. бр.	Класа на осигурување	неживот											Вкупно
		Македонија	Триглав	Евроинс	Сава	Еуролинк	Граве н.	Уника	Ос.Полиса	Халк	Кроација	Зоил	
1	Незгода	144.256	126.537	47.381	86.520	103.878	33.914	68.077	48.014	84.682	159.205	1.111	903.574
2	Здравствено осигурување	255.724	248.844	17.108	145.901	222.869	0	166.081	0	152.565	265.752	0	1.474.844
3	Моторни возила - каско	197.679	197.872	89.796	273.746	159.676	25.943	133.620	142.471	148.222	139.316	4.121	1.512.462
4	Шински возила - каско	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Воздухоплови - каско	0	0	0	0	76.232	0	4.698	857	0	16.678	0	98.465
6	Пловни објекти - каско	301,77	185	39	1.088	31	0	66	330	167	0	0	2.208
7	Стока во превоз - карго	30.459	26.714	18.644	5.366	5.995	0	14.488	3.271	6.290	5.009	0	116.237
8	Имот од пожари и други непогоди	242.982	123.781	59.530	110.380	540.034	4.272	63.265	72.896	91.422	78.756	136	1.387.453
9	Останати осигурувања на имот	416.954	241.534	71.086	191.343	309.830	2.257	206.762	36.555	110.032	109.554	90	1.695.997
10	АО (вкупно)	875.224	493.424	428.070	575.893	487.397	688.972	1.119.900	603.400	400.791	691.160	39.127	6.403.357
11	Одговорност воздухоплови	58	475	0	0	8.843	0	420	2.784	0	2.133	0	14.713
12	Одговорност пловни објекти	838,72	344	95	1.311	947	0	758	795	491	247	0	5.826
13	Општо осигурување од одговорност	64.013	50.838	12.692	21.308	168.752	846	51.388	27.993	53.298	22.624	50	473.802
14	Осигурување на кредити	15.901	63.284	1.110	13.038	0	0	0	0	110.955	7.257	0	211.546
15	Осигурување на гаранции	0,00	0	431	0	278	0	0	0	181	0	0	890
16	Осигурување од финансиски загуби	10.853	61.180	176	8.791	503	0	12.757	0	16.668	883	0	111.810
17	Осигурување на правна заштита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
18	Осигурување на туристичка помош	25.245	70.741	12.113	58.892	55.050	6.379	26.742	26.762	18.600	30.739	215	331.478
	Вкупно	2.280.486	1.705.753	758.271	1.493.577	2.140.315	762.583	1.869.022	966.129	1.194.364	1.529.314	44.850	14.744.663
% по друштво за неживотно осигурување		15,47%	11,57%	5,14%	10,13%	14,52%	5,17%	12,68%	6,55%	8,10%	10,37%	0,30%	100,00%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ЖИВОТ:

Ред. бр.	Класа на осигурување	ЖИВОТ						Вкупно
		Кроација	Граве	Винер	Уника	Триглав	Прва живот	
19	Живот	937.892	537.760	642.548	358.793	666.641	46.268	3.189.902
% по друштво за животно осигурување		29,40%	16,86%	20,14%	11,25%	20,90%	1,45%	100,00%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Број исплатени (ликвидирани) штети за период од 01.01.2025 до 31.12.2025

Ред. бр.	Класа на осигурување	НЕЖИВОТ											Вкупно
		Македонија	Триглав	Евроинс	Сава	Еуролинк	Граве н.	Уника	Ос.Полиса	Халк	Кроација	Зоил	
1	Незгода	1.179	969	257	1.054	1.331	486	764	478	569	1.497	7	8.591
2	Здравствено осигурување	19.030	14.794	1.245	6.665	13.411	0	7.146	0	6.777	17.559	0	86.627
3	Моторни возила - каско	1.062	1.089	614	1.478	735	172	641	720	754	735	24	8.024
4	Шински возила - каско	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Воздухоплови - каско	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	Пловни објекти - каско	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
7	Стока во превоз - карго	5	4	1	2	0	0	11	0	0	1	0	24
8	Имот од пожари и други непогоди	79	56	17	150	399	5	24	73	36	41	0	880
9	Останати осигурувања на имот	1.014	945	338	1.130	126	5	346	132	158	318	4	4.516
10	АО (вкупно)	5.164	2.575	2.024	2.829	2.455	3.621	5.708	2.765	2.011	3.335	238	32.725
11	Одговорност воздухоплови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Одговорност пловни објекти	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
13	Општо осигурување од одговорност	128	16	24	34	62	2	13	56	7	28	0	370
14	Осигурување на кредити	3	40	0	0	0	0	0	0	1	1	0	45
15	Осигурување на гаранции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Осигурување од финансиски загуби	36	0	0	7	0	0	1	0	0	0	0	44
17	Осигурување на правна заштита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Осигурување на туристичка помош	347	1.381	146	1.015	619	78	322	330	130	368	19	4.755
	Вкупно	28.047	21.870	4.666	14.367	19.138	4.369	14.976	4.554	10.444	23.883	292	146.606

% по друштво за неживотно осигурување	19,13%	14,92%	3,18%	9,80%	13,05%	2,98%	10,22%	3,11%	7,12%	16,29%	0,20%	100,00%
---------------------------------------	--------	--------	-------	-------	--------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	---------

Ред. бр.	Класа на осигурување	ЖИВОТ						Вкупно
		Кроација	Граве	Винер	Уника	Триглав	Прва живот	
19	Живот	2.534	1.190	808	482	770	7	5.791

% по друштво за животно осигурување	43,76%	20,55%	13,95%	8,32%	13,30%	0,12%	100,00%
-------------------------------------	--------	--------	--------	-------	--------	-------	---------

Неживот	146.606	96,20%
Живот	5.791	3,80%
Вкупно	152.397	100,00%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Бруто исплатени (ликвидирани) штети за период од 01.01.2025 до 31.12.2025

во 000 мкд

Ред. бр.	Класа на осигурување	неживот										Вкупно	
		Македонија	Триглав	Евроинс	Сава	Еуролинк	Граве н.	Уника	Ос.Полиса	Халк	Кроација		Зоил
1	Незгода	59.990	102.310	7.990	24.315	67.796	9.257	28.436	22.060	28.879	80.139	916	432.088
2	Здравствено осигурување	176.326	150.632	11.033	109.876	152.294	0	87.017	0	72.443	164.311	0	923.931
3	Моторни возила - каско	104.533	94.146	42.149	167.460	69.015	13.274	53.847	65.607	74.963	64.848	5.050	754.893
4	Шински возила - каско	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Воздухоплови - каско	0	6.446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.446
6	Пловни објекти - каско	0	0	0	40	0	0	0	0	1.854	0	0	1.894
7	Стока во превоз - карго	305	51.661	36	6	0	0	163	0	0	744	0	52.915
8	Имот од пожари и други непогоди	69.750	7.343	970	210.729	50.187	206	14.799	7.426	16.182	8.191	0	385.784
9	Останати осигурувања на имот	101.616	37.099	22.686	68.332	5.021	654	58.345	7.410	5.077	56.834	73	363.147
10	АО (вкупно)	438.540	211.515	146.714	226.612	199.028	233.266	409.096	203.224	202.993	235.245	16.034	2.522.268
11	Одговорност воздухоплови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Одговорност пловни објекти	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	63
13	Општо осигурување од одговорност	6.273	911	404	2.143	3.151	91	1.868	4.167	601	1.176	0	20.785
14	Осигурување на кредит и	323	1.082	0	0	0	0	0	0	28	9	0	1.442
15	Осигурување на гаранции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Осигурување од финансиски загуби	30	0	0	5.285	0	0	294	0	0	0	0	5.609
17	Осигурување на правна заштита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Осигурување на туристичка помош	9.061	26.388	4.205	24.252	17.090	1.304	6.968	6.395	3.190	6.694	105	105.652
	Вкупно	966.749	689.532	236.187	839.112	563.582	258.053	660.833	316.289	406.211	618.191	22.178	5.576.917

% по друштво за неживотно осигурување	17,33%	12,36%	4,24%	15,05%	10,11%	4,63%	11,85%	5,67%	7,28%	11,08%	0,40%	100,00%
---------------------------------------	--------	--------	-------	--------	--------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	---------

Ред. бр.	Класа на осигурување	ЖИВОТ						Вкупно
		Кроација	Граве	Винер	Уника	Триглав	Прва живот	
19	Живот	516.214	273.557	156.492	78.460	194.813	848	1.220.384

% по друштво за животно осигурување	42,30%	22,42%	12,82%	6,43%	15,96%	0,07%	100,00%
-------------------------------------	--------	--------	--------	-------	--------	-------	---------

Неживот	5.576.917	82,05%
Живот	1.220.384	17,95%
Вкупно	6.797.300	100,00%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Број на резервирани штети за период од 01.01.2025 до 31.12.2025

Ред. бр.	Класа на осигурување	НЕЖИВОТ										Вкупно	
		Македонија	Триглав	Евроинс	Сава	Еуролинк	Граве н.	Уника	Ос.Полиса	Халк	Кроација		Зоил
1	Незгода	144	309	56	154	221	118	31	70	86	357	3	1.549
2	Здравствено осигурување	139	738	48	459	998	0	43	0	185	831	0	3.441
3	Моторни возила - каско	244	390	210	277	344	147	226	160	154	361	9	2.522
4	Шински возила - каско	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Воздухоплови - каско	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	Пловни објекти - каско	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
7	Стока во превоз - карго	3	2	0	0	1	0	2	1	1	0	0	10
8	Имот од пожари и други непогоди	34	46	5	52	51	18	8	29	10	18	0	271
9	Останати осигурувања на имот	232	111	65	182	44	12	32	20	21	77	0	796
10	АО (вкупно)	1.820	1.052	730	891	1.605	2.846	1.248	959	690	1.307	124	13.272
11	Одговорност воздухоплови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Одговорност пловни објекти	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7
13	Општо осигурување од одговорност	73	11	19	32	29	4	31	25	8	8	0	240
14	Осигурување на кредити	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
15	Осигурување на гаранции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Осигурување од финансиски загуби	0	0	0	5	0	0	2	0	0	1	0	8
17	Осигурување на правна заштита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Осигурување на туристичка помош	135	279	95	197	253	95	30	135	65	167	0	1.451
	Вкупно	2.824	2.959	1.228	2.251	3.546	3.240	1.653	1.399	1.220	3.127	136	23.583

% по друштво за неживотно осигурување	11,97%	12,55%	5,21%	9,55%	15,04%	13,74%	7,01%	5,93%	5,17%	13,26%	0,58%	100,0%
---------------------------------------	--------	--------	-------	-------	--------	--------	-------	-------	-------	--------	-------	--------

Ред. бр.	Класа на осигурување	живот					Вкупно
		Кроација	Граве	Винер	Уника	Триглав	
19	Живот	271	248	27	51	9	606

% по друштво за животно осигурување	44,72%	40,92%	4,46%	8,42%	1,49%	0,00%	100,00%
-------------------------------------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	---------

Неживот	23.583	97,49%
Живот	606	2,51%
Вкупно	24.189	100,00%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Бруто резерви за настанати и пријавени штети за период од 01.01.2025 до 31.12.2025

во 000 мкд

Ред. бр.	Класа на осигурување	НЕЖИВОТ											Вкупно
		Македонија	Триглав	Евроинс	Сава	Еуролинк	Граве н.	Уника	Ос.полиса	Халк	Кроација	Зоил	
1	Незгода	9.946	17.135	2.948	2.499	7.527	2.856	1.549	1.951	7.063	8.511	123	62.109
2	Здравствено осигурување	2.602	16.521	1.292	5.521	17.684	0	319	0	1.816	12.365	0	58.120
3	Моторни возила - каско	33.976	38.478	18.098	46.222	34.679	8.727	10.658	20.257	30.543	30.827	610	273.076
4	Шински возила - каско	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Воздухоплови - каско	0	480.256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.256
6	Пловни објекти - каско	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
7	Стока во превоз - карго	592	53.680	0	0	12	0	56	99	51	0	0	54.490
8	Имот од пожари и други непогоди	327.573	24.446	279	28.950	32.498	642	12.394	19.076	2.009	40.087	0	487.954
9	Останати осигурувања на имот	210.037	7.952	10.441	12.396	9.179	377	22.320	689	2.471	6.012	0	281.874
10	АО (вкупно)	319.547	273.216	162.749	213.572	254.610	199.734	133.355	165.334	183.297	238.130	9.165	2.152.709
11	Одговорност воздухоплови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Одговорност пловни објекти	0	6.255	0	150	0	0	0	0	0	0	0	6.405
13	Општо осигурување од одговорност	26.015	6.789	1.166	2.454	3.550	70	20.507	5.208	7.317	575	0	73.651
14	Осигурување на кредити	0	4.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.880
15	Осигурување на гаранции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Осигурување од финансиски загуби	0	0	0	1.101	0	0	3.100	0	0	800	0	5.001
17	Осигурување на правна заштита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Осигурување на туристичка помош	2.392	10.938	2.490	8.030	5.381	1.402	726	2.642	2.012	2.543	0	38.556
	Вкупно	932.681	940.546	199.463	320.916	365.120	213.807	204.984	215.256	236.580	339.850	9.898	3.979.102

% по друштво за неживотно осигурување	23,44%	23,64%	5,01%	8,07%	9,18%	5,37%	5,15%	5,41%	5,95%	8,54%	0,25%	100,0%
---------------------------------------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Ред. бр.	Класа на осигурување	ЖИВОТ						Вкупно
		Кроација	Граве	Винер	Уника	Триглав	Прва живот	
19	Живот	18.160	48.147	6.068	7.339	2.314	0	82.028

% по друштво за животно осигурување	22,14%	58,70%	7,40%	8,95%	2,82%	0,00%	100,00%
-------------------------------------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	---------

Неживот	3.979.102	97,98%
Живот	82.028	2,02%
Вкупно	4.061.130	100,00%

2. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО

Друштвото за осигурување СИГАЛ ЛАЈФ ИНШУРЕНС ГРУП АД Скопје (во понатамошниот текст Друштвото) е акционерско Друштво регистрирано во Република Северна Македонија, основано на 29 Јуни 2011 година од страна на СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП Ш.а Тирана, Република Албанија, а на 18 октомври 2011 година Друштвото започна со вршење на работи од областа на осигурување. На собранието на акционерите одржано на ден 19 ноември 2025 година, Друштвото го смени називот во СИГАЛ ЛАЈФ ИНШУРЕНС ГРУП АД Скопје, по промена на сопственичката структура на СИГАЛ Групацјата

Како основач со 100% сопственост на капиталот се јавува СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП Ш.а Тирана, Република Албанија, со сопственост на 35.000 обични акции со номинална вредност од 100 евра. Краен сопственик на Друштвото е физичкото лице Авни Понари.

Седиштето на Друштвото е на бул Илинден бр. 1, 1000 Скопје.

Друштвото врши работи од областа на животното осигурување.

На 31 декември 2025 Друштвото има 24 вработени (2024: 24 вработени).

Друштвото врши само работи од областа на осигурувањето и тоа: склучување и исполнување на договори за животното осигурување. Предмет на работење на Друштвото е вршење на работи на животното осигурување во согласност со Законот за Супервизија во Осигурувањето преку следните класи на осигурување:

1. Живот Плус

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот (мешано осигурување) во случај на смрт или доживување со учество во добивка
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително патничко здравствено осигурување со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 65 години

2. Живот Плус Здравје

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот (мешано осигурување) во случај на смрт или доживување со учество во добивка
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително здравствено осигурување со фиксен надомест со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 65 години

3. Лојалност

Карактеристики на продукт

- ✓ Договорувач на осигурување е правно лице
- ✓ Осигурено лице е физичко лице вработено кај договорувачот
- ✓ Минимален период на осигурување е 5 години
- ✓ Пристапна старост на осигуреникот е од 15 до 65 години
- ✓ Корисници на осигурувањето ќе бидат лицата наведени од страна на осигуреникот

4. Колективно животното осигурување

Карактеристики на продукт

- ✓ Период на осигурување минимум 5 години
- ✓ Пресметковна пристапна старост се зема 36 години
- ✓ Минимална премија за осигурување 60 евра
- ✓ Една осигурителна сума во случај на доживување
- ✓ Една осигурителна сума во случај на смрт
- ✓ Продуктот е со учество во добивка

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (продолжение)

5. Комфорт

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт или доживување, како и во случај на настанување на болестите покриени со осигурувањето.
- ✓ Со продуктот се осигурени и сите деца на осигуреникот од осигурен случај – настанување на болести покриени со осигурувањето.
- ✓ Период на осигурување е од 5 до 25 години.
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 65 години
Осигурувањето треба да заврши во календарската година во која осигуреникот ќе наврши 70 години старост.

6. Кредит Лајф

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт со опаѓачка осигурена сума
- ✓ Периодот на осигурување е ист со периодот на исплата на кредитот
- ✓ Премията за осигурување е различна согласно пристапната старост на клиент и соодветната осигурена сума во годината за која се пресметува
- ✓ Пристапна старост на осигуреникот е минимум 18, меѓутоа истата не може да биде поголема од 70 години
- ✓ Осигурената сума се исплаќа во случај на смрт или трајна целосна работна неспособност на осигуреникот
- ✓ Продуктот не е со учество во добивка

7. Ризико

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително здравствено осигурување со фиксен надомест со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 60 години

8. Ризико Кредит

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт со опаѓачка осигурена сума
- ✓ Период на осигурување е поврзан со периодот на исплата на кредитот и може да биде од 1 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 18 до 70 години
- ✓ Во случај кога две или повеќе лица се осигурени за истиот кредит, осигурената сума ќе се подели пропорционално помеѓу овие лица, освен ако не е поинаку договорено со полисата.
- ✓ Кај договорите со годишно и под годишно плаќање периодот на плаќање е 70% од периодот на осигурување.

3. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО

СИГАЛ Лајф Иншуренс Груп АД Скопје како Друштво за осигурување во областа на животното осигурување својата деловна политика и развојни вложувања ги ускладува со политика на матичното друштво СИГАЛ Албанија.

Стратешки столбови

Се фокусираме на стандардизирање, поедноставување и зголемување на нашиот постоечки бизнис, како и на максимално зголемување на ефикасноста и насочен развој на нови деловни сегменти во спроведувањето на овие амбициозни цели. Значајните стратешки столбови на оваа програма се како што следува:

Зголемена заработка за нашите сопственици

Сметаме дека е наша должност да им понудиме на нашите акционери и соодветен принос на вложениот капитал, како и дивиденди кои се постојано стабилни. Ова се заснова на целите за раст на премијата формулирани за 2025 година.

Примена на МСФИ 17/9

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО 2025-2028

Со оглед на тоа што датумот на почеток на стандардот е задолжителен, влогот во однос на целта на проектот е голем, што се рефлектира во суштинските промени во процесите и системите.

Сеопфатниот проект е поддржан од надворешни консултанти кои на внатрешните членови на проектниот тим им обезбедуваат технички најсовремени пристапи.

СИГАЛ одлучи да изготви и имплементира проектна организација, базирана на функционални и технички работни текови (Work streams - WS), придружена со сеопфатно и приспособено управување со проекти.

Целта на проектот е



Најсовремено целно решение за усогласеност со МСФИ 17/9 што овозможува дополнителни деловни придобивки

Стандардот МСФИ 17 обезбедува зголемена транспарентност во финансиските информации на осигурителните компании што ќе им даде на инвеститорите и аналитичарите поголема доверба во разбирањето на осигурителната индустрија и доследно сметководство за сите договори за осигурување врз основа на конзистентен модел на мерење.

Дополнително, СИГАЛ има за цел да се осврне на следните главни содржини:

- Понатамошни усовршени процеси на управување со податоци и системска околина
- Нов стандардизиран и одржлив модел на податоци за договори за осигурување, основа за идните предизвици според МСФИ 17, зајакната ефикасност и квалитет на анализите, планирањето и управувањето
- Ажурирани информации за обврските, ризиците и извршувањето на договорите за осигурување
- Сметководство на бизнис перформанс на погрануларно ниво

Проектен пристап

Целокупниот проектен пристап ги комбинира следните елементи:


- Професионална концепција на преголемите барања
- Изведување на техничките барања од актуарска и сметководствена гледна точка и дефинирање на потребата од промени во актуарските системи
- Имплементација на барања за податоци и интеграција со постоечките системи и централните субаналитички евиденции за договорите за осигурување
- Заедничка одговорност за активностите за спроведување во целата група Потпирање на факторите на успех

3. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО 2025-2028 (продолжение)

Фактори на успех

Следниве области/теми беа идентификувани од страна на членовите на проектниот тим како значајни фактори за успех за постигнување на сите проектни цели; имајќи го предвид сложениот и обемиот карактер на проектот МСФИ 17/9.



I. Governance 	II. Organization 	III. Operational Processes 	IV. Performance Management 
- Project governance structure - Roles & responsibilities - Architecture guiding principles - Escalation mechanism - Risk management - Quality management	- Project setting / organization - Team culture & communication - Project framework & tools - Group & BU activities - Project environment	- Onboarding / offboarding - Project plan - Budgeting - Resource management - Changes / requests - Issue management - Delivery acceptance - Documentation - Billing - Trainings	- Project progress & performance management - Cost controlling

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО 2025-2028 (продолжение)

Деловните системи и ресурси за имплементација на МСФИ 17

При првичната имплементација на МСФИ 17 Друштвото го имплементираше ФПСЛ модулот за МСФИ 17. Со промената на сопственикот Друштвото се одлучи за системот IFRS17Sync. Системот е прилагоден на потребите и обемот на трансакции на Друштвото и ги задоволува сите потребни барања утврдени во стандардот.

Друштвото, како ел од УНИКа групацијата, за периодот од 01.01.2022 до средината на 2025, известуваше и согласно МСФИ 17.

За таа цел е извршено и прилагодување на локалниот соге систем со цел сите релевантни МСФИ 17 трансакции автоматски да се генерираат од систем и да се вчитуваат во модулот за пресметка на релевантните позиции.

За да се оствари горенаведената цел се изготвени сет на извештаи кои ги имаат сите потребни податоци за успешно да се комплетираат сите потребни калкулации поврзани со МСФИ 17.

Дел од извештаите се контролни, дел се однесуваат на сите релевантни МСФИ 17 трансакции кои се појавуваат во билансот на успех во соодветниот период, дел се однесуваат на штетите од кои се генерираат cashflow извештаи итн. Можеме да заклучиме дека локалниот систем е прилагоден да генерира МСФИ 17 трансакции во соодветниот формат. Новиот систем IFRS17Sync е прилагоден да ги вчитува подолу наведените извештаи со што нема да има потреба од дополнително прилагодување на локалниот систем.

IFRS Обрасци

Датум од *

01/12/2025

Датум до *

31/12/2025

Избери

☐ M_CONTRACT_H

☐ K_CONTRACT_KEY

☐ M_PRODUCT_H

☐ K_PRODUCT_KEY

☐ M_COVERAGE_H

☐ K_COVERAGE_KEY

☐ M_CLAIM_H

☐ K_CLAIM_KEY

☐ M_INSURED_OBJECT_H

☐ K_INSURED_OBJECT_KEY

☐ I_CPC_INSTANCES_H

☐ T_TRANSACTION

☐ CT_ORGANIZATIONAL_UNIT

☐ CT_STATUS

☐ CT_TRANSACTION_SUBTYPE

Генерирај

Друштвото има направено транзиција со датум 01.01.2022 и планот е до крај на третиот квартал 2026 да се преработат и извештаите за 2025 а на почетокот на 2027 и извештаите за 2026 со што Друштвото ќе има финансиски извештаи и биланси по МСФИ 17 за период 01.01.2022 до 31.12.2026 пред да почне ефективната примена на македонскиот пазар од 01.01.2027 (иако стандардот почнува од 01.01.2028 ќе треба да се има компаративни колони за 01.01.2027 (31.12.2026) и 31.12.2027.

Подолу се наведени главните карактеристики на новиот МСФИ 17 систем. Првични тестирања се направени и за актуарските и за сметководствените фајлови со задоволителни резултати.

3. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО 2025-2028 (продолжение)

IFRSync17 е платформа за усогласеност со МСФИ 17, дизајнирана специјално за осигурителни компании кои работат на европските и балканските пазари. Системот претставува значаен напредок во автоматизацијата на регулаторната усогласеност, обезбедувајќи целосна покриеност на барањата на МСФИ 17 со голема стапка на автоматизација на работните процеси. Ова ниво на автоматизација директно се преведува во оперативна ефикасност со намалување на квартални циклуси на известување.

Системот е изграден на модерна ASP.NET Core 10 архитектура со Blazor интерфејси во реално време. IFRSync17 обезбедува целосна автоматизација што го опфаќа целиот животен циклус на МСФИ 17, од почетниот внес на податоци до конечното генерирање на финансиските извештаи. Архитектурата на платформата овозможува симултана поддршка за повеќе осигурителни ентитети со различни јурисдикции, со целосно интегрирани можности за известување за Solvency II кои ги задоволуваат и MSFI 17 и европските регулаторни барања.

Основни можности

Паметна интеграција и валидација на податоци

Платформата вклучува различни импорт стратегии, дизајнирани да го обработат целиот спектар на извори на податоци за осигурување. Без разлика дали податоците пристигнуваат во Excel, CSV датотеки или специфични сопствени формати, IFRSync17 може да ги вчита, валидира и обработи без рачна интервенција. Способноста за паметно откривање шаблони на системот автоматски ја идентификува структурата на дојдовните датотеки со податоци и ги применува соодветните правила за мапирање.

За потребите на Сигал, воспоставена е логиката на вчитување на веќе посточките извештаи кои се добиваат од главниот систем ОСИС, без никакви промени, што овозможува имплементацијата на системот да не бара промени во постоечките или креирање на нови извештаи. Трансформацијата на податоците се врши според воспоставени бизнис правила кои ја конвертираат постоечката структура на изворните податоци во стандардизиран формат потребен за пресметките на МСФИ 17.

Системот овозможува максимална автоматизација, преку можноста за автоматски увоз на податоци преку континуирано следење на промени на датотеки во предефинираните папки/локации. Оваа функционалност на FileWatcher значи дека кварталните податоци можат да бидат целосно автоматизирани, изворните системи ги генерираат датотеките, IFRSync17 ги презема, ги валидира и ги вчитува и се достапни во процесот за пресметка без никаква рачна интервенција.

Интелигентна обработка и валидација (Staging)

Еден од најкритичните дизајнерски принципи на IFRSync17 е одвојувањето на импортоот на податоци од обработката на пресметките. Сите дојдовни податоци прво се вчитуваат во изолирана област за „staging“ — привремени табели каде што податоците може да се проверат, валидираат и коригираат без никаков ризик од корупција на продукциската околина.

Рамката за валидација спроведува шест прогресивни нивоа на проверка:

- Ниво 1: Валидација на основната структура и форматите на колоните.
- Ниво 2: Квалитет на податоците, проверка на комплетноста и опсегот на вредностите.
- Ниво 3: Референцијален интегритет и врски помеѓу ентитетите.
- Ниво 4: Бизнис правила специфични за логиката на МСФИ 17 и групирањето на договорите.
- Ниво 5: Актуарски контроли за разумноста на претпоставките и методите.
- Ниво 6: Валидација помеѓу повеќе датотеки и зависности во работниот процес.

3. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО 2025-2028 (продолжение)

Сеопфатена логика за пресметки

Пресметковната логика на IFRSync17 е изградена за да се справи со сложеноста на стандардот, имплементирајќи ги сите три модели на мерење.

Модели на мерење

- GMM (General Measurement Model): Го следи целосниот пристап на „building blocks“, пресметувајќи ја маржата на договорната услуга (CSM) при почетното признавање, одржувајќи ги заклучените дисконтни стапки и извршувајќи квартални пресметки за промени во процените.
- PAA (Premium Allocation Approach): Обезбедува поедноставен пристап за краткорочни договори. Системот вклучува софистицирано дрво на одлучување од седум чекори за автоматска евалуација на подобноста за PAA.
- VFA (Variable Fee Approach): Процесира договори со карактеристики на директно учество каде што осигурениците учествуваат во приносите од основните средства.

Напредни актуарски методи

Квантификацијата на прилагодувањето на ризикот претставува еден од најпредизвикувачките барања на МСФИ 17, кој бара од осигурителните компании да ја измерат компензацијата што им е потребна за преземање на нефинансиски ризик. IFRSync17 поддржува различни методологии за прилагодување на ризикот, овозможувајќи им на актуарите да го изберат пристапот што најдобро одговара на филозофијата за управување со ризикот на нивната организација и регулаторната средина.

Метод на трошок на капитал (Cost of Capital). Методот на цената на капиталот применува капитални трошоци на потребните износи на капитал, со конфигурирачки стапки по линија на дејност. Пристапот на ниво на доверба користи статистички перцентили - 75-ти, 90-ти, 95-ти или 99-ти - со соодветни мапирања на z-оценки за да ги преведе распределбите на веројатноста во износи на прилагодување на ризикот.

Mask MSEP методологија за неживотно осигурување, интегрирајќи ја анализата на триаголниците на штети. Методологијата Mask MSEP се интегрира директно со анализата на триаголникот на оштетни побарувања, особено важна за портфолијата на имот и несреќи каде што моделите на развој на штетите ја поттикнуваат неизвесноста. Овој пристап применува фактори на развој на синцирна скала со квантификација на грешки во предвидувањето, обезбедувајќи природна врска помеѓу практиките на резервирање и барањата за прилагодување на ризикот на МСФИ 17.

Проекцијата на паричниот тек ја формира основата на сите мерења на IFRS 17. IFRSync17 генерира најдобри проценки пондирани според веројатноста, вклучувајќи анализа на сценарија низ повеќе потенцијални фјучерси. Управувањето со дисконтните стапки се справува со сложеноста на мултивалутните операции, интегрирајќи ги кривите на стапки без ризик на EIOPA за европските операции, додека ја одржува критичната разлика помеѓу заклучените стапки (кои се користат за пресметка на CSM) и тековните стапки (кои се користат за повторно мерење на обврските и презентирање на финансиските приходи и расходи).

Monte Carlo симулации за договори со вградени опции и гаранции. За договори со вградени опции и гаранции, Монте Карло методологијата поддржува над 10.000 патеки на симулација со техники за намалување на варијансата што ја подобруваат ефикасноста на пресметката без да ја жртвуваат точноста. Оваа можност овозможува правилно вреднување на гаранциите и опциите што се сè почести во современите осигурителни производи.

3. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО 2025-2028 (продолжение)

Пресметката на IBNR (направени, но не пријавени штети) користи повеќе методологии, вклучувајќи ги Mack Chain Ladder и Bornhuetter-Ferguson, со нормализација низ методите за да се обезбеди единствена најдобра проценка што соодветно ги пондерира различните актуарски пристапи.

Управување со животниот циклус на маржата на договорни услуги - CSM

При почетното мерење, системот автоматски ја пресметува Маржата на договорни услуги (CSM) при признавањето на договорот, утврдувајќи дали групата договори е профитабилна (со создавање CSM средство) или оптоварувачка (со создавање компонента на загуба во капиталот). CSM потоа се акумулира со текот на времето, при што каматата се пресметува со користење на заклучената дисконтна стапка утврдена при почетното признавање. Ова зголемување ја одразува временската вредност на парите - CSM претставува идна добивка, така што неговата сегашна вредност расте со текот на времето и таа идна добивка се приближува.

Системот ги обработува прилагодувањата на CSM во согласност со деталните барања на IFRS 17. Прилагодувањата на искуството - разликите помеѓу реалното искуство и претходните проценки за настани што веќе се случиле - се признаваат веднаш во добивката или загубата, а не преку прилагодување на CSM. Сепак, промените во проценките за идните настани го прилагодуваат CSM (за профитабилни договори) или компонентата на загуба (за непотребни договори), осигурувајќи дека бројката за незаработена добивка ги одразува моменталните најдобри проценки на идните обврски.

Објавувањето на CSM следи пристап базиран на единица за покриеност, систематски ослободувајќи ја маржата во текот на периодот на услугата пропорционално на услугите што им се даваат на осигурениците. Ова осигурува дека признавањето на приходите се усогласува со испораката на услугите, задоволувајќи го основниот принцип дека приходите треба да го одразуваат преносот на ветените услуги.

За непотребни договори - каде што обврските ги надминуваат премиите и не може да се воспостави CSM - системот автоматски создава компоненти на загуба. Тие се следат одделно од CSM и се распределуваат на добивка или загуба во текот на периодот на покриеност, осигурувајќи дека очекуваните загуби се признаваат соодветно.

Секоја пресметка може да се следи до специфичните ставови на IFRS 17 што ги имплементира, обезбедувајќи им на ревизорите и регулаторите доверба во методологијата. Најкритично е што кварталното повторно мерење - за кое би биле потребни недели актуарски труд во рачна средина - станува целосно автоматизирано, работи преку ноќ и испорачува валидирани резултати подготвени за подготовка на финансиски извештаи.

Сервиси за распределба на трошоци и приходи

Апликативното решение содржи софистицирани механизми за распределба кои ги распределуваат трошоците и приходите од инвестициите низ договори и групи.

Алокација на трошоци:

- Капитализација и амортизација на трошоците за аквизиција
- Припишување на трошоците за одржување
- Распределба на режиските трошоци
- Интеграција на трошоци заснована на активности

3. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО 2025-2028 (продолжение)

Алокација на приходи од инвестиции:

- Методологија за усогласување на средствата и обврските
- Примена на ефективна каматна стапка
- Пресметка на приходи/расходи од финансирање на осигурување
- Дезагрегација на добивка и загуба наспроти OCI

Методи на распределба:

- Директна - -припишување за идентификувачки трошоци
- Алокација заснована на двигател (премија, број на договори, единици за покритие)
- Алокација во повеќе чекори за функции за поддршка
- Конфигурабилни хиерархии на распределба

6. Интеграција на подкнига и главна книга

Системот има интегрирани функционалности за интеграција помеѓу подкнигата на МСФИ 17 и постоечкиот финансиски систем, преку размна на фајлвови или преку веб сервиси, што овозможува автоматско книжење на пресметките по МСФИ 17 во главниот сметководствен систем.

Можности за под-книговодство:

- Мулти-стандардно сметководство (МСФИ 17, Локални GAAP, Солвентност II)
- Автоматизирано генерирање на записи во главна книга
- Работни процеси за усогласување со анализа на варијанси
- Автоматизација на затворање на крајот на периодот

Методи на интеграција со главна книга:

- Книжење во реално време: Непосредно креирање на дневник преку веб API-ја
- Групно книжење: Планирани трансфери на крајот на периодот
- API интеграција: RESTful врски со ERP системи
- Трансфер базиран на датотеки: CSV/XML извоз за застарени системи

7. Модул за известување и обелоденување

Системот содржи сеопфатен пакет за известување што ги опфаќа како регулаторните барања за известување така и потребните извештаи за раководството:

- Финансиски извештаи според IFRS 17 (биланс на состојба, добивка и загуба, OCI)
- Обелоденувања на белешки (усогласувања, анализа на достасување, кредитен квалитет)
- Шаблони за квантитативно известување на EIOPA (QRT) за европски осигурители
- Локални регулаторни поднесоци со шаблони специфични за јурисдикцијата

3. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО 2025-2028 (продолжение)

Известување за менаџментот:

- Контролни табли за KPI на извршни директори во реално време со можности за анализа
- Анализа на профитабилност по производ, канал, регион
- Вградени пресметки на вредност и нова деловна вредност
- Анализа на варијансата на фактичката наспроти буџетската вредност со интерактивни графикони

Аналитички можности:

- Интерактивен креатор на барања со визуелни филтри
- Водопадни графикони за анализа на движењето на CSM
- Топлински мапи за профитабилност и визуелизација на ризикот
- Предвидувачка аналитика за идните трендови на перформансите
- Освежување на податоците во реално време без повторно вчитување на страниците

Генерирање на извештаи:

- Закажана автоматска дистрибуција преку е-пошта
- Пристап до веб-портал со дозволи базирани на улоги
- Експорт/PDF со зачувување на форматирањето
- Интеграција со Power BI/Tableau за напредна аналитика

8. Автоматизирана оркестрација на работниот тек

Усогласеноста со MSFI 17 е комплексен тек со повеќе од десет последователни фази. IFRSync17 го трансформира овој предизвик во автоматизиран работен тек:

- 10-фазен автоматизиран тек: Од прибирање податоци, групирање на договори, доделување актуарски претпоставки, па сè до генерирање на налози за главна книга и финансиски извештаи.
- Следење на прогресот во реално време: Пет SignalR хабови обезбедуваат ажурирања за статусот на пресметките и вчитувањето на податоците во реално време до сите корисници.
- Визуелизатор на зависности: Интерактивен графикон кој го покажува редоследот на пресметки, овозможувајќи им на корисниците да ги разберат критичните патеки.

9. Ревизорска траги и транспарентност

Ревизорските траги се вградена во самиот дизајн на платформата.

- Сеопфатни ревизорски траги: Системот ги бележи сите операции (креирање, ажурирање, бришење) на ниво на ентитет и на ниво на поле, зачувувајќи ја состојбата пред и по промената.
- Линија на податоци (Data Lineage): Ги поврзува сите броеви во финансиските извештаи назад до пресметката што ги произвела и оригиналните изворни податоци.
- Рамка за помирување: Автоматизирана анализа на варијанси и генерирање на извештаи за движење на состојбите (roll-forward) за CSM, LRC и LIC позициите.

3. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО 2025-2028 (продолжение)

Значајни актуарски и сметководствени влијанија

Друштвото ги има целосно развиено следните интерни правилници и останата проектна документација (по која известувало за периодот од 2022 до 2025):

- Актуарски правилник
- Концепт на материјалност по МСФИ 17
- Правилник за сметководство за МСФИ 17 (посебен за билан на состојба и посебен за биланс на успех)
- Правилник за сметководство за МСФИ 9
- Правилник за транзиција од МСФИ 4 кон МСФИ 17
- Развиено повеќе примери за примена на МСФИ 17 сметководствени опции за сите модели кои се во примена.
- Друштвото има развиено биланс по МСФИ 17 и релевантни белешки кои се задолжителни за известувањата по МСФИ 17.
- Правилник за транзиција кон МСФИ 9
- Правилник за МСФИ 9 бизнис модели
- Правилник за МСФИ 9 дел за impairment
- Правилник за МСФИ 9 дел за SPPI тестирање.

Подолу се презентирани најзначајните точки по горенаведените документи

IFRS 17 – Осигурителни договори, издаден од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (IASB) во мај 2017 година, воспоставува принципи за признавање, мерење, презентација и обелоденување на осигурителните договори. Целта на IFRS 17 е да обезбеди ентитетот да прикажува релевантни информации кои веродостојно ги претставуваат неговите осигурителни договори. Овие информации им овозможуваат на корисниците на финансиските извештаи да го оценат влијанието што осигурителните договори го имаат врз финансиската состојба, финансиската успешност и паричните текови на ентитетот (IFRS 17.1). Како и другите IFRS стандарди, IFRS 17 е сметководствен стандард заснован на принципи.

Актуарски стандард има за цел:

- да ги сумира релевантните делови по актуарски теми од стандардот IFRS 17 и Основите за заклучоци (Basis for Conclusions) издадени од IASB; и
- да го прикаже пристапот на Друштвото по секоја актуарска тема за нејзините дејности во животното осигурување, неживотно осигурување и долгорочно здравствено осигурување.

Ниво на агрегација

Согласно IFRS 17.14, Друштвото треба да идентификува портфолија на осигурителни договори. Портфолиото се состои од договори кои се изложени на слични ризици и кои се управуваат заедно. Договорите во рамките на истата продуктна линија треба да имаат слични ризици; оттука, се очекува овие договори да бидат во исто портфолио доколку се управуваат заедно.

Договорите во различни продуктни линии не треба да имаат слични ризици и затоа треба да бидат распоредени во различни портфолија.

На состанокот одржан на 6 февруари 2018 година, Транзициската ресурсна група (TRG) при IASB ја разгледуваше поделбата на осигурителните компоненти во рамките на еден осигурителен договор. TRG забележа дека најниската сметководствена единица според IFRS 17 е договорот кој ги опфаќа сите осигурителни компоненти и дека договор кој има правна форма на еден единствен договор, вообичаено ќе се смета и за еден договор по својата суштина.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО 2025-2028 (продолжение)


Сепак, TRG исто така истакна дека:

а) може да постојат околности во кои правната форма на еден единствен договор не ја одразува суштината на неговите договорни права и обврски;
б) надминувањето на договорната сметководствена единица преку раздвојување на осигурителните компоненти на еден осигурителен договор вклучува значително професионално расудување и внимателно разгледување на сите релевантни факти и околности.

Според TRG, разгледувањата кои можат да бидат релевантни при проценката дали правната форма на еден договор ја одразува суштината на неговите договорни права и обврски вклучуваат:

- меѓузависност помеѓу различните покриени ризици;
- дали компонентите престануваат истовремено;
- дали компонентите можат да се ценат и продаваат одделно.

Согласно IFRS 17.16, портфолиото на осигурителни договори треба да се подели на најмалку три групи.



Договорите издадени со временска разлика поголема од една година треба да се категоризираат во различни групи (IFRS 17.22), што резултира со дополнителна поделба на групите по година на издавање („годишна кохорта“). Кога постојат докази дека поделбата на групите по годишни кохорти не обезбедува материјално различни резултати (види IFRS 17.BC138), поделбата по годишни кохорти може да се изостави. Групата претставува сметководствена единица (Unit of Account) за примена на барањата на IFRS 17.

Доколку не постојат разумни и поткрепени информации врз основа на кои може да се заклучи дека збир на договори ќе припаѓаат на иста група, класификацијата треба да се изврши со разгледување на поединечни договори. Сепак, IFRS 17.BC135 наведува дека вообичаено не се очекува ентитетот одделно да ги групира договорите кои се ценирани врз иста основа.

Согласно IFRS 17.19, за договорите на кои се применува Општиот модел на мерење (General Measurement Model) или Пристапот со варијабилна надомест (Variable Fee Approach), проценката дали постои „значајна можност договорите подоцна да станат загубоносни“ се заснова на веројатноста за промени во клучните претпоставки кои би довеле до тоа договорите да станат загубоносни. Осигурителот не е обврзан да прибира дополнителни информации надвор од оние што се достапни преку внатрешното известување на ентитетот за ефектите од промените во претпоставките врз различни договори.

Согласно IFRS 17.18, за договорите на кои се применува Пристапот на распределба на премијата (Premium Allocation Approach), се претпоставува дека во портфолиото нема договори кои се загубоносни при почетното признавање, освен ако фактите и околностите не укажуваат на спротивното. Проценката дали постои „значајна можност договорите подоцна да станат загубоносни“ се врши преку оценка на веројатноста за промени во применливите факти и околности.

Сегментацијата на портфолијата за IFRS 17 се заснова на сметководствените линии на осигурување (Accounting LoBs). Со цел да се исполнат техничките барања за споредба на очекуваните и остварените вредности согласно IFRS 17, воспоставено е единствено мапирање помеѓу ризичните линии на бизнис и IFRS 17 портфолијата.

3. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО 2025-2028 (продолжение)

Метод на вреднување

Друштвото при имплементацијата на МСФИ 17 ги има применето методот PAA, GMM и VFA.

Пристапот на распределба на премијата (Premium Allocation Approach – PAA) претставува поедноставување на Општиот модел на мерење (General Measurement Model – GMM) кое е дозволено согласно IFRS 17.53, ако и само ако, при почетното признавање на групата на осигурителни договори (Group of Insurance Contracts – GIC), е исполнет еден од следниве два критериуми:

- мерењето на Обврската за преостанато покритее (Liability for Remaining Coverage – LRC) не се очекува материјално да се разликува помеѓу двата метода; или
- периодот на покритее на секој договор во рамките на GIC не е подолг од една година.

Параграфот IFRS 17.54 наведува дека првиот критериум не е исполнет доколку се очекува дека парични текови (fulfilment cash flows) значително ќе варираат на начин што би влијаел врз мерењето на LRC во периодот пред настанување на штета. Варијабилноста се зголемува со учеството на договори кои содржат вградени деривати и со должината на периодот на покритее на групата договори.

Значајна финансирачка компонента во одредени договори во рамките на GIC бара корекција на LRC за временската вредност на парите и за финансискиот ризик, освен ако временскиот период помеѓу обезбедувањето на секој дел од покритеето и датумот на доспевање на соодветната премија не е најмногу една година.

При примена на PAA, ентитетот може да избере паричните текови поврзани со стекнување на осигурување да ги признае како трошок во моментот на нивното настанување, доколку периодот на покритее на секој договор во рамките на GIC е најмногу една година. Општиот пристап пропишан со стандардот е амортизација на трошоците за стекнување во текот на периодот на покритее.

Парични текови

Друштвото треба да ги земе предвид сите парични текови во рамките на границите на договорот за секоја група на осигурителни договори при проценката на очекуваните парични текови (IFRS 17.33), при што проценките треба да ги исполнуваат следниве барања:

- (i) Да ја претставуваат очекуваната вредност на сите можни исходи, земајќи ги предвид сите релевантни информации (достапни без неоправдан трошок или напор) во однос на износот, времето и неизвесноста на тие парични текови;
- (ii) Да ја одразуваат перспективата на ентитетот, при што се обезбедува дека проценките на пазарните варијабли се усогласени со набљудливите пазарни цени;
- (iii) Да ги одразуваат тековните услови и претпоставките за иднината на датумот на мерење;
- (iv) Да бидат експлицитни, што значи дека:

- постои одделно мерење на корекцијата за ризик (Risk Adjustment – RA) од проценетите идни парични текови;
- постои одделно мерење на ефектот на дисконтирање од проценетите идни парични текови, освен ако најсоодветната техника на мерење ги комбинира двата ефекта (на пр. реплицирачко портфолио).

Согласно IFRS 17.B37, релевантните информации наведени во точка (i) погоре ги вклучуваат минатите настани, тековните услови и прогнозите за идните услови кои се достапни на датумот на известување. Информациите што се достапни од сопствените информациски системи на ентитетот се сметаат за достапни „без неоправдан трошок или напор“.

3. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО 2025-2028 (продолжение)

IFRS 17.B38 детално го опишува процесот на проценка на идните парични текови: почетната точка е развивање на опсег на сценарија кои го одразуваат целосниот спектар на можни исходи. Секое сценарио го дефинира износот и времето на паричните текови за одреден исход, заедно со веројатноста за тој исход. Паричните текови од секое сценарио потоа се дисконтираат и се пондерираат со веројатноста на тоа сценарио со цел да се добие очекуваната сегашна вредност.

Во пракса, IFRS 17.B39 наведува дека експлицитни сценарија не се неопходни доколку проценетата средна вредност е конзистентна со целта на мерењето, односно земањето предвид на сите разумни и поткрепени информации достапни без неоправдан трошок или напор. Во некои случаи, може да биде прифатливо „релативно едноставно моделирање“ без потреба од детални симулации. Во други случаи, кога паричните текови реагираат нелинеарно на промените во економските услови, како на пример кога паричните текови содржат меѓусебно поврзани опции, „понапредно стохастичко моделирање веројатно ќе биде неопходно“ за да се исполни целта на мерењето.

IFRS 17.B40 наведува дека сценаријата треба да вклучуваат непристрасни проценки на веројатноста за катастрофални загуби во рамките на постојните договори. Сепак, сценаријата треба да ги исклучат можните штети кои се однесуваат на идни договори.

Согласно IFRS 17.B65, следниве парични текови кои директно се однесуваат на исполнувањето на договорите се вклучени во границите на договорот:

- а) Премии (вклучително и корекции на премии) и сите дополнителни парични текови што произлегуваат од нив;
- б) Исплати на штети кон или во име на осигуреникот, вклучувајќи пријавени но неисплатени штети (RBNS), настанати но непријавени штети (IBNR) и сите идни штети кои можат да настанат во врска со договорната обврска;
- в) Исплати кон или во име на осигуреникот кои варираат во зависност од приносите на основните ставки;
- г) Исплати кон или во име на осигуреникот кои произлегуваат од вградени опции и гаранции, освен ако тие вградени опции или гаранции не се раздвоени од осигурителните договори за целите на IFRS 17;
- д) Алокација на паричните текови за стекнување на осигурување кои можат да се припишат на портфолиото;

Друштвото има развиено модел и алатки за генерирање на cash flow систем.

Дисконтни стапки

Согласно IFRS 17.32, при почетното признавање, ентитетот треба да ја мери групата на осигурителни договори како збир од:

- а) исполнувачките парични текови, кои се состојат од:
- б) проценки на идните парични текови;
- в) корекција за одразување на временската вредност на парите и финансиските ризици поврзани со идните парични текови, до степен до кој финансиските ризици не се вклучени во проценките на идните парични текови (види IFRS 17.36); и
- г) корекција за не-финансиски ризик;
- д) договорната маргина за услуги (Contractual Service Margin – CSM).

3. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО 2025-2028 (продолжение)

Согласно IFRS 17.36, дисконтните стапки треба:

- а) да ја одразуваат временската вредност на парите, карактеристиките на паричните текови и ликвидносните карактеристики на осигурителните договори;
- б) да бидат усогласени со набљудливите пазарни цени за слични финансиски инструменти, односно со парични текови чии карактеристики се усогласени со оние на осигурителните договори, на пример во однос на времетраењето, валутата и ликвидноста;
- в) да го исклучуваат ефектот на фактори кои не влијаат врз идните парични текови од осигурителните договори.

При утврдување на корекцијата за неликвидност (Illiquidity Adjustment – IA) според IFRS 17, Друштвото ја усвои техничката дефиниција на корекцијата за волатилност (Volatility Adjustment) според Solvency II, при што се одразуваат специфичните карактеристики на портфолиото на Друштвото и пазарните податоци.

Дисконтните стапки се утврдуваат за македонски денар..

Податоците и процесите што се користат за утврдување на:

- безризичните каматни стапки (вклучително и последната ликвидна точка, крајните термински стапки и техниката за екстраполација до крајните термински стапки); и
- ликвидносните премии (вклучително и користените референтни податоци).

IFRS17Sync има посебен дел за генерирање на дисконтни стапки.

Прилагодување за ризик

Бидејќи стандардот експлицитно не ја пропишува методологијата за утврдување на корекцијата за ризик, Друштвото разгледуваше дали да се примени пристап базиран на трошок на капитал (Cost of Capital), односно пристап сличен на оној според Solvency II, или квантилен пристап, како што се Value at Risk (VaR) или Tail Value at Risk (TVaR). Со оглед на тоа што усогласеноста со Solvency II не е барање и дека нивото на доверливост мора да се обелодени без разлика кој пристап е избран, Друштвото дава предност на експлицитна мерка на ризик на одредено ниво на доверливост, наместо пристапот на трошок на капитал.

Изборот на Друштвото за мерка на ризик е VaR, бидејќи таа го одразува она што инвеститорот го очекува како корекција за ризик, односно додаток за ризик, кој се појавува еднаш на секои x години, при што x претставува краток до среднорочен временски хоризонт. Поради тоа, VaR се смета за соодветна мерка за пресметка на корекцијата за ризик на ниво на ентитет.

Корекцијата за ризик се пресметува како разлика помеѓу средната вредност и избраниот квантил од распределбата на резултатот од преземање на ризик (underwriting result). Треба да се има предвид дека VaR е дефиниран како $(1-\alpha)$ квантил за однапред дефинирано ниво на доверливост α .

Маржа за договорна услуга

Согласно Анекс А на стандардот IFRS 17, паричните текови за стекнување на осигурување (Insurance Acquisition Cash Flows – IACF) се парични текови кои произлегуваат од продажбата, преземањето на ризик и започнувањето на група на осигурителни договори (GIC) (издадени или за кои се очекува да бидат издадени) и кои се директно припишани на портфолиото на кое му припаѓа GIC.

Доколку се применува Пристапот на распределба на премијата (Premium Allocation Approach – PAA) и периодот на покривање на секој договор при почетното признавање е до една година, ентитетот може да избере IACF да ги признае како трошоци во моментот кога тие настануваат (IFRS 17.59(a)).

3. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО 2025-2028 (продолжение)

Во спротивно, IFRS 17.28A наведува дека IACF треба да се алоцираат на GIC користејќи систематски и рационален метод (IFRS 17.B35A), и тоа како што следува:

а) IACF кои се директно припишливи на одредена GIC треба да се алоцираат:

(и) на таа GIC; и

(ии) на GIC кои ќе вклучуваат осигурителни договори за кои се очекува да произлезат од обновување на осигурителните договори во таа група.

б) IACF (освен оние наведени во точка а)), кои се директно припишливи на портфолио на осигурителни договори, треба да се алоцираат на GIC во рамките на тоа портфолио.

IFRS17Sync овозможува пресметка на CSM согласно GMM моделот доколку во иднина се јави потреба друштвото да користи друг модел во однос на PAA.

Правилник за сметководство

Согласно IFRS 17, извештајот за финансиската успешност се состои од три задолжителни ставки:

- 1) осигурителен приход,
- 2) трошоци за осигурителни услуги и
- 3) финансиски приход/трошок од осигурување.

Со резултатот од осигурителни услуги, кој се состои од осигурителниот приход намален за трошоците за осигурителни услуги, IFRS 17 воведува нова мерка за перформансите на осигурителните компании.

Ставките кои претходно се опишуваа како „премиски приход“, „брuto премии“ или „заработени премии“ се заменуваат со ставката „осигурителен приход“.

Една од главните цели на IFRS 17 беше подобрување на транспарентноста и споредливоста на финансиските извештаи на осигурителните компании.

Поконкретно, документот е структуриран на следниов начин:

Дел 2: Основен вовед во секој модел на вреднување: Општ модел на мерење (General Measurement Model – GMM), Пристап со варијабилна надомест (Variable Fee Approach – VFA) и Пристап на распределба на премијата (Premium Allocation Approach – PAA).

Дел 3: Детално се објаснуваат барањата поврзани со презентацијата и мерењето на ставките според IFRS 17, вклучително и примери за книжење.

Дел 4: Вовед во барањата кои се однесуваат на држени реосигурителни договори.

Дел 5: Бидејќи стандардот IFRS 17 содржи голем број сложени барања кои дополнително се разликуваат во зависност од применетиот модел на вреднување (GMM, VFA, PAA), теоретските објаснувања се надополнети со конкретни примери за секој модел на вреднување. Сите примери се достапни како .xls-датотеки, со цел корисниците да стекнат подобро разбирање за поединечните книжења.

Дел 6: Овој дел претставува анекс, кој вклучува дополнителни корисни информации, како што се листа на кратенки и објавените илустративни примери.

Подготовка од оперативна гледна точка

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО 2025-2028 (продолжение)

Друштвото има развиено обрасци за интерно известување, како квартални така и годишни (како што е извештајот подолу за 2024).

	Actual (MLC)
Insurance revenue	231,9
<i>Insurance revenue - Expected insurance expenses</i>	<i>134,7</i>
<i>Insurance revenue - Expected Claims</i>	<i>21,6</i>
<i>Insurance revenue - Risk adjustment</i>	<i>1,7</i>
<i>Insurance revenue - CSM</i>	<i>105,0</i>
<i>Insurance revenue - Premiums</i>	<i>11,9</i>
<i>Insurance revenue - Experience variance</i>	<i>-43,0</i>
<i>Insurance revenue - Initial Acquisition Expenses</i>	<i>0,0</i>
<i>Insurance revenue - Expected Expenses</i>	<i>156,3</i>
Insurance service expenses	-144,6
<i>Insurance service expenses - Administration Expenses</i>	<i>-114,7</i>
<i>Insurance service expenses - Expenses</i>	<i>-73,7</i>
<i>Insurance service expenses- Other not consolidated</i>	<i>-41,0</i>
<i>Insurance service expenses - Loss component</i>	<i>-0,6</i>
<i>Insurance service expenses - Claims</i>	<i>-24,9</i>
<i>Insurance service expenses - Change in LIC</i>	<i>-4,4</i>
<i>Insurance service expenses - Initial Acquisition Expenses</i>	<i>0,0</i>
Net Service Result from Reinsurance	-1,9
Reinsurance Revenues	-1,9
Reinsurance Service Expenses	0,0
Net financial result	-14,0
Net investment income	26,5
Net investment income - Unit/Index-Linked	33,7
Net finance expense from insurance contracts	-74,3
Net finance expense from reinsurance	0,0
Other Non-technical Result	-13,2
Other non-technical income	0,5
Other non-technical expenses	-13,7
thereof: Non-direct Attributable Costs	-9,1
Financing Costs	0,0
Impairment of Goodwill and Amortization of Portfolios	0,0
Earnings before Tax	58,1

Друштвото има развиено и темплејти за белешки кон финансиските извештаи (дел се подолу прикажани).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО 2025-2028 (продолжение)

		LRC - excluding loss component	LRC - loss component	LIC - contracts not under PAA	LIC - contracts under PAA estimates of PV of future cash f.	LIC - contracts under PAA risk adj. for non-fin. risk	TOTAL
Profitcenter LIFE		MKD	MKD	MKD	MKD	MKD	MKD
N1710099	Net closing balance (calculated)	0,00					0,00
N1710019	Net opening balance	0,00					0,00
N1710010	Opening assets						
N1710011	Opening liabilities	0,00					0,00
N1710059	Total changes in the statem. of profit or loss & OCI						
N1710049	Insurance service result						
N1710029	Insurance revenue						
N1710020	Contracts under the modified retrospect. approach						
N1710021	Contracts under the fair value approach						
N1710022	Other contracts						
N1710023	Contracts under full retrospective approach						
N1710039	Insurance service expenses						
N1710030	Incurred claims and other insurance service exp.						
N1710031	Amortisation of insurance acquisition cash flows						
N1710032	Changes related t.future service (loss oner.contr.)						
N1710033	Changes related to past service (Adj. to LIC)						
N1710040	Investment component						
N1710050	Net finance expenses from insurance contracts						
N1710051	Effect of movements in exchange rates						
N1710069	Total cash flows						
N1710060	Premiums received						
N1710061	Claims&other ins. serv. exp. paid, incl. Inv.comp.						
N1710062	Insurance acquisition cash flows						
N1710070	Contracts transferred on disposal of subsidiary						
N1710090	Net closing - thereof assets						
N1710091	Net closing - thereof liabilities						

		Estimates of PV of future cash flows	Risk adjustment for non-fin. risk	CSM - Contracts under modified retrospective approach	CSM - contracts under fair value approach	CSM - other contracts	TOTAL
Profitcenter LIFE		MKD	MKD	MKD	MKD	MKD	
N1710199	Net closing balance						
N1710119	Net opening balance						
N1710110	Opening assets						
N1710111	Opening liabilities						
N1710159	Total changes in the stat. of profit or loss & OCI						
N1710149	Insurance service result						
N1710129	Changes that relate to current services						
N1710120	CSM recognised for services provided						
N1710121	Change in risk adj. f.non-fin. risk f.risk expired						
N1710122	Experience adjustments						
N1710139	Changes that relate to future services						
N1710130	Contracts initially recognised in the year						
N1710131	Changes in estimates that do not adjust the CSM						
N1710132	Changes in estimates that adjust the CSM						
N1710148	Changes that relate to past services						
N1710140	Adjustmens to liabilities for incurred claims						
N1710150	Net finance expenses from insurance contracts						
N1710151	Effect of movements in exchange rates						
N1710169	Total cash flows						
N1710160	Premiums received						
N1710161	Claims&other ins. serv. exp. paid, incl. inv.comp.						
N1710162	Insurance acquisition cash flows						
N1710190	Net closing - thereof assets						
N1710191	Net closing - thereof liabilities						

		Profitable contracts issued	onerous contracts issued	TOTAL
Profitcenter LIFE		MKD	MKD	
N1710799	Losses recognised on initial recognition			
N1710719	Estimates of present value of cash outflows			
N1710710	Insurance acquisition cash flows			
N1710711	Claims and other cashoutflows			
N1710720	Estimates of present value of cash inflows			
N1710730	Risk adjustment for non-financial risk			
N1710740	CSM			

3. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО 2025-2028 (продолжение)

Вработените на Друштвото поминале низ повеќе обуки во текот на имплементацијата на МСФИ 17/9 и тоа:

- 1) Train the trainer Didactics
- 2) Train the trainer Preparation
- 3) Train the trainer Attributable Expenses
- 4) Train the trainer Chart of Accounts
- 5) Train the trainer Posting Logic
- 6) Train the trainer Use Cases
- 7) Train the trainer Accounting IFRS 9
- 8) Train the Trainer Reporting & Planning

Во текот на имплементацијата на МСФИ 17 се организирани и локални обуки од страна на реномирани ревизорски Друштва.

Во периодот 2025 до 2028 друштвото ќе продолжи со следните активности во врска со ИФРС 17/9:

- Развивање на пакетите за известување согласно најдобрите европски практики за известување;
- Соодветна и сеопфатна обука и тренинг на вработените;
- Подготовка за локална имплементација на ИФРС 17/9 стандардот;

Друштвото соодветно ги адресирање горнаведените ризици и започна со сите неопходни активности за заштита и соодветна имплементација.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА УСПЕХ
Година што завршува на 31 декември 2025 година

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)	200		435,473,187	381,086,133
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	4	349,977,780	314,107,503
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202	4	358,792,999	317,225,745
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206	4	9,676,415	1,928,653
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207	4	(861,196)	1,189,589
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209		-	-
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210		78,619,172	66,243,553
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212	5	-	3,680,350
2.1 Приходи од наемнини	213	5	-	3,680,350
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215	5	-	-
3. Приходи од камати	216	5	24,620,397	18,849,058
4. Позитивни курсни разлики	217	6	2,203,353	512,352
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218	5	6,642,132	5,738,581
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219	5	39,066	-
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		-	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221	5	39,066	-
6.3 Останати финансиски вложувања	222		-	-
7. Останати приходи од вложувања	223	5	45,114,224	37,463,212
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	223a		1,383,651	211,060
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224		650,000	-
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225		4,842,584	524,017

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА УСПЕХ (продолжение)
Година што завршува на 31 декември 2025 година

Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226		373,619,893	330,484,404
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	7	74,456,070	70,359,183
1. Бруто исплатени штети	228	7	78,459,900	67,730,744
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229		-	-
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230		-	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231		-	-
5. Промени во бруто резервите за штети	232	7	(4,003,830)	2,628,439
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234		-	-
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235	7	16,197,126	25,768,963
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236	7	16,197,126	25,768,963
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237	7	15,487,188	26,599,536
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238	7	(709,938)	830,573
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239		-	-
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240		-	-
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242		-	-
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		-	-
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		-	-
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245	7	115,675,097	101,365,053
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246	7	115,675,097	101,365,053
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		-	-
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248	8	728,590	681,205
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		-	-
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250	8	728,590	681,205

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА УСПЕХ (продолжение)

Година што завршува на 31 декември 2025 година

V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251		155,140,393	118,083,208
1. Трошоци за стекнување (253+253a+254+255)	252		114,719,719	76,874,307
1.1 Провизија	253	9	111,557,192	73,762,244
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253a	10	3,162,527	3,112,063
1.3 Останати трошоци за стекнување	254		-	-
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255		-	-
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256		40,420,674	41,208,901
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257	15 16	4,663,044	4,120,516
2.2 Трошоци за вработените (258a+258б+258в+258г+258д)	258	10	18,052,836	16,306,680
2.2.1 Плати и надоместоци	258a		11,228,223	10,185,764
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		1,001,711	895,300
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		4,756,075	4,309,349
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		1,066,827	916,267
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259	11	2,157,902	1,735,255
2.4 Останати административни трошоци (260a+260б+260в)	260	11	15,546,892	19,046,450
2.4.1 Трошоци за услуги	260a		11,519,942	13,763,462
2.4.2 Материјални трошоци	260б		2,109,475	2,203,703
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		1,917,475	3,079,285
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261		11,285,028	3,394,109
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262	16	1,237,865	1,237,863
2. Трошоци за камати	263		23,079	-
3. Негативни курсни разлики	264	6	2,071,710	448,470
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		666,113	52,251
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		-	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		-	-
5.3 Останати финансиски вложувања	269		-	-
6. Останати трошоци од вложувања	270		7,286,261	1,655,525
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271	12	5,589,904	5,307,965
1. Трошоци за превентива	272		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273	12	5,589,904	5,307,965
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274	20	(6,583,061)	4,706,874

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА УСПЕХ (продолжение)
Година што завршува на 31 декември 2025 година

IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275		1,130,746	817,844
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276		61,853,294	50,601,729
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277		-	-
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	13	6,435,783	5,437,700
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279		-	-
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280		55,417,511	45,164,029
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

На 31 декември 2025

Опис на позицијата	Број на пози- ција	Број на белеш- ка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
АКТИВА				
A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	14	5,434,669	5,245,829
1. Гудвил	002		-	-
2. Останати нематеријални средства	003	14	5,434,669	5,245,829
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004		936,505,820	871,951,971
I. ЗЕМЈИШТЕ. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005	15	92,127,341	94,798,845
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006	15	49,340,687	50,774,326
1.1 Земјиште	007		-	-
1.2 Градежни објекти	008	15	49,340,687	50,774,326
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009	15	42,786,654	44,024,519
2.1 Земјиште	010		-	-
2.2 Градежни објекти	011	15	42,786,654	44,024,519
2.3 Останати материјални средства	012		-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ. ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013		-	-
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	014		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020		-	-
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021		844,378,479	777,153,126
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022	16	462,205,420	415,508,905
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		15,819,914	15,288,250
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		446,385,506	400,220,655

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
На 31 декември 2025 (продолжение)

2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025		-	-
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		-	-
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		-	-
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		-	-
3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030	17	60,492,842	49,043,646
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		60,492,842	49,043,646
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	18	321,680,217	312,600,575
4.1 Дадени депозити	036	18	314,849,266	302,083,020
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		-	-
4.3 останати заеми	038	18	6,830,951	10,517,555
4.4 Останати пласмани	039		-	-
5. Деривативни финансиски инструменти	040		-	-
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ. ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		-	-
В. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042		490,419	1,200,357
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043		-	-
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		490,419	1,200,357
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045		-	-
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквизационата резерва	047		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050	19	437,475,080	321,799,983

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

На 31 декември 2025 (продолжение)

Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051		2,032	2,588
1. Одложени даночни средства	052		-	-
2. Тековни даночни средства	053		2,032	2,588
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054		47,422,804	41,622,944
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055	20	28,353,031	27,517,649
1. Побарувања од осигуреници	056		28,353,031	27,517,649
2. Побарувања од посредници	057		-	-
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		-	-
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059		-	-
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061		-	-
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062		-	-
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063	21	19,069,773	14,105,295
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064		-	-
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065		18,712,254	13,809,403
3. Останати побарувања	066		357,519	295,892
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067		-	-
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068		21,394,326	14,592,148
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069		3,127,225	4,129,932
1. Опрема	070	15	2,679,281	4,129,932
2. Останати материјални средства	071		447,944	-
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	22	18,267,101	10,462,216
1. Парични средства во банка	073		18,252,120	10,450,760
2. Парични средства во благајна	074		14,981	11,456
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		-	-
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		-	-
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078		762,360	-
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		-	-
2. Одложени трошоци на стекнување	080		-	-
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		762,360	-
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		-	-
С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)	083		1,449,487,510	1,256,415,820
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	084		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

На 31 декември 2025 (продолжение)

ПАСИВА				
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085	23	374,773,118	319,375,978
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086		215,706,400	215,706,400
1. Запишан капитал од обични акции	087		215,706,400	215,706,400
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		-	-
3. Запишан а неуплатен капитал	089		-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		-	-
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091		-	-
1. Материјални средства	092		-	-
2. Финансиски вложувања	093		-	-
3. Останати ревалоризациони резерви	094		-	-
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095		36,370,132	21,315,455
1. Законски резерви	096		36,370,132	21,315,455
2. Статутарни резерви	097		-	-
3. Резерви за сопствени акции	098		-	-
4. Откупени сопствени акции	099		-	-
5 Останати резерви	100		-	-
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101		67,279,075	37,190,094
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102		-	-
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103		55,417,511	45,164,029
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104		-	-
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105		-	-
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106	24	590,423,854	579,801,692
I. Бруто резерви за преносни премии	107		6,452,976	7,314,172
II. Бруто математичка резерва	108		573,935,541	558,448,353
III. Бруто резерви за штети	109	25	10,035,337	14,039,167
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110		-	-
V. Бруто еквилизациона резерва	111		-	-
VI. Бруто останати технички резерви	112		-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113	24	437,475,080	321,799,983
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114	26	795,079	639,748
1. Резерви за вработени	115		795,079	639,748
2. Останати резерви	116		-	-
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117	26	1,701,634	1,751,903
1. Одложени даночни обврски	118		-	-
2. Тековни даночни обврски	119	26	1,701,634	1,751,903
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120		-	-
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121	26	44,318,745	33,046,516
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122		-	-
1. Обврски спрема осигуреници	123		-	-
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
На 31 декември 2025 (продолжение)

II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126	26	3,149,733	1,480,227
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127		3,149,733	1,480,227
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129		-	-
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130	26	41,169,012	31,566,289
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131		35,620,070	23,939,796
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132		-	-
3. Останати обврски	133		5,548,942	7,626,493
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134		-	-
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135		-	-
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+S	136		1,449,487,510	1,256,415,820
Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	137		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНите ВО КАПИТАЛОТ
Година што завршува на 31 декември 2025 година

Позиција	Број на по	Акционерск и капитал	Преми на емитира ни акции	Резерви					Откупен и сопствени акции	Ревалоризацио на резерва	Нераспред. доб или пренесена загуба	Добивка (со знак +)/ загуба	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
		1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=1+2+7-8+9+10+11
Состојба на 1 јануари претходната деловна година	I	215,706,400	-	9,954,455	-	-	-	9,954,455	-	-	14,469,820	34,081,274	274.211.949
Промена во сметководствените политики	I1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	I2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено	II	215,706,400	-	9,954,455	-	-	-	9,954,455	-	-	14,469,820	34,081,274	274,211,949
Добивка или загуба за претходната деловна година	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,164,029	45,164,029
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Несопственички промени во капиталот	III2	-	-	11,361,000	-	-	-	11,361,000	-	-	22,720,274	(34,081,274)	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	III2,4	-	-	11,361,000	-	-	-	11,361,000	-	-	22,720,274	(34,081,274)	-
Сопственички промени во капиталот	IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зголемување.намалување на акционерскиот капитал	IV1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IV2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IV3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IV4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември претходната деловна година	V	215,706,400	-	21,315,455	-	-	-	21,315,455	-	-	37,190,094	45,164,029	319,375,978

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ

Година што завршува на 31 декември 2025 година (продолжение)

Позиција	Број на по	Акционерски капитал	Преми на емитирани акции	Резерви					Откупен и сопствени акции	Ревалоризацио на резерва	Нераспредел. доб или пренесена загуба	Добивка (со знак +)/ загуба	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
		1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=1+2+7-8+9+10+11
Состојба на 1 јануари тековната деловна година	VI	215,706,400	-	21,315,455	-	-	-	21,315,455	-	-	37,190,094	45,164,029	319,375,978
Промена во сметководствените политики	VI1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20,371)	-	(20,371)
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено	VII	215,706,400	-	21,315,455	-	-	-	21,315,455	-	-	37,169,723	45,164,029	319,355,607
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,417,511	55,417,511
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Несопственички промени во капиталот	VIII2	-	-	15,054,677	-	-	-	15,054,677	-	-	30,109,352	(45,164,029)	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	VIII2,4	-	-	15,054,677	-	-	-	15,054,677	-	-	30,109,352	(45,164,029)	-
Сопственички промени во капиталот	IX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IX3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IX4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември тековната деловна година	X	215,706,400	-	36,370,132	-	-	-	36,370,132	-	-	67,279,075	55,417,511	374,773,118

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
Година што завршува на 31 декември 2025 година

ПОЗИЦИЈА	Број на позиција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)	300	374,432,358	316,863,422
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	365,632,893	311,729,324
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	-	-
4. Примени камати од работи на осигурување	304	-	-
5. Останати приливи од деловни активности	305	8,799,465	5,134,098
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)	306	243,014,631	191,495,461
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	78,134,175	67,681,860
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	6,625,592	725,097
4. Надоместоци и други лични расходи	310	20,479,390	18,486,040
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	106,423,692	76,246,017
6. Платени камати	312	-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	9,904,019	8,808,092
8. Останати одливи од редовни активности	314	21,447,763	19,548,355
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	131,417,727	125,367,961
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	-	-
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	317	215,709,260	348,010,865
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	-	-
2. Приливи по основ на материјални средства	319	-	-
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	-	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	133,232,542	292,169,650
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	62,700,971	29,011,516
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	-	-
8. Приливи од камати	325	19,775,747	26,829,699

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

Година што завршува на 31 декември 2025 година (продолжение)

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	339,348,928	476,379,192
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	1,760,082	5,172,151
2. Одливи по основ на материјални средства	328	39,930	2,780,913
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	192,695,303	367,452,567
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	144,853,613	100,973,561
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	-	-
8. Одливи од камати	334	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	335	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	336	123,639,668	128,368,327
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	337	-	-
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)	341	-	-
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346	-	-
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347	590,141,618	664,874,287
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348	582,363,559	667,874,653
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349	7,778,059	-
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350	-	3,000,366
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351	10,462,216	15,329,584
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352	26,826	(1,867,002)
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352))	353	18,267,101	10,462,216

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Бруто полисирани премии	358,792,999	317,225,745
Промена во преносната премија	861,196	(1,189,589)
Бруто приходи од премии	359,654,195	316,036,156
Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување	(9,676,415)	(1,928,653)
Трошоци за реосигурување	(9,676,415)	(1,928,653)
Нето приходи од осигурување	349,977,780	314,107,503

Движењето на нето приходите приходите од осигурување по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2025 година е како што следи:

	Бруто полисирана премија	Промени во преносната премија	Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување	Нето приходи од осигурување
Живот	188,237,324	-	(9,676,415)	178,560,909
Здравствено осигурување	22,798,255	-	-	22,798,255
Незгода	28,606,250	861,196	-	29,467,446
Јунит Линк (договори каде што осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик)	119,151,170	-	-	119,151,170
	358,792,999	861,196	(9,676,415)	349,977,780

Движењето на нето приходите приходите од осигурување по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2024 година е како што следи:

	Бруто полисирана премија	Промени во преносната премија	Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување	Нето приходи од осигурување
Живот	185,307,423	-	(1,928,653)	183,378,770
Здравствено осигурување	3,873,089	-	-	3,873,089
Незгода	13,776,128	(1,189,589)	-	12,586,539
Јунит Линк	114,269,105	-	-	114,269,105
	317,225,745	(1,189,589)	(1,928,653)	314,107,503

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ПРИХОДИ ОД КАМАТИ И ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА, НЕТО

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Приходи од наемнини	-	3,680,350
Реализирани добивки од фондови и продажба на земјиште и градежни објекти	-	-
Приходи од камати	24,620,397	18,849,058
Останати приходи од вложувања		
Приходи од амортизација на дисконт	1,859,250	752,536
Нереализирани добивки од промена на објективната вредност на финансиски средства кои ја покриваат математичката резерва	39,242,343	33,744,240
Останато	4,012,631	2,966,436
Вкупно останати приходи од вложувања	45,114,224	37,463,212
Реализирани добивки од продажба на финансиски средства во портфолио за тргување	39,066	-
Нереализирани добивки од сведување на објективна вредност на финансиски средства за тргување кои не ја покриваат математичката резерва	6,642,132	5,738,581
Расходи од камати	(23,079)	-
	<u>76,392,740</u>	<u>65,731,201</u>

КУРСНИ РАЗЛИКИ, НЕТО

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Позитивни курсни разлики	2,203,353	512,352
Негативни курсни разлики	(2,071,710)	(448,470)
	<u>131,643</u>	<u>63,882</u>

НАСТАНАТИ ШТЕТИ И ПРОМЕНИ ВО РЕЗЕРВИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Настанати штети		
Бруто исплатени штети	78,459,900	67,730,744
Промени во резерви на штети	(4,003,830)	2,628,439
	74,456,070	70,359,183
Промени во математичка резерва		
Промени во математичка резерва	15,487,188	26,599,536
Намалено за математичка резерва предадена во реосигурување	709,938	(830,573)
	16,197,126	25,768,963
Промена во математичка резерва, каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	115,675,097	101,365,053
	<u>206,328,293</u>	<u>197,493,199</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ТРОШОЦИ ЗА ПОПУСТИ И БОНУСИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Живот	694,205	630,547
Здравствено осигурување	8,824	9,804
Незгода	6,789	7,486
Јунит Линк	18,772	33,368
	<u>728,590</u>	<u>681,205</u>

ТРОШОЦИ ЗА ПРОВИЗИИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Бруто провизии за друштва за застапување во осигурувањето	53,124,630	48,469,802
Бруто провизии за застапници во осигурувањето	8,976,614	7,506,002
Бруто провизија за осигурително брокерски друштва	49,455,948	17,786,440
	<u>111,557,192</u>	<u>73,762,244</u>

ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Нето плати за постојано вработени	13,326,844	12,248,176
Даноци и придонеси од плати	6,821,692	6,254,300
Останати трошоци за вработени	1,066,827	916,267
	<u>21,215,363</u>	<u>19,418,743</u>
Од кои:		
Бруто плати на вработени во внатрешна продажна мрежа	3,162,527	3,112,063
Бруто плати на останати вработени	18,052,836	16,306,680

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ОСТАНАТИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Трошоци за кирија	-	162,192
Трошоци за раководење	2,387,485	3,605,249
Трошоци за даноци и придонеси	963,772	1,105,334
Трошоци за одржување	2,399,683	1,815,823
Трошоци за ревизија	691,138	1,523,874
Трошоци за печатење на полиси за осигурување	155,018	531,055
Трошоци за репрезентација и маркетинг	2,157,238	3,281,221
Канцелариски материјали	75,216	74,413
Трошоци за весници и списанија	137,708	133,226
Трошоци за комунални услуги	1,038,850	1,041,914
Трошоци за банкарски услуги	850,437	675,636
Трошоци за резервирања за отпремнини, нето од приходи од ослободување	182,771	142,884
Патни трошоци	45,813	284,968
Останати трошоци	4,461,763	4,668,661
Вкупно останати административни трошоци	15,546,892	19,046,450
Трошоци за договор на дело	2,157,902	1,735,255
	17,704,794	20,781,705

Вкупните договорени трошоци за ревизија на Финансиските извештаи за 2025 година изнесува 1,415 илјади денари.

ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Финансирање на регулаторниот орган	2,457,260	2,283,206
Прекинати полиси	3,132,644	3,024,759
	5,589,904	5,307,965

ДАНОК НА ДОБИВКА

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Добивка пред оданочување	61,853,294	50,601,729
Непризнаени расходи за даночни цели	4,120,711	6,389,562
Намалување на даночна основа за износ на вратен дел од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа	(1,616,174)	(2,614,293)
Даночна основа за данок на добивка и даночно непризнаени расходи	64,357,831	54,376,998
Данок на добивка и даночно непризнаени расходи	6,435,783	5,437,700
Ефективна даночна стапка	10.40%	10.75%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Движењето на нематеријалните средства за годината што завршува на 31 декември 2025 година е како што следи:

	<u>Софтвер</u>
Набавна вредност	
Состојба на 1 јануари 2025	9,136,487
Зголемување	<u>1,760,082</u>
Состојба на 31 декември 2025	<u>10,896,569</u>
Акумулирана амортизација	
Состојба на 1 јануари 2025	3,890,658
Трошок за годината	<u>1,571,242</u>
Состојба на 31 декември 2025	5,461,900
Нето сметководствена вредност на	
31 декември 2025 година	<u>5,434,669</u>
31 декември 2024 година	<u>5,245,829</u>

Движењето на нематеријалните средства за годината што завршува на 31 декември 2024 година е како што следи:

	<u>Софтвер</u>
Набавна вредност	
Состојба на 1 јануари 2024	3,964,336
Зголемување	<u>5,172,151</u>
Состојба на 31 декември 2024	<u>9,136,487</u>
Акумулирана амортизација	
Состојба на 1 јануари 2024	3,017,838
Трошок за годината	<u>872,820</u>
Состојба на 31 декември 2024	<u>3,890,658</u>
Нето сметководствена вредност на	
31 декември 2024 година	<u>5,245,829</u>
31 декември 2023 година	<u>946,498</u>

На 31 декември 2025 и 2024 година, Друштвото нема нематеријални средства за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА

Движењето на материјалните средства за годината што завршува на 31 декември 2025 година е како што следи:

Година што завршува на 31 декември 2025

	Градежни објекти	Вложување во туѓи објекти	Вкупно градежни објекти за вршење на дејноста	Вкупно градежни објекти кои не служат за вршење на дејноста	Опрема	Возила	Вкупно опрема	Средства со право на користење	Вкупно матери- јални средства
Набавна вредност									
Состојба на 1 јануари 2025	57,345,557	3,012,906	60,358,463	49,514,597	8,374,560	4,772,433	13,146,993	-	123,020,053
Ефект од првично признавање на средства со право на користење	-	-	-	-	-	-	-	378,758	378,758
Зголемување	-	-	-	-	39,930	-	39,930	236,768	276,698
Продажби	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2025	<u>57,345,557</u>	<u>3,012,906</u>	<u>60,358,463</u>	<u>49,514,597</u>	<u>8,414,490</u>	<u>4,772,433</u>	<u>13,186,923</u>	<u>615,526</u>	<u>123,675,509</u>
Акумулирана амортизација									
Состојба на 1 јануари 2025	6,571,231	3,012,906	9,584,137	5,490,078	4,293,468	4,723,593	9,017,061	-	24,091,276
Ефект од првично признавање на средства со право на користење	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трошок за годината	1,433,639	-	1,433,639	1,237,865	1,441,741	48,840	1,490,581	167,582	4,329,667
Продажби	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2025	<u>8,004,870</u>	<u>3,012,906</u>	<u>11,017,776</u>	<u>6,727,943</u>	<u>5,735,209</u>	<u>4,772,433</u>	<u>10,507,642</u>	<u>167,582</u>	<u>28,420,943</u>
Објективна вредност на									
31 декември 2025 година	<u>49,340,687</u>	<u>-</u>	<u>49,340,687</u>	<u>42,786,654</u>	<u>2,679,281</u>	<u>-</u>	<u>2,679,281</u>	<u>447,944</u>	<u>95,254,566</u>
31 декември 2024 година	<u>50,774,326</u>	<u>-</u>	<u>50,774,326</u>	<u>44,024,519</u>	<u>4,081,092</u>	<u>48,840</u>	<u>4,129,932</u>	<u>-</u>	<u>98,928,777</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (продолжение)

Движењето на материјалните средства за годината што завршува на 31 декември 2024 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2024							
	Градежни објекти	Вложување во туѓи објекти	Вкупно градежни објекти за вршење на дејноста	Вкупно градежни објекти кои не служат за вршење на дејноста	Опрема	Возила	Вкупно опрема	Вкупно матери- јални средства
Набавна вредност								
Состојба на 1 јануари 2024	57,345,557	3,012,906	60,358,463	49,514,597	5,593,647	4,772,433	10,366,080	120,239,140
Зголемување		-			2,780,913	-	2,780,913	2,780,913
Пренос	-	-	-	-	-	-	-	-
Намалување	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024	<u>57,345,557</u>	<u>3,012,906</u>	<u>60,358,463</u>	<u>49,514,597</u>	<u>8,374,560</u>	<u>4,772,433</u>	<u>13,146,993</u>	<u>123,020,053</u>
Акумулирана амортизација								
Состојба на 1 јануари 2024	5,137,591	3,012,906	8,150,497	4,252,215	3,065,518	4,137,487	7,203,005	19,605,717
Трошок за годината	1,433,640	-	1,433,640	1,237,863	1,227,950	586,106	1,814,056	4,485,559
Продадено	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024	<u>6,571,231</u>	<u>3,012,906</u>	<u>9,584,137</u>	<u>5,490,078</u>	<u>4,293,468</u>	<u>4,723,593</u>	<u>9,017,061</u>	<u>24,091,276</u>
Нето сметководствена вредност на								
31 декември 2024 година	<u>50,774,326</u>	-	<u>50,774,326</u>	<u>44,024,519</u>	<u>4,081,092</u>	<u>48,840</u>	<u>4,129,932</u>	<u>98,928,777</u>
31 декември	<u>52,207,966</u>	-	<u>52,207,966</u>	<u>45,262,382</u>	<u>2,528,129</u>	<u>634,946</u>	<u>3,163,075</u>	<u>100,633,423</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Признаентите средства со право на користење се однесуваат на следниве видови средства:

	Година што завршува на	
	31 декември	
	2025	2024
Градежни објекти	447,944	-
	447,944	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (продолжение)

Раководството проценува дека на ден 31 декември 2025 објективната вредност на недвижностите не се разликува значајно од сметководствената вредност. Во текот на 2025 година дел од недвижностите ги има дадено под наем и има остварено приходи во вкупен износ од 3,685,012 денари (31 декември 2024: 3,680,350 денари (Белешка 5)). На 31 декември 2025 и 2024 година, Друштвото нема недвижности и опрема за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Друштвото.

ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСПЕВАЊЕ

	31 декември 2025	31 декември 2024
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	15,819,914	15,288,250
Должнички хартии со рок на достасување над една година	446,385,506	400,220,655
	<u>462,205,420</u>	<u>415,508,905</u>

Финансиските вложувања кои се чуваат до доспевање во износ од 462,205,420 денари (2024: 415,508,905 денари) се однесуваат на државни обврзници со каматни стапки од 1.7% до 6.15% (2024: од 1.4% до 6.15%). Вложувањата се состојат од обврзници за денационализација со рок на доспевање од 10 години, Државни записи со рок на доспевање од 1 година и државни обврзници издадени од Министерството за Финансии со рок до 30 години.

ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ЗА ТРГУВАЊЕ

Финансиските вложувања за тргување во износ од 60,492,842 денари на 31 декември 2025 година (31 декември 2024: 49,043,646 денари) во целост се однесуваат на вложувања во отворени инвестициски фондови (парични фондови), кои се регистрирани и работат на територијата на Република Северна Македонија, кои служат за покривање на математичка резерва и вложувања од капитал.

ДЕПОЗИТИ ВО БАНКИ И ДАДЕНИ ЗАЕМИ

	31 декември 2025	31 декември 2024
Депозити		
- во странска валута	178,729,466	175,014,770
- во денари	136,119,800	127,068,250
Дадени краткорочни заеми	<u>6,830,951</u>	<u>10,517,555</u>
	<u>321,680,217</u>	<u>312,600,575</u>

Друштвото во текот на 2025 година дел од своите средства ги има вложено во 5 комерцијални банки во Република Северна Македонија. Со состојба на 31 декември 2025 година депозитите во денари се во износ од 136,119,800 денари (31 декември 2024 година: 127,068,250 денари), а депозитите во странска валута се во износ од 178,729,466 денари (31 декември 2024 година: 175,014,770 денари) и со распон на каматни стапки од 0.1% до 4% и рокови на орочување од 1 до 5 години (2024: распон на каматни стапки од 0.1% до 4% и рокови на орочување од 1 до 5 години).

Дадени краткорочни заеми во износ од 6,830,951 денари (2024: 10,517,555 денари) се однесуваат на дадени заеми на физички лица врз основа полиси за животно осигурување кои се заложени како колатерал.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК

Финансиските вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик во износ од 437,475,080 денари на 31 декември 2025 година (31 декември 2024: 321,799,983 денари), во целост се однесуваат на вложувања во отворени инвестициски фондови во земјата. Промената на објективната вредност на овие вложувања се евидентира во билансот на успех на Друштвото. Станува збор за вложувања врз основа на полисите за животно осигурување Јунит Линк каде дел од премијата друштвото ја инвестира во отворени инвестициски фондови по избор на клиентот. Вложени се средства во друштвата за управување со инвестициски фондови:

	Финансиските вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	Финансиските вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик
	31 декември 2025	31 декември 2024
ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје, во фондовите:	305,116,209.00	222,004,180.00
ВФП Бонд	2,766,568.00	2,507,514.00
ВФП Премиум инвест,	302,315,394.00	219,496,666.00
ВФП Етикс Акции	34,247.00	
КБ Инвест АД Скопје, во фондовите:	17,678,779.00	11,158,321.00
КБ Инвест – Балансиран	5,168,005.00	3,025,769.00
КБ Инвест- Акции,	12,510,126.00	8,132,552.00
КБ Инвест- МБИ 10	648.00	
НЛБ Фондови АД Скопје, во фондовите:	114,680,092.00	88,637,482.00
НЛБ Брик,	12,718,588.00	10,586,050.00
НЛБ Америка,	26,623,390.00	23,487,138.00
НЛБ Топ Брендони.	75,338,114.00	54,564,294.00
Вкупно	437,475,080	321,799,983

ПОБАРУВАЊА ЗА ПРЕМИИ

	31 декември 2025	31 декември 2024
Побарувања за премии за осигурување	38,815,177	44,562,856
Исправка на вредноста	(10,462,146)	(17,045,207)
	<u>28,353,031</u>	<u>27,517,649</u>

Движењето на исправката на вредност за побарувањата за премии за годините што завршуваат на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2025	31 декември 2024
На 1 Јануари	17,045,207	12,338,333
Трошок за годината	(6,583,061)	4,706,874
На 31 Декември	<u>10,462,146</u>	<u>17,045,207</u>

Намалувањето на трошоците по основ на вредносно усогласување на побарувањата од премија се должи на зголемената наплата на полиси за кои во претходните периоди беа евидентирани повисоки исправки на вредноста, како и на прекин на дел од полисите, што резултира со намалување на потребата за дополнителни исправки во тековниот период.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	31 декември 2025	31 декември 2024
Побарувања по основ на камати	17,957,068	13,157,138
Останати побарувања по основ на вложувања	393,528	290,607
Побарување по основ на наемнини	361,658	361,658
Останати побарувања	357,519	295,892
	<u>19,069,773</u>	<u>14,105,295</u>

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	31 декември 2025	31 декември 2024
Сметки во банки:		
- во денари	15,473,963	7,392,592
- во странска валута	2,778,157	3,058,168
Пари во благајна:		
- во денари	14,981	11,456
	<u>18,267,101</u>	<u>10,462,216</u>

АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

На 31 декември 2025 акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 35.000 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР по акција. Една обична акција дава право на еден глас во Собранието. Обичните акции даваат право на глас во собранието на Друштвото, право на исплата на дел од добивката, право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на Друштвото.

Сопственик на 100% од акциите на Друштвото е СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП Ш.а Тирана, Република Албанија.

Краен сопственик на Друштвото е физичкото лице Авни Понари.

Во текот на 2024 година склучен е договор за откуп на акциите и стекнување контрола над СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП Ш.а., Тирана, Република Албанија, мнозинскиот сопственик на Друштвото, од страна на СИГАЛ БИЗНИС ЦЕНТАР, Тирана, Република Албанија. На 12 февруари 2025 година, Друштвото доби дозвола за промена на индиректниот сопственик од Комисијата за заштита на конкуренцијата. На 22 мај 2025 година Агенцијата за Супервизија на Осигурување издаде решение за издавање на согласност за индиректно стекнување на квалификувано учество во Друштвото.

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерви за сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

Дивиденди

Во текот на 2025 и 2024 година Друштвото нема исплатено дивиденда. По датумот на известување, Друштвото нема објавено дивиденди.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БРУТО РЕЗЕРВИ ЗА ШТЕТИ

Состојбата на резервите за штети на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи:

	31 декември 2025	31 декември 2024
Преносна премија	6,452,976	7,314,172
Математичка резерва	573,935,541	558,448,353
Бруто резерви за штети	<u>10,035,337</u>	<u>14,039,167</u>
	<u>590,423,854</u>	<u>579,801,692</u>
Математичка резерва за договори кај кои осигуреникот го превзема инвестициониот ризик	<u>437,475,080</u>	<u>321,799,983</u>
	<u>1,027,898,934</u>	<u>901,601,675</u>

Движењето на резервите за штети за годините што завршуваат на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2025	31 декември 2024
На 1 Јануари	901,601,675	769,819,058
Пренесена премија	(861,196)	1,189,589
Математичка резерва	15,487,188	26,599,536
Математичка резерва, каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	115,675,097	101,365,053
Резерви за штети	<u>(4,003,830)</u>	<u>2,628,439</u>
	<u>1,027,898,934</u>	<u>901,601,675</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БРУТО РЕЗЕРВИ ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Состојбата на резервата за преносна премија по класи на осигурување на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи:

	31 декември 2025	31 декември 2024
Јунит Линк	-	-
Живот	6,452,976	7,314,172
	<u>6,452,976</u>	<u>7,314,172</u>

Состојбата на математичката резерва по класи на осигурување на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи:

	31 декември 2025	31 декември 2024
Јунит Линк	5,628,453	5,052,546
Живот	568,307,088	553,395,807
	<u>573,935,541</u>	<u>558,448,353</u>

Бруто резервите за штети за годините што завршуваат на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи:

	31 декември 2025	31 декември 2024
Резерви за пријавени но нерешени штети	7,766,178	12,277,349
Резерви за случени но непријавени штети	2,269,159	1,761,818
	<u>10,035,337</u>	<u>14,039,167</u>

ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	31 декември 2025	31 декември 2024
Обврски за примени аванси	25,791,388	21,497,194
Обврски за провизија	9,828,682	2,431,534
Обврски за даноци	795,079	1,751,903
Обврски за отпремнини	1,701,634	639,748
Обврски за нето плати	1,013,907	1,013,327
Обврски за придонеси и даноци од плати	1,091,814	973,248
Обврски за наем	473,551	-
Останати обврски	6,119,403	7,131,213
	<u>46,815,458</u>	<u>35,438,167</u>

Доспевање на обврските за наем

	2025	31 декември 2024
- до 1 година	227,385	-
- над 1 до 2 години	159,828	-
- над 2 до 3 години	86,338	-
- над 3 до 4 години	-	-
- над 4 до 5 години	-	-
- над 5 години	-	-
	<u>473,551</u>	<u>-</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК

Примарна цел на Раководството на Друштвото во управувањето со осигурителниот ризик е да го заштити Друштвото од настани кои можат да го спречат понатамошното остварување на целите на Друштвото, вклучувајќи и неуспех при искористување на можностите. Раководството ја препознава значајноста од постоењето на ефикасни системи на управување со ризикот. Друштвото има јасно делегирана структура со делегирани овластувања и одговорности до извршниот менаџмент. Раководството поставува рамка на политики во кои е наведен ризикот, управувањето со овој ризик, контролата и деловното однесување на Друштвото.

Друштвото склучува договори за осигурување со кои превзема осигурителен ризик спрема осигурениците.

Ризикот од осигурување се однесува на неизвесноста од осигурителниот бизнис и вклучува ризик поврзан со премиите, односно износот кој што е платен како премија за осигурување да не е доволен да ја покрие настанатата штета, и ризик поврзан со адекватноста на резервите по договорите за осигурување во однос на обврските од осигурување и капитална основа, односно дека нивото на техничката и математичката резерва ќе биде потценето или дека вистински настанатите штети ќе бидат различни во однос на упросечената вредност.

Стратегија на Друштвото при склучувањето на полисите за осигурување е да постигне разновидност, со цел да оствари балансирано портфолио на договори за осигурување.

Друштвото во текот на 2025 и 2024 година изврши реосигурување за полиси кои покриваат ризик смрт со комерцијално име Ризико Кредит со осигурена сума над износот на самопридржај за овој продукт (50,000 евра).

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничката и математичката резерва.

	31 декември 2025	31 декември 2024
Средства		
Депозити во банки	21,500,000	16,500,000
Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РМ	3,194,984	3,088,267
Хартии од вредност издадени од РСМ	8,404,300	8,404,300
Вкупно вложени средства од техничките резерви	33,099,284	27,992,567
Резерви		
Резерви за штети	10,035,337	14,039,167
Бруто резерви за преносни премии	6,452,976	7,314,172
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	16,488,313	21,353,339
Усогласеност на средствата и обврските	16,610,971	6,639,228

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК (продолжение)

Усогласеност на средствата и обврските (продолжение)

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви по договорите за осигурување. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Северна Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви по договорите за осигурување.

На 31 декември 2025 година депозитите во банки 78.8% (2024: 58.9% додека пак државните записи и државните обврзници изнесуваат 30.0% (2024: 30.0% од средствата што ги покриваат техничките резерви.

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ја покриваат математичката резерва:

	31 декември 2025	31 декември 2024
Средства		
Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РСМ	40,839,587	29,888,640
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	1,537,445	2,105,018
Аванси	6,830,951	10,517,555
Депозити во банки	238,235,218	230,514,770
Хартии од вредност што ги издадени од РСМ	453,801,120	407,104,605
Вкупно дозволени вложувања на средства	741,244,321	680,130,588
Обврски (Математичка резерва)		
Нето резерви по договори за осигурување	573,445,122	557,247,996
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	573,445,122	557,247,996
Усогласеност на средствата и обврските	167,799,199	122,882,592

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ја покриваат математичката резерва. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Северна Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ја покриваат математичката резерва. Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РСМ не смеат да надминат 20% од вкупните средства кои ја покриваат математичката резерва. На 31 декември 2025 година депозитите во банки изнесуваат 32.1% (2024: 33.9%), државните обврзници изнесуваат 61.2% (2024: 59.9%) а уделите изнесуваат 5.5% (2024: 4.4%) од средствата кои ја покриваат математичката резерва.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО

Друштвото управува со капиталот како би се осигурило дека Друштвото ќе биде во можност да продолжи да работи според принципот на континуитет, и во исто време да го максимизира повратот на акционерите. Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи во согласност со локалната регулатива.

Регулативата не само што пропишува одобрување и мониторинг на активностите, туку исто така наметнува одредена рестриктивна резервација за капиталната адекватност. Друштвото е должно да го одржува капиталот кој во секое време треба да биде барем еднаква на потребното ниво на маргината на солвентност на Друштвото, која се пресметува според методот на стапка на премија или методот на стапка на штети во зависност од тоа која метода ќе даде повисок резултат.

Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, структурата на капиталот на Друштвото се состои од основен и дополнителен капитал. Основниот капитал го сочинуваат:

- уплатениот акционерски капитал, со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции
- резервите (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување
- пренесена нераспределена добивка и
- нераспределената добивка од тековната година (по одбивање на даноци и дивиденда наменета за распределба), доколку износот на добивката е потврден од овластен ревизор.

Следните ставки се сметаат за одбитни при пресметката на основниот капитал:

- сопствени акции кои ги поседува Друштвото
- долгорочни нематеријални средства
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година
- други потенцијални обврски кои друштвото за осигурување има обврска да ги прикаже во вонбилансна евиденција.

При пресметката на дополнителниот капитал, кој може да се зема најмногу во износ од 50% од пресметаниот основен капитал, се земаат во предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции,
- Субординирани должнички инструменти
- Хартии од вредност со неопределен рок на враќање.

Друштвото може да ги вложува средствата на капиталот во банки, при тоа почитувајќи ги принципите на ликвидност, сигурност и рентабилност. Вкупните финансиски вложувања на Друштвото во една банка може да изнесуваат најмногу до 25% од капиталот на Друштвото. На 31 декември 2025 година, Друштвото има депозити во 5 банки (2024: 5 банки) од капиталот на друштвото. Учеството на вложувања во депозите е 17.6 % (2024: 20,47%) од вкупниот капитал.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Пресметката на потребното ниво на капитал согласно регулативата на АСО на 31 декември 2025 година е како што следи:

	Ознака	Износ
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)	I	313,920,938
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	215,706,400
Премии од емитирани обични акции	I2	-
Законски и статутарни резерви	I3	36,370,132
Пренесена нераспределена добивка	I4	67,279,075
Нераспределена добивка од тековната година	I5	-
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	-
Долгорочни нематеријални средства	I7	5,434,669
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	-
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	-
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	-
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	-
Субординирани должнички инструменти	II3	-
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	-
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	313,920,938
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	-
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	-
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	-
КАПИТАЛ I + II – IV	V	313,920,938
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	-
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	96,192,162
Капитал	VI3	313,920,938
Гарантен фонд*	VI4	184,485,000
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)	VI5	129,435,938
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 – VI1)	VI6	-
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 – VI2)	VI7	217,728,776

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Пресметката на потребното ниво на капитал согласно регулативата на АСО на 31 декември 2024 година е како што следи:

	Ознака	Износ
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)	I	268,966,120
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	215,706,400
Премии од емитирани обични акции	I2	-
-Законски и статутарни резерви	I3	21,315,455
Пренесена нераспределена добивка	I4	37,190,094
Нераспределена добивка од тековната година	I5	-
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	-
Долгорочни нематеријални средства	I7	5,245,829
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	-
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	-
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	-
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	-
Субординирани должнички инструменти	II3	-
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	-
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	268,966,120
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	-
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	-
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	-
КАПИТАЛ I + II – IV	V	268,966,120
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	-
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	81,484,267
Капитал	VI3	268,966,120
Гарантен фонд*	VI4	184,485,000
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)	VI5	84,481,120
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	-
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	187,481,853

Гарантниот фонд е дефиниран во член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето и претставува 1/3 од потребното ниво на маргина на солвентност, но не смее да биде понизок од соодветниот износ наведен во член 77 став (3) од Законот. Потребниот гарантен фонд согласно Законот за супервизија на осигурување, треба да изнесува минимум 3,000,000 ЕУР во денарска противвредност. На 31 декември 2025 гарантниот фонд на Друштвото е 184,485,000 денари. Вишокот на капитал над гарантниот фонд на 31 декември 2025 изнесува 129,435,938 денари.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Во продолжение е пресметката на маргината на солвентност согласно регулативата на АСО:

а) Потребно ниво на маргина на солвентност за осигурување на живот

Пресметката на маргината на солвентност на 31 декември 2025 година е како што следи:

		Класа 19	Класа 20
Бруто математичка резерва	1	573,935,542	
Нето математичка резерва	2	573,445,123	
Коефициент 1 ($[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)	3	1	-
Релевантен фактор	4	4%	4%
Прв резултат ($[5]=[1]*[3]*[4]$)	5	22,937,805	-
Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број)	ризик од смрт до 3 години	6	7,004,766,695
	ризик од смрт од 3 до 5 години	7	3,326,178,141
	ризик од смрт (освен [6] и [7])	8	18,379,963,808
	Вкупно ($[6]*0,1\% + [7]*0,15\% + [8]*0,3\%$)	9	67,133,925
Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)	10	28,535,130,982	-
Коефициент 2 ($[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал)	11	1	-
Втор резултат ($[12]=[9]*[11]$)	12	66,722,909	-
Капитализирани средства	13		
Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот	14	89,660,714	-

Пресметката на маргината на солвентност на 31 декември 2024 година е како што следи:

		Класа 19	Класа 20
Бруто математичка резерва	1	557,997,230	
Нето математичка резерва	2	556,796,874	
Коефициент 1 ($[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)	3	1	-
Релевантен фактор	4	4%	4%
Прв резултат ($[5]=[1]*[3]*[4]$)	5	22,271,875	-
Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број)	ризик од смрт до 3 години	6	705,136,490
	ризик од смрт од 3 до 5 години	7	2,196,878,168
	ризик од смрт (освен [6] и [7])	8	17,782,018,683
	Вкупно ($[6]*0,1\% + [7]*0,15\% + [8]*0,3\%$)	9	57,346,510
Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)	10	20,211,183,389	20,211,183,389
Коефициент 2 ($[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал)	11	1	1
Втор резултат ($[12]=[9]*[11]$)	12	56,035,533	56,035,533
Капитализирани средства	13		
Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот	14	78,307,408	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

б) Потребно ниво на маргина на солвентност за дополнително осигурување кон осигурување на живот

		Дополнително осигурување	
		Тековна година	Претходна година
Бруто полисирана премија	1	36,285,820	17,649,217
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	6,531,448	3,176,859
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	-	-
Вкупен износ од Бруто полисираната премија ([4]=[2] + [3])	4	6,531,448	3,176,859
Бруто исплатени штети	5	4,706,458	3,200,048
Нето исплатени штети	6	4,706,458	3,200,048
Коефициент ([7]=[6]/[5] или 0.50 доколку е помал)	7	1.00	1.00
Пресметана маргина на солвентност за допол. осиг. ([8]=[4]*[7])	8	6,531,448	3,176,859

в) Конечна пресметка на маргината на солвентност

		Тековна година	Претходна година
Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност	1	96,192,162	81,484,267

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот. Показателот на задолженост на 31 декември 2025 и 2024 година е 0%, односно Друштвото нема долгорочни обврски.

Табелите и пресметките во точката Управување со капиталот на Друштвото се направени врз основа на интерно доставени информации до клучниот раководен персонал.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Категории на финансиски инструменти

	31 декември 2025	31 декември 2024
Финансиски средства		
По амортизирана набавна вредност		
Пласмани во банки	314,849,266	302,083,020
Дадени заеми	6,830,951	10,517,555
Побарувања за премии	28,353,031	27,517,649
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	15,819,914	15,288,250
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	446,385,506	400,220,655
Други побарувања	19,013,945	14,049,467
Парични средства	18,267,101	10,462,216
За тргување		
Вложувања во инвестициони фондови	497,967,922	370,843,629
	<u>1,347,487,636</u>	<u>1,150,982,441</u>
Финансиски обврски по амортизирана вредност		
Обврски кон добавувачи и други обврски	16,242,963	9,215,604
Усогласеност на средствата и обврските	<u>1,331,244,673</u>	<u>1,141,766,837</u>

Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитниот ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на времена основа, и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Северна Македонија.

Управување со кредитен ризик

Изложеност на кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, кој претставува ризик дека клиентите нема да бидат во можност да ги подмират своите обврски кон Друштвото.

Кредитната изложеност на друштвото се состои од пласмани и депозити дадени на банки, вложувања во хартии од вредност, побарувања по основ на премии и поврат на штети. Овој ризик се дефинира како потенцијална загуба во пазарната вредност како резултат на влошена финансиска состојба на клиентите да го отплатат долгот. Менаџментот има усвоено кредитна политика со која се дефинира кредитниот ризик. Друштвото управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите. Побарувањата по основ на премија се следат на месечна основа и се утврдува наплатливоста на истите. Во согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основ премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување наплата на истите.

Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основ на вложувања на средствата кои ја покриваат математичката резерва, техничките резерви и капиталот, Друштвото со цел дисперзија на ризикот ги пласира средствата во депозити кај голем број банки.

Исто така се следи пазарот на хартии од вредност и согласно промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од вредност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Управување со кредитен ризик (продолжение)

Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување

	31 декември 2025	31 декември 2024
Финансиски средства		
Пласмани во банки	314,849,266	302,083,020
Дадени заеми	6,830,951	10,517,555
Побарувања за премии	28,353,031	27,517,649
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	15,819,914	15,288,250
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	446,385,506	400,220,655
Вложувања во инвестициони фондови	497,967,922	370,843,629
Други побарувања	19,013,945	14,049,467
Парични средства	18,267,101	10,462,216
	<u>1,347,487,636</u>	<u>1,150,982,441</u>

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Друштвото на 31 декември 2025 и 2024 година, без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно засилување. За билансните позиции, изложеноста е изразена на нето основа како што е прикажано во билансот на состојба. Како што е прикажано во табелата од максималната кредитна изложеност 4.12% (2024: 3.61%) се однесуваат на побарувања по основ на осигурување и останати побарувања од животното осигурување, додека 23.37% (2024: 26.25% се однесуваат на орочени депозити, а 70.08% (2024: а 66.99%) се однесуваат на должнички хартии од вредност над една година и вложувања во инвестициони фондови.

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување, т.е. државни записи и обврзници издадени од Република Северна Македонија. Во 2025 Fitch - Кредит рејтинг агенцијата го додели ББ+ кредитниот рејтинг на Република Северна Македонија. (2024: Кредит рејтинг агенцијата го додели ББ+ кредитниот рејтинг на Република Северна Македонија).

Орочените депозити на Друштвото се инвестирани во големи, средни и мали банки во земјата. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРСМ.

Менаџментот е убеден во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува по основ на побарувања од премии, поврат на штети и депозити во банки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Управување со кредитен ризик (продолжение)

Состојбата на побарувањата од осигуреници на 31 декември 2025 година е како што следи:

	31 декември 2025		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	-	-	-
Доспеани, но не оштетени побарувања	19,431,373	-	19,431,373
Доспеани и оштетени побарувања	19,383,804	(10,462,146)	8,921,658
	<u>38,815,177</u>	<u>(10,462,146)</u>	<u>28,353,031</u>

Состојбата на побарувањата од осигуреници на 31 декември 2024 година е како што следи:

	31 декември 2024		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	-	-	-
Доспеани, но не оштетени побарувања	18,293,033	-	18,293,033
Доспеани и оштетени побарувања	26,269,823	(17,045,207)	9,224,616
	<u>44,562,856</u>	<u>(17,045,207)</u>	<u>27,517,649</u>

Во поглед на изложеност на кредитен ризик по географски региони Друштвото е изложено само во Република Северна Македонија.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Управување со кредитен ризик (продолжение)

Исправка на побарувања од купувачи

Старосната структура на доспеани побарувања од осигуреници на денот на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи:

	31 декември 2025	31 декември 2024
до 30 дена	19,431,373	18,293,033
31-60 дена	3,843,913	3,693,093
61-120 дена	4,166,017	3,888,356
121-270 дена	4,559,976	5,619,007
271-365 дена	1,561,170	2,251,779
над 365 дена	5,252,728	10,817,588
	<u>38,815,177</u>	<u>44,562,856</u>

Управување со ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможности да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Најголемиот ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која определува што го сочинува ризикот на ликвидност за Друштвото; ги утврдува минималните фондови за да излезе во пресрет на итните барања; определува резервен план за финансирање на можните обврски; ги утврдува изворите на финансирање и настаните кои би го активирале планот; концентрацијата на извори на финансирање; известување за изложеноста на ризик од ликвидност и прегледување на политиката за ризик на ликвидност во однос на нејзината адекватност и во однос на околностите кои се менуваат.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава највисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Управување со ризик на ликвидност (продолжение)

Анализа според преостанатата договорна рочност на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност на 31 декември 2025 година е како што следи:

Опис на позицијата 1	Брј на позиција 2	до 1 година 4	1 - 3 години 5	3 - 5 години 6	5 - 10 години 7	10 - 15 години 8	15 - 20 години 9	20 и повеќе години 10	ВКУПНО 11
I. Вкупно средства	001	288,655,283	320,649,929	111,591,664	205,113,156	306,481,904	131,754,206	85,241,368	1,449,487,510
1. Нематеријални средства	002	24,488	280,321	5,129,860	-	-	-	-	5,434,669
2. Вложувања	003	201,274,462	307,719,502	55,683,378	114,183,128	237,465,212	-	20,180,138	936,505,820
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	490,419	-	-	-	-	-	-	490,419
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	20,158,342	11,504,348	49,050,234	90,930,028	69,016,692	131,754,206	65,061,230	437,475,080
5. Одложени и тековни даночни средства	006	2,032	-	-	-	-	-	-	2,032
6. Побарувања	007	47,422,804	-	-	-	-	-	-	47,422,804
7. Останати средства	008	18,520,376	1,145,758	1,728,192	-	-	-	-	21,394,326
8. Активни временски разграничувања	009	762,360	-	-	-	-	-	-	762,360
II. Вкупно обврски	010	129,165,835	72,084,202	105,482,033	225,448,553	231,225,514	207,466,422	478,614,951	1,449,487,510
1. Капитал и резерви	011	-	-	-	-	-	-	374,773,118	374,773,118
2. Субординирани обврски	012	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Бруто технички резерви	013	62,987,114	60,500,773	56,431,799	134,518,525	162,066,586	75,482,761	38,436,296	590,423,854
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	20,158,342	11,504,348	49,050,234	90,930,028	69,016,692	131,754,206	65,061,230	437,475,080
5. Останати резерви	015	-	79,081	-	-	142,236	229,455	344,307	795,079
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	1,701,634	-	-	-	-	-	-	1,701,634
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	44,318,745	-	-	-	-	-	-	44,318,745
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-	-	-	-	-	-	-
Разлика - неусогласена рочна структура	020	159,489,448	248,565,727	6,109,631	(20,335,397)	75,256,390	(75,712,216)	(393,373,583)	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Управување со ризик на ликвидност (продолжение)

Анализа според преостанатата договорна рочност на финансиските средства и обврски (продолжение)

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност на 31 декември 2024 година е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Вкупно средства	001	422,723,423	112,334,835	37,668,901	193,605,703	181,006,953	42,182,608	87,809,210	1,077,331,633
1. Нематеријални средства	002	-	-	946,498	-	-	-	-	946,498
2. Вложувања	003	358,514,395	112,334,835	33,559,328	120,008,150	143,981,251	-	20,180,143	788,578,102
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	369,784	-	-	-	-	-	-	369,784
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	-	-	-	73,597,553	37,025,702	42,182,608	67,629,067	220,434,930
5. Одложени и тековни даночни средства	006	2,584	-	-	-	-	-	-	2,584
6. Побарувања	007	48,507,076	-	-	-	-	-	-	48,507,076
7. Останати средства	008	15,329,584	-	3,163,075	-	-	-	-	18,492,659
8. Активни временски разграничувања	009	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Вкупно обврски	010	88,865,497	42,473,266	44,840,215	211,297,303	186,144,709	110,423,768	393,286,875	1,077,331,633
1. Капитал и резерви	011	-	-	-	-	-	-	274,211,949	274,211,949
2. Субординирани обврски	012	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Бруто технички резерви	013	56,061,735	42,473,266	44,782,863	137,699,750	149,054,476	68,091,937	51,220,101	549,384,128
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	-	-	-	73,597,553	37,025,702	42,182,608	67,629,067	220,434,930
5. Останати резерви	015	-	-	57,352	-	64,531	149,223	225,758	496,864
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	1,939,314	-	-	-	-	-	-	1,939,314
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	30,864,448	-	-	-	-	-	-	30,864,448
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-	-	-	-	-	-	-
Разлика - неусогласена рочна структура	020	333,857,926	69,861,569	(7,171,314)	(17,691,600)	(5,137,756)	(68,241,160)	(305,477,665)	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Пазарен ризик

Во спроведувањето на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и промена на каматните стапки. Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста.

Управување со девизен ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните средства, како и пласманите во банки кои се деноминирани во странска валута.

За годината што завршува на 31 декември 2025 година изложеноста е како што следи:

Опис на позицијата 1	Број на позиција 2	МКД 3	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА 4
I. Вкупно средства	001	886,392,808	563,094,702
1. Нематеријални средства	002	5,434,669	-
2. Вложувања	003	411,407,048	525,098,772
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	-	490,419
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	437,475,080	-
5. Одложени и тековни даночни средства	006	2,032	-
6. Побарувања	007	12,695,450	34,727,354
7. Останати средства	008	18,616,169	2,778,157
8. Активни временски разграничувања	009	762,360	-
II. Вкупно обврски	010	549,159,097	900,328,413
1. Капитал и резерви	011	-	374,773,118
2. Субординирани обврски	012	-	-
3. Бруто технички резерви	013	70,659,289	519,764,565
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	437,475,080	-
5. Останати резерви	015	795,079	-
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	1,701,634	-
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	38,528,015	5,790,730
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-
III. Разлика - неусогласена валутна структура	020	337,233,711	(337,233,711)

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Управување со девизен ризик

За годината што завршува на 31 декември 2024 година изложеноста е како што следи:

Опис на позицијата 1	Број на позиција 2	МКД 3	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА 4
I. Вкупно средства	001	727,808,611	528,607,209
1. Нематеријални средства	002	5,245,829	-
2. Вложувања	003	378,154,677	493,797,294
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	-	1,200,357
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	321,799,983	-
5. Одложени и тековни даночни средства	006	2,588	-
6. Побарувања	007	11,071,554	30,551,390
7. Останати средства	008	11,533,980	3,058,168
8. Активни временски разграничувања	009	-	-
II. Вкупно обврски	010	868,403,092	388,012,728
1. Капитал и резерви	011	-	319,375,978
2. Субординирани обврски	012	-	0
3. Бруто технички резерви	013	517,803,499	61,998,193
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	321,799,983	-
5. Останати резерви	015	639,748	-
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	1,751,903	-
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	26,407,959	6,638,557
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	0
III. Разлика - неусогласена валутна структура	020	(140,594,481)	140,594,481

Друштвото е единствено изложено на еврото. Следната табела детално ја прикажува сензитивноста на 1% зголемување и намалување на денарот во споредба со еврото. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на еврото за 1%. Негативен износ подолу означува зголемување на загубата која што се јавува во случај доколку денарот ја зголеми својата вредност во однос на еврото за 1%. За намалување на вредноста на денарот во однос на еврото за 1%, ефектот врз добивката е еднаков, но со обратен предзнак.

	Година што завршува на 31 декември 2025		Година што завршува на 31 декември 2024	
	Зголемување од 1%	Намалување од 1%	Зголемување од 1%	Намалување од 1%
Добивка (Загуба) за годината	3,372,337	(3,372,337)	1,405,945	(1,405,945)

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Управување со каматниот ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки првенствено од пласманите во банки со променливи каматни стапки. Друштвото управува со овој ризик преку следење на движењето на каматните стапки на пазарот и обновување на договорите со деловните банки.

	31 декември 2025	31 декември 2024
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
Побарувања за премии	28,353,031	27,517,649
Други побарувања	19,013,945	14,049,467
Вложувања во инвестициони фондови	497,967,922	370,843,629
Парични средства	14,981	11,456
	<u>545,349,879</u>	<u>412,422,201</u>
<i>Со Фиксна каматна стапка:</i>		
Пласмани во банки	314,849,266	302,083,020
Дадени заеми	6,830,951	10,517,555
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	15,819,914	15,288,250
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	446,385,506	400,220,655
	<u>802,137,757</u>	<u>728,109,480</u>
<i>Со променлива каматна стапка:</i>		
Парични средства	18,252,120	10,450,760
	<u>1,365,739,756</u>	<u>1,150,982,441</u>
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
Обврски кон добавувачи и други обврски	16,242,963	9,215,604
	<u>16,242,963</u>	<u>9,215,604</u>

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на крајот на периодот на известување. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 1 процентни поен, што претставува разумна процена на Раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 1 процентен поен, а сите други варијабли непроменети, загубата на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2025 година би била повисока, односно пониска, за 182.521 денари (2024 за 104.508 денари).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Објективна вредност на финансиските инструменти

Друштвото располага со финансиски средства и обврски, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност претставува износ за кој некое средство може да се замени или обврска да се подмири по договорни услови. Утврдувањето на објективната вредност се базира на пазарните вредности на средствата и обврските кои во билансот на состојба не се презентирани по објективна вредност.

Друштвото ги класификува финансиските средства и обврски согласно хиерархијата за техники на вреднување и информациите дали потребните инпути за вреднување се јавно достапни или не, согласно која постојат три нивоа на хиерархија на објективна вредност и тоа:

- Ниво 1 - објективната вредност е утврдена со директна примена/повикување на котирана пазарна цена на финансиските инструменти на активен пазар. Друштвото нема класификувано инструменти во ниво 1.
- Ниво 2 - објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) од активни пазари (влезните информации може директно или индиректно да се потврдат и да се следат на активните пазари, како на пр.: котираните цени на активен пазар за слични финансиски инструменти, или сите значајни влезни информации во моделот за одредување на објективната вредност може да се потврдат и да се следат на активниот пазар). Инвестиционите фондови се класификувани во ниво 2.
- Ниво 3 - објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) коишто не можат директно или индиректно да се потврдат и да се следат на активни пазари, односно врз основа на техники за вреднување во кои најголемо учество имаат информациите за ризиците на финансиските инструменти коишто не можат да се следат и да се потврдат на активни пазари.

Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност

Следната табела ја прикажува сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски во однос на нивната објективна вредност на 31 декември 2025 и 2024 година:

	31 декември 2025		31 декември 2024	
	Сметководствена вредност	Објективна вредност	Сметководствена вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
Пласмани во банки	314,849,266	314,849,266	302,083,020	302,083,020
Дадени заеми	6,830,951	6,830,951	10,517,555	10,517,555
Побарувања за премии	28,353,031	28,353,031	27,517,649	27,517,649
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	15,819,914	15,819,914	15,288,250	15,288,250
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	446,385,506	446,385,506	400,220,655	400,220,655
Други побарувања	19,013,945	19,013,945	370,843,629	370,843,629
Вложувања во инвестициони фондови	497,967,922	497,967,922	14,049,467	14,049,467
Парични средства	18,267,101	18,267,101	10,462,216	10,462,216
	<u>1,347,487,636</u>	<u>1,347,487,636</u>	<u>1,150,982,441</u>	<u>1,150,982,441</u>
Финансиски обврски				
Долгорочни позајмици	-	-	-	-
Обврски кон добавувачи и други обврски	16,242,963	16,242,963	9,215,604	9,215,604
	<u>16,242,963</u>	<u>16,242,963</u>	<u>9,215,604</u>	<u>9,215,604</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Објективна вредност на финансиските инструменти (продолжение)

Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, како и во согласност со „Одлуката за одредување на начинот на вреднување на должничките хартии од вредност издадени од Република Македонија кои немаат котирана пазарна цена на активен пазар“ издадена од АСО, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, освен кај вложувањата во инвестициски фондови, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови, и ги класификуваше во ниво 3. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Врз основа на направената анализа, не се идентификувани значајни отстапувања на објективната вредност од евидентираната вредност на финансиските средства и обврски.

Земајќи ја предвид краткорочноста на побарувањата и обврските не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

На датумот на билансот на состојба Друштвото ги класификува уделите во инвестициски фондови во ниво 2. Нивната објективна вредност се одредува според вредноста на нето имотот по удел на фондовите датумот на известување..

ОБЕЛОДЕНУВАЊА ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ И НАДОМЕСТОЦИ НА РАКОВОДСТВОТО

Поврзани страни на Друштвото претставуваат членките на СИГАЛ групацијата, како и Раководството и членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото. СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРОУП Ш.а Тирана е матично друштво на Друштвото.

	31 декември 2025	31 декември 2024
Побарувања		
СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП АД Скопје	588,492	641,606
	<u>588,492</u>	<u>641,606</u>
Обврски		
Уника Австрија	-	5,158,330
Уника Ре АГ	-	145,581
Сигал Иншуренс Груп Тирана	1,226,429	1,226,429
СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП АД АД Скопје	17,282	25,973
	<u>1,243,711</u>	<u>6,556,313</u>
Приходи		
Уника Австрија	-	7,536
СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП АД Скопје	6,259,426	6,248,500
	<u>6,259,426</u>	<u>6,256,036</u>
Расходи		
Уника Австрија	2,393,183	5,163,396
Уника Ре АГ	-	153,140
Сигал Иншуренс Груп Тирана	-	1,061,363
УНИКА ИТ СЕРВИС АВСТРИЈА	30,257	31,215
СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП АД Скопје	456,500	233,728
	<u>2,879,940</u>	<u>6,642,842</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ОБЕЛОДЕНУВАЊА ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ И НАДОМЕСТОЦИ НА РАКОВОДСТВОТО (продолжение)

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Друштвото, вклучени во трошоци за вработените се како што следува:

	31 декември 2025	31 декември 2024
Краткорочни користи за вработените	4,365,986	4,839,942
	<u>4,365,986</u>	<u>4,839,942</u>

Клучниот менаџерски персонал се членовите на Управниот одбор.

ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2025 година, покренат е два судски спора против Друштвото во вкупен износ од 92,478 денари (2024: 92,478 денари). Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на судски спорови на Друштвото кои би можеле да се појават во иднина.

Неизвесни даночни обврски

Согласно даночната регулатива, даноците и даночните обврски застаруваат по истек на период од 5 години, со исклучок на даночна измама кога рокот е 10 години. Како резултат на тоа обврските за даноци на Друштвото за периодот од 2018 до 2024 година не може да се сметаат за конечни. Било какви дополнителни даноци и пенали, доколку такви постојат, кои може да произлезат во случај на даночна контрола, не можат во оваа фаза да бидат утврдени со разумна точност. Според проценките на Раководството на Друштвото на датумот на овие извештаи, не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијални материјално значајни обврски по овој основ.

УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

На 31 декември 2025 година Друштвото е усогласено со барањата на Законот за супервизија на осигурување во врска со покривање на маргина на солвентност, пропишаните лимити за вложувањата на капиталот како и средствата кои ги покриваат техничките резерви. Друштвото има доволно средства за покривање на техничките и математичката резерва и покривање на капиталот во целост.

Во табелата подолу се наведени годишните коефициенти за штети по класи на осигурување за 2025 и 2024 година.

2025

Годишен коефициент на штети		Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување
Незгода	01	30.9	30.9
Здравствено	02	0.7	0.7

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА(продолжение)

2024

Годишен коефициент на штети		Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување
Незгода	01	25,7%	25,7%
Здравствено	02	5,0%	5,0%

НАСТАНИ ПОСЛЕ ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2025 година, датумот на известување, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, не се настанати настани кои би можеле да предизвикаат корекции на овие финансиски извештаи, ниту пак други материјално значајни настани кои наметнуваат потреба од дополнително обелоденување во финансиските извештаи.

5. ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАН И РАЗВОЈ

Централните деловни системи на СИГАЛ Лајф Иншуренс Груп А.Д. Скопје се два посебни специјализирани системи за неживотно и животно осигурување, готови решенија кои се набавени и имплементирани од софтверската компанија Ултра ДОО Скопје.

- Уника Лајф А.Д. Скопје користи Информациски систем за неживотно осигурување (OSIS) и финансиско работење

Целокупниот развој и одржување на решението е од страна на добавувачот Ултра ДОО Скопје, без било каков пристап до изворниот код од страна на вработените во Уника Лајф. Системите се во постојан процес на развој и ги пратат најновите законски и подзаконски регулативи како и упатствата на Агенцијата за Супервизија во Осигурувањето (АСО). Истото така според договорот со УЛТРА се вршат надградби и дополнувања во однос на нови барања од страна на деловните корисници, како и изработка на нови извештаи за различни потреби и институции.

Хардверската инфраструктура на која работат решенијата е заедничка за двата системи и е исто така имплементирана и одржувана од страна на добавувачот Ултра ДОО Скопје.

Централниот систем за СИГАЛ Лајф Иншуренс Груп А.Д. е имплементиран на примарната локација која се наоѓа во сервер салата во просториите на СИГАЛ Лајф Иншуренс Груп А.Д. во Скопје, и на секундарната оддалечена локација која се наоѓа во Телеком Центарот во Струмица.


На секундарната локација се имплементирани сите потребни компоненти за да во случај на достапност на системите на примарната локација, сервисите може да се префрлаат и користат од секундарната локацијата.

Мрежната околина е заштитена со два Firewall-и на примарната локација и еден firewall на секундарната локација. Преку овие firewall-и преку централните рутери се овозможуваат конекции кон интернет и кон внатрешната мрежа преку VPN пристап.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАН И РАЗВОЈ (продолжение)

На сликата подолу е даден дијаграм на мрежното поврзување на двете локации Скопје-Струмица.



Податоците од системот се чуваат на 3 локации со развиен систем за автоматско креирање на резервни копии и тоа активна и пасивна копија, покрај работната верзија на податоците.

Со цел постигнување на оперативна стабилност на ИТ системите, понатамошно дигитализирање на процесите за работа со крајна цел збогатување на палетата на услугите кон клиентите главните насоки на работа и развој на ИТ секторот во рамките на СИГАЛ Лајф Иншуренс Груп А.Д. во текот на годината беа реализирани следните проекти:

Во хардверскиот дел :

- Промена на неисправен резервоар во склоп на машински дел од постоечки систем за гасење на сервер просторија
- Редовно сервисирање на серверската и складишната (сториџ) инфраструктура (замена на дискови во сториџ системот како во примарната локација во Скопје така и во ДР локацијата во Струмица).
- Редовно сервисирање и замена на батерии во централните UPS уреди на примарната локација
- Набавка на нови работни станици, лаптопи, печатачи и останата ИТ опрема за потребите на корисниците

5. ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАН И РАЗВОЈ (продолжение)

ИТ проекти:

Инсталирање и работа со дополнителни ИТ административни и сигурносни алатки односно апликации и системи за:

- Прва фаза од имплементација на SIEM/SOC сигурносни системи (ProActiveHunt, Microsoft Defender for Endpoint) за управување со логови и инциденти од системите на СИГАЛ Иншуренс Груп
- Прва фаза од имплементација на CMDB (Lansweeper) за управување со ИТ средства, сервис и апликации.
- Започната е имплементација на дво-факторна автентикација (Microsoft Authenticator) за пристапот на корисниците преку GP (Global Protect) VPN конекција.
- Започнат е проект за модернизација на локалната мрежна инфраструктура со која што ќе се имплементира дополнителна сегментација и контроли за пристап со што ќе се подигне целокупното ниво на ИТ безбедност
- Имплементација на безбедносни сертификати (SSL) за web страната, web апликациите, мрежните уреди и серверите

Во софтверскиот дел:

Во однос на централните апликативни системи, во текот на годината реализирани се повеќе барања за надградба и подобрувања на постоечките функционалности на апликациите, како и изработка на нови извештаи. Најзначајни промени се извршени во делот на:

- Промена на внес и печатење на ПЈП полисите
- Промена на изгледот на сите печатења согласно промената на назив на друштвото
- Се работи на решение за пријава на online штети
- Имплементиран е систем за автоматско генерирање на XML датотека за периодичните извештаи за АСО. Системот е дизајниран да го автоматизира и стандардизира целокупниот процес на известување, со цел да се обезбеди точност, конзистентност и целосна усогласеност со регулаторните барања. Апликацијата поддржува над 40 типови на извештаи – квартални и годишни – кои ги покриваат финансиските, статистичките, оперативните и извештаите за управување со ризик.

5. ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАН И РАЗВОЈ (продолжение)

Во софтверскиот дел: (продолжение)

Податоците за извештаите се преземаат директно од core системот на компанијата преку автоматизиран процес на импорт, со што се елиминира потребата од рачно внесување и се намалува ризикот од човечка грешка. По импортот, корисниците имаат можност за преглед и валидација на податоците. Финалните податоци се трансформираат во XML формат усогласен со регулаторните XML шеми и се валидираат пред доставување според XSD фајловите кои ги поставува регулаторот.

Апликацијата имплементира целосен работен процес за одобрување (approval workflow) со повеќе нивоа: подготовка, интерна ревизија, потпишување и финално доставување. Секој чекор е дефиниран со улоги и овластувања – подготвувач, ревизор, одобрувач и доставувач – со што се обезбедува јасна поделба на одговорностите и контрола на пристапот базирана на улоги (RBAC). Системот автоматски ги известува одговорните лица за чекорите кои бараат нивна акција, вклучувајќи и потсетници за рокови.

Од аспект на ревизија и усогласеност, ASOX обезбедува комплетна ревизорска трага (audit trail) за секоја акција извршена во системот. Секој запис е заштитен со криптографски хеш (SHA-256), се евидентира корисникот, временскиот печат, IP адресата. Ревизорските записи се непроменливи и можат да се пребаруваат, филтрираат и извезуваат во CSV или JSON формат за потребите на интерна или екстерна ревизија. Системот во неговата следна верзија ќе поддржува и дигитални потписи со конфигурабилни потписници за подготовка, верификација и одобрување на извештаите.

Апликацијата е изградена на модерна технолошка платформа (.NET 9.0, Blazor Server) со поддршка за македонски и англиски јазик, контекстуална помош за корисниците и детална валидација на податоците пред секое доставување.

6. КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ

Друштвото за животно осигурување СИГАЛ Лајф Иншуренс Груп АД Скопје воспоставува двостепен систем на управување Управен и Надзорен одбор организирани согласно одредбите на Законот за трговски друштва и Законот за супервизија на осигурувањето.


Управувачкиот модел е претставен преку Управниот одбор составен од 3 члена кои поседуваат одобрение согласно Законот за супервизија на осигурувањето со 4 годишен мандат со право на повторен избор.

Надзорот над работењето на Друштвото се реализира преку Надзорниот одбор кој брои 3 члена со 4 годишен мандат.

Во Друштвото како самостојна и независна единица функционира и внатрешен ревизор кој согласно законските измени извештај за своето работење дава на Надзорниот одбор на Друштвото.

Овластен внатрешен ревизор на Друштвото е Г-ѓа Тина Нешовска назначен на ден 09.08.2024.

6. КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ (продолжение)



* Седиштето на дирекцијата на Друштвото се наоѓа на следнава адреса:

Друштвото за животно осигурување СИГАЛ Лајф Иншуренс Груп А.Д. - Скопје
Бул. Илинден бр.1, општина Центар,
1000 Скопје

Членови на УО УНИКА ЛАЈФ:

1. Претседател: **Александра Шкемби Анто夫ска**
2. Член: **Аднан Емровски**
3. Член: **Агрон Таири**

Членови на НО на УНИКА ЛАЈФ:

1. Претседател: **Авни Понари**
2. Член: **Елвис Понари**
3. Член/Независен: **Едвин Хоџај**

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

6. КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ (продолжение)

Во текот на 2025 година, Управниот Одбор на Друштвото има одржано 40 состаноци. Исто така, Надзорниот Одбор во 2025 година има одржано 13 состаноци на кои има одлучувано по однос на прашањата кои спаѓаат во негова надлежност согласно член 373 од Законот за трговски друштва, како и согласно член 29 и 30 од Законот за супервизија на осигурување.

Управниот Одбор на Друштвото во текот на 2025 година има свикано четири Собранија на Акционери.

Согласно член 384 од Законот за Трговски Друштва, примањата во Република Македонија на членовите на Управниот Одбор и Надзорниот одбор на Друштвото се како што следи:

- Приходи на Управниот одбор на Друштвото по основ плата

Рб.	Членови на Управен Одбор	Бруто Плата за 2025 година
1	Александра Шкемби Антовска	2.132.813 МКД
2	Аднан Емровски	1.286.861 МКД
3	Агрон Таири	946.312 МКД

Сите горенаведени членови на Управниот Одбор на Друштвото се во редовен работен однос во Друштвото за осигурување СИГАЛ Лајф Иншуренс Груп АД Скопје на 31.12.2025.

- Дополнителни примања и надосместоци на трошоците од работењето однос на членовите на Управниот Одбор

Рб.	Членови на Управен Одбор	Регрес за годишен одмор бруто износ
1	Александра Шкемби Антовска	20.000 МКД
2	Аднан Емровски	20.000 МКД
3	Агрон Таири	20.000 МКД

- Други приходи на членовите на Управниот Одбор од Друштвото за осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје се:

Рб.	Членови на Управен Одбор	Други примања бруто износ
1	Александра Шкемби Антовска	443.269 МКД
2	Аднан Емровски	121.953 МКД
3	Агрон Таири	166.343 МКД

Членовите на Надзорниот Одбор на УНИКА ЛАЈФ АД Скопје немаат примања по основ на паушал или други основи од Друштвото за животна осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје.

Овластен Ревизор

Согласно членовите 385, 478 и 479 од Законот за трговски друштва, акционерите на Друштвото за осигурување СИГАЛ Лајф Иншуренс Груп а.д. Скопје на Годишното собрание на акционери одржано на ден 19.11.2025 година, донесе одлука, со која го именуваше Друштвото за ревизорски услуги ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје за овластен ревизор на Финансиските извештаи на Друштвото за 2025 година.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

6. КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ (продолжение)

Овластен Ревизор (продолжение)

Согласно член 129 од Законот за супервизија на осигурување. Друштвото за осигурување СИГАЛ Лајф Иншуренс Груп а.д. Скопје до Агенцијата за супервизија на осигурување поднесе барање бр.14-2-542 од 21.11.2025 за добивање на согласност Друштвото за ревизорски услуги ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за 2025 година. Во прилог на барањето Друштвото ги достави сите потребни документи предвидени во член 6 став 3 од Правилникот за начинот, постапката и документацијата потребна за добивање на согласности, а во врска со член 129 став 3 од Законот за супервизија во осигурување.

Постапувајќи согласно член 202 и член 222 став 3, а во врска со член 129 став 3 од Законот за супервизија на осигурување и член 6 став 4 од Правилникот за начинот, постапката и документацијата потребна за добивање на согласности, Агенцијата за супервизија го разгледа барањето и поднесената документација при што утврди дека кон барањето е приложена комплетната документација со која се докажува дека се исполнети условите од член 129 став 3 од Законот за супервизија на осигурување при што донесе одлука од 04.12.2025 година каде дава согласност Друштвото за ревизорски услуги ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за осигурување СИГАЛ Лајф Иншуренс Груп а.д. Скопје за 2025 година.

Контакт:

Друштвото за ревизорски услуги ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје,

ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје

Ул.МИРЧЕ АЦЕВ бр.3/Гранд Б.Ц-8 ка 1000 Скопје,

Република Северна Македонија

ЕМБС: 6333370

ЕДБ: МК4030008022586

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

7. АГЕНТИ И ВРАБОТЕНИ ЛИЦА ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2025

Друштво за осигурување УНИКА А.Д Скопје брои 24 вработени лица, меѓу кои доминираат лицата со ВСС.

Број на вработени по кадровска структура							Просечен број на вработени (на база на сатнина)	Број на вработени во:	
ДР	МР	ВСС	ВШС	ССС	НСС	Вкупно		Прием во осигурување	Ликвидација и проценка на штети
100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
0	1	20	0	3	0	24	24,00	7	1

Друштвото за осигурување СИГАЛ Лајф Иншуренс Груп А.Д Скопје, работите од својот делокруг во областа на продажба ги остварува преку лиценцирани застапници во осигурување, осигурителни брокерски друштва, банки и друштва за застапување во осигурување.

Во прилог се прикажани регистри со подетални информации за секој продажен канал.

-Регистар на застапници во осигурување

РБ	Застапници во осигурување	Телефон	Број на решение	Класи на осигурување	РБС	Датум на престанок на вршење работи на застапување во осигурување
1	ВИГАН БЕЏЕТИ ул.Бр.Миладинови 149, Тетово	02/3288 820	09-1167/2 од 28.05.2012	19,1	30-0630	26-08-2020
2	ЌЕМАЛ САДИКИ ул.101, с.Палатица, Тетово	02/3288 820	од 25.01.2013	19,1	30-0616	26-08-2020
3	АГОН БАФТИЈАРИ ул. 103 бр. Тетово	02/3288 820	19-3-1128 од 19.12.2019	19,1,2,20,21	/	
4	НИКОЛИНА РАЛЕВСКИ ул.И.Милутиновиќ бр.86/7, Битола	02/3288 820	07-3-23 од 22.01.2013	19,1,2	30-0587	
5	ЕЛИЗАБЕТА ТОДОРОВСКА ул.Кочо Чолаков бр. 6, Битола	02/3288 820	УП 19-3-90 од 28.03.2017	19,20,1,2	30-0096	
6	ЈОВАН КИТАНОВСКИ ул.Арон Ароести бр. 34, Битола	02/3288 820	од 13.12.2013	19,1,2	30-0584	
7	БИЛЈАНА ЈАНКУЛОВСКА ул.Прилепска 17/21, Битола	02/3288 820	УП 19-3-31 од 22.04.2014	19,20,1,2	30-0604	03-06-2021
8	БИЛЈАНА ТЕМЕЛКОВСКА Ул.Ген.В.Карангелески Бр.1/1-13 Битола	02/3288 820	УП 07-3-1179 од 09.10.2014	19,1,2	30-1017	
9	ИЛИЈА ПЕТКОВСКИ	02/3288 820	УП 19-3-10 од 26.03.2015	19,1,2	30-1109	
10	АЛЕКСАНДРА МИЦЕВА	02/3288 820	УП -19-3-486 од 10.04.2019	19 , 20, 21 , 1,2		
11	БИДЕ АМБАРИ ул.Едип Папранику бр. 40 Дебар	02/3288 820	09-1779/1 од 01.10.2012	19,1,2	30-0581	
12	ХРИСТИНА АПОСТОЛОСКА ул.Боро Менков бр.3/6-8, Скопје	02/3288 820	УП 07-3-1111 од 31.12.2013	19,1,2	30-0768	13-09-2017
13	МИМОЗА БОЖИНОСКА ул.С.Ковачевиќ бр.99 2/24, Скопје	02/3288 820	УП 19-3-305 од 13.12.2017	19,1,2,20,21	30-0777	
14	АЛЕКСАНДАР АНТОВСКИ ул. Неврокопска бр.7, Скопје	02/3288 820	УП 07-3-3 од 14.01.2014	19,1,2,20,21	30-0774	

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

-Регистар на застапници во осигурување (продолжение)

15	ЗЛАТКО ЛАЗАРОВСКИ ул. Сава Ковачевик бр.6, Скопје	02/3288 820	09-1491/2 од 20.07.2012	19,1,2	3O-0592	
16	ИВАН ПЕТРОВ ул. Вуковарска бр.11-1/21, Скопје	02/3288 820	УП 19-3-75 од 29.03.2017	19,20,1,2	3O-0626	
17	НАДА КОСТОВСКА Ул.М.Горки БР.11/1-14, Скопје	02/3288 820	УП -07-3-1435 од 29.10.2014	19,1,2	3O-1028	
18	АЛЕКСАНДАР ПЕТРУШЕВСКИ Ул.6 бр.52, с.Бардовци, Скопје	02/3288 820	УП -07-3-1490 од 09.12.2014	19,1,2	3O-1058	26-08-2020
19	АЛЕКСАНДАР ДАМЈАНОВСКИ Ул.Банско бр.7, Скопје	02/3288 820	УП-19-3-716 од 06.11.2015	19,1,2	3O-1187	
20	КАТЕРИНА ПРЕНКОВА	02/3288 820	УП - 07-4-995 од 09.03.2015	19,1,2	3O-1099	
21	ВАСКО КОКАЛАНОВ	02/3288 820	УП 19-3-19 од 16.02.2017	19,20,1, 2	3O-0818	
22	ДЕЈАН АРСОВ ул. Шекспирова бр.5/1-7, Скопје	02/3288 820	УП 19-3-281 од 26.10.2017	19,20,21,1, 2	3O-0765	
23	МАРТИН БОШКОСКИ	02/3288 820	УП 19-3-299 од 07.12.2017	19,20,21,1,2,	/	
24	ЉУБИША СТОШИЌ	02/3288 820	УП 19-3-280 од 26.10.2017	19,20,21,1,2,	/	
25	МАРТИН СПАСОВСКИ	02/3288 820		19, 1, 2	3O-0560	
26	КРИСТИЈАН ВУРМО	02/3288 820	УП 18-3-70 од 11.02.2020	19,1,2,20,21	/	
27	АРБЕН КАДРИЈА ул.Белиница бр.8, Гостивар	02/3288 820	09-982/4 од 28.05.2012	19,1	3O-0646	
28	ЕРЗАНА МУСТАФА ул.Г.Гавриловски бр.10, Гостивар	02/3288 820	УП 07-3-242 од ден 17.04.2013	19,1,2	3O-0701	26-08-2020
29	ФАТОН ИДРИЗИ с.Градец, Гостивар	02/3288 820	07-3-109 од 05.02.2013	19,1,2	3O-0633	
30	ЛАВДРИМ ВЕЛИУ	02/3288 820	УП 14-3-278 од 09.06.2021 година	19,1,2,20,21		
31	ЈЕТЛУМ ФЕЈСКО ул.7ма Албанска бриг. бб, Дебар	02/3288 820	09-1169/2 од 28.05.2012	19,1	3O-0614	26-08-2020
32	АРБЕН ПИПЕРКУ ул.Атанасие Илиќ бб, Дебар	02/3288 820	УП 19-3-75 од 31.05.2012	19,20,1,2	3O-0621	
33	МАРИЈА ЗАХАРИЕВА ул.Киро Крстев 57, Кавадарци	02/3288 820	09-1345/2 од 26.06.2012	19,1,2	3O-0629	
34	КОЦЕ КОСТА ДИНОВ ул.Горче Петров бр.14, Кавадарци	02/3288 820	УП 19-3-17 од 28.05.2012	19,20,1,2	3O-0593	
35	ЌИРО ЈОВКОВ	02/3288 820	од 28.05.2015	19,1,2	3O-1083	
36	СТАНОЈКО ДОДЕВСКИ с.Конопица, Крива Паланка	02/3288 820	УП 19-3-22 од 13.12.2013	19,20,1,2	3O-0600	
37	ЕЛЕНА ТРАЈКОСКА ул.Цане Коњарец бр.25, Прилеп	02/3288 820	09-2153/2 од 06.12.2012	19,1,2	3O-0590	

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

-Регистар на застапници во осигурување (продолжение)

38	ВАСО ПЕТРОВ ул.М.Малиминов бр.4, Неготино	02/3288 820	УП 19-3-75 од 29.03.2017	19,20,1,2	3O-0626	
39	КЛИМЕ СТОЈАНОВСКИ с.Трпејца	02/3288 820	09-1479/2 од 18.07.2012	19,1,2	3O-0586	
40	КАТЕРИНА СТОЈАНОВСКА ул.Лазо Трповски бр.66, Охрид	02/3288 820	09-1383/2 од 20.07.2012	19,1,2	3O-0625	26-08-2020
41	ЕРДИН ДАЛИП ул.Абас Емин бр.61, Охрид	02/3288 820	07-3-32 од 24.01.2013	19,1,2	3O-0405	
42	БИЛЈАНА ИЛЧЕСКА ПАУНОВСКА ул.Галичица бр.37, Охрид	02/3288 820	УП 19-3-304 од 13.12.2017	19,1,2,20,21	3O-0778	
43	РУМЕН АТАНАСОВСКИ ул. Даме Груев бр.39, Охрид	02/3288 820	УП 07-3-6 од 15.01.2014	19,1,2	3O-0780	28-05-2019
44	ЕЛЕНА НИКОЛОВСКА ул. Карпош Војвода бр.10/1- 1, Велес	02/3288 820	УП 07-3-9 од 13.01.2014	19,1,2	3O-0773	26-08-2020
45	НАУМ КАЛАЧОВСКИ МЕНЧЕ КОЦЕВА	02/3288 820	/	19,20,1,2	3O – 1376	02-01-2018
46	ул.Народен Фронт бр.2/9, Велес	02/3288 820	УП 19-3-1013 од 07.11.2019	19,20,21,1,2,	3O-0776	
47	МАРИНЕЛА БОШКОСКИ ул.8ми Март бр.14/15, Велес	02/3288 820	УП 07-3-2 од 14.01.2014 престанок на ден 03.01.2016	19,1,2	неактивен	03-01-2016
48	ИВАНА КОЦЕВА ул.Крали Марко бр.113, Велес	02/3288 820	_____ од 22.01.2013	19,1,2	3O-0615	
49	БИЛЈАНА ПЕТРОВИЌ ул. Жртви на фашиз.бр.38-8, Струмица	02/3288 820	/	19,1,2	3O-0778	
50	ЉУПЧО РУСЕВ ул.Стив Наумов 27, Струмица	02/3288 820	07-3-1120 од 22.09.2014	19,1,2	3O-1010	26-08-2020
51	ВАНГЕЛИЦА ВЕСЕВА	02/3288 820	од 15.10.2015	19,1,2	3O-1109	
52	СТЕФАНИЈА МАНАСИЕВСКИ	02/3288 820	од 22.10.2015	19,1,2	3O-0903	
53	АНТОНИО ИВАНОВ	02/3288 820	УП-19-3-21 од 16.02.2017	19,1,20	3O-1120	
54	УРИМ ДАНИ ул.Мислешевски П. 235, Струга	02/3288 820	07-3-62 од 30.01.2013	19,1,2	3O-0698	
55	ДАНИЕЛА НАКОВСКА ул.25ти Мај бр. 45, Свети Николе	02/3288 820	УП 07-3-76 од 22.01.2014	19,1,2	3O-0420	24-10-2019
56	ВЕСНА КАРАКАШОВСКА	02/3288 820	УП 19-3-16 од 22.07.2015	19,20,1,2	3O-1184	
57	БАРИЈЕ МИСИНИ	02/3288 820	од 29.01.2015	19,1,2	3O-10- 1972	
58	МИТКО ЃАВАТАЛИЕВ	02/3288 820	/	19,20,1,2	3O- 0628	
59	ИЛИР МЕХМЕТИ	02/3288 820	УП 19-3-568 од 23.08.2018 година	19,20,1,2	/	

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

- Регистар на Друштва за застапување во осигурување

Друштво за застапување во осигурување (назив и седиште)	Овластено лице (негов рбс)	Лиценца за вршење работи на застапување во осигурување	РБС	Телефонски број/телефакс	Електронска адреса	Веб страна	Датум на престанок со вршење работи на застапување во осигурување
Друштво за застапување во осигурување ЛАЈОН ИНС АД Скопје бул. Авној бр. 20/2-23, Скопје	Игор Георгиевски	09-3873/4 од 28.12.2011 год	Д3005	02/2454 004 071/441 555	contact@lionins.mk igor.georgievski@lionins.mk	www.lionins.mk	
Друштво за застапување во осигурување ФОРТИС ПРО АД Скопје, ул. 11ти Октомври бр. 1А, Скопје	Стефан Каранфилов ик	09-1256/7 од 08.08.2012 год	Д3007	02/6148 547	s.karanfi vic@fortisbroker.mk	www.fortispro.mk	
Друштво за застапување во осигурување РЕА ИНШУРЕНС АД Скопје ул. Максут Садик бр. 11, Скопје	Арбен Шабани со 30-0580	09-1389/2 од 24.08.2012 год	Д3008	02/2612 647 078/333-215	reinsurancegroup@gmail.com	www.reinsurencegroup.mk	

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

- Регистар на Осигурително Брокерски Друштва

Осигурително Брокерско Друштво (назив и седиште)	Овластено лице (негов рбс)	Лиценца за вршење осигурително брокерски работи	РБС	Службен телефонски број / Телефакс	Електронска адреса	Веб страна на друштвото	Датум на престанок со вршење осигурително брокерски работи
Осигурително брокерско друштво ВФП АД Скопје ул. Загребска бр. 28Б локал 19, Скопје	Блаже Петрески со ОБ-0026	11-23524/2 од 19.09.2006	ОБ05	02/3298 356 3298 472/355	wvpskopje@wvp.mk	www.wvp.mk	/
Осигурително брокерско друштво Мобилити АД Скопје ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 54/3, Скопје	Димитар Миновски	12-6568/7 од 15.04.2008	ОБ06	02/3181 400 факс. 3181 409	contact@mobilitybroker.com.mk	www.mobilitybroker.com.mk	/
Осигурително брокерско друштво ВИАСС АД Скопје ул. Даме Груев бр. 14 ДТЦ Палома Бјанка л.9, Скопје	Фарук Абедини со ОБ-0004	12-457/3 од 31.03.2008	ОБ03	02/3133 461 02/3220 832	wiass@t-home.mk	www.wiass.mk	14.05.2018
Осигурително брокерско друштво АМ Брокер АД Скопје, ул. 16та Македнска Бригада бр. 2, Скопје	Елена Тодорова со ОБ-0040	УП 07-1-1011 од 26.12.2013	ОБ26	/	zv@automakedonija.com.mk	/	/
Осигурително брокерско друштво СН Осигурителен брокер АД Битола, ул. Д.Илиевски Мурато бр. 5, Битола	Христо Кондовски со ОБ-0349	УП 07-1-1011 од 26.12.2013	ОБ29	/	-	/	/
Осигурително брокерско друштво САФЕ ИНВЕСТ АД Скопје, бул. Партизански одреди бр. 42А/4, Скопје	Катерина Јовановска ОБ-0320 Јовица Јовановски ОБ-0310	УП 07-1365 од 11.07.2013	ОБ23	02/3109 168	katerina.jovanoska@safe-invest.com	www.safe-invest.com.mk	03.03.2020

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

- Регистар на Осигурително Брокерски Друштва (продолжение)

Осигурително брокерско друштво МАК ТРЕНД БРОКЕР АД Скопје, ул. Никола Русински бр. 3А/1-13, Скопје	Горјан Трајковски Робертина Ивановска	УП 07-2- 1438 од 28.11.2014	ОБ3 0	/	robertina.ivanovska @ maktrendbroker.mk	www.maktren d broker.mk	/
Осигурително брокерско друштво ЦЕРТУС АД Скопје, ул. Васил Ѓоргов бр.21/1, Скопје	Горан Стојковиќ Трајче Митровски	09-656/2 од 18.04.2012	ОБ1 9	02 3256- 391, 3256-392	info@certus.mk	www.certus. mk	/
Осигурително брокерско друштво Наше Осигурување АД Кочани ул. Димитар Влахов бр.3, Кочани	Верица Ѓоргиевска со ОБ-0061	12-23704/2 од 27.07.2009	ОБ0 8	03/3270 221	info@naseosiguruva nje. com.mk	www. naseosiguruv anje. com.mk	/
Осигурително брокерско друштво К МК Брокер АД Скопје ул. Народен Фронт бр. 19А, кат 1-локал 44/ТЦ, Беверли Хилс, Скопје	Атанас Стојковски со ОБ-0324	09-102/2 од 26.02.2010	ОБ1 3	02/3217 568	info@kmbroker.mk	www.kmbro ker. mk	11.03.2019
Осигурително брокерско друштво ЕОС Брокер АД Скопје, ул. Перо Наков бр.25, Гази Баба, Скопје	Оливера Радическа	УП 19-1-37 од 01.04.2016	/	/	radiceska@elektroel ement. com.mk	/	/
Осигурително брокерско друштво Мега Брокер АД Скопје, ул. Кеј 13ти Ноември зграда 3/18	Горан Василевски	/	/	02/3116 001	info@mbroker.com. mk	www. megabroker. com.mk	/
Осигурително брокерско друштво Ризико Осигурување АД Скопје	Борис Спасовски со ОБ-0476 и Петар Стојановск и со ОБ-0477	УП 19-1- 136 од 19.6.2017	ОБ3 6	/	offi iziko.mk	/	/

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

- Регистар на Осигурително Брокерски Друштва (продолжение)

Осигурително брокерско друштво ВИН БРОКЕР АД Скопје, ул. Франклин Рузвелт бр. 35, Скопје	Горан Дамчески со ОБ-0495 и Игор Дамчески со ОБ-0494	УП 19-1-258 од 10.10.2017	ОБ-0494	02/ 3099 999	/	www.winbroker.mk	/
Осигурително брокерско друштво Нов Осигурителен Брокер АД Скопје Ул. Коле Неделковски бр. 12А-1, Скопје,	Велко Николовски со ОБ-0201 и Деница Мишевска со ОБ-0079	09-1073/5 од 06.07.2012	ОБ2 0	02/3299 929	nob@nob.com.mk	/	/
Осигурително брокерско друштво БРОЛИНС АД Скопје ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 31/1-5, Скопје	Лолита Младеновска со ОБ-0537	УП 19-1-904 од 27.12.2018	ОБ3 8	/	offi olins.mk	/	/
Осигурително брокерско друштво СМАРТ МАНИ СОЛУШНС АД Скопје, ул. Благој Давков бр.16/1-1, Скопје	/	УП 19-1-536 од 07.06.2019	/	/	smartmoneymk@gmail.com	/	/
Осигурително брокерско друштво Еуромак Брокер АД Скопје бул. Свети Климент Охридски бр. 52, Скопје	Драган Лазаревски со ОБ-0002	УП-12-50972/3-07 од 24.03.2008	ОБ0 2	02/3232-951 02/3231-252	euromak@euromak.com.mk	www.euromak.com.mk	
Осигурително брокерско друштво ОМАДА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, ул. 852 бр. 62, Скопје	/	УП1 18-1-465 од 10.06.2020 година	/	/	/	/	

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

- Регистар на Осигурително Брокерски Друштва (продолжение)

Осигурително брокерско друштво ИБИС ОСИГУРУВА ЊЕ АД Струмица, ул. Маршал Тито бр.4- 1, Струмица	/	УП 19-1- 639 од 27.08.2019 год	/	/	/	http://ibisins. mk/	
Осигурително брокерско друштво МАКОАС БРОКЕР АД СТРУМИЦА, ул. Јанко Цветинов број 43, Струмица	ОБ40	УП 19-1-93 од 25.02.2019	ОБ4 0	389 71 271 190	Ivanov_aleksandar @hotmail.com	https://makoa s.mk/	
Акционерско осигурително брокерско друштво А- тим Скопје	Сузана Грачанин	12-2677/7 од 10.03.2009	ОБ1 1	02/2465 170	/	www.odbatim .com.mk	
Осигурително брокерско друштво ИН Брокер АД Скопје ул. Т.Гологанов бр. 58/ ДТЦ Унија-кат 3, Скопје	/	11-43442/2 од 03.12.2007	ОБ0 4	02/3215 303	info@inbroker@com .mk	www.inbroker .com.mk	
Осигурително брокерско друштво Делта Инс Брокер АД Скопје ул. Максим Горки бр. 16/3 бр. 11/1-4, Скопје	Елизабета Тасевска	12-5156/4 од 06.04.2009	ОБ1 0	02/3208- 222	jbiljanadeltains@gm ail.com	www.deltains .com.mk	

- Регистар на банки

РБС	БАНКА (назив и седиште)	ЕМБ	Број на решение	Класи на осигурување	Службен телефонски број / Телефакс	Електронска адреса	Веб страна
Б305	Стопанска Банка АД Скопје, адреса 11 ОКТОМВРИ СКОПЈЕ	4065549	УП1-19-2- 352 од 18.05.2018 година,	1,2,19,20,21	(0)2 3295- 295 (0)2 3114- 503	kontaktcentar@stb.com.mk	stb.com.mk

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

- ПРОДАЖНА МРЕЖА

Деловната мрежа на Друштвото се состои од следниве деловни единици:

Под број: 6712339/3

Назив: Друштво за животно осигурување СИГАЛ ЛАЈФ Иншуренс Груп А.Д. Скопје подружница Струмица
Адреса: Ул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Бр.124 СТРУМИЦА СТРУМИЦА

Под број: 6712339/4

Назив: Друштво за животно осигурување СИГАЛ ЛАЈФ Иншуренс Груп А.Д. Скопје - Подружница Охрид
Адреса: Ул. БУЛЕВАР ТУРИСТИЧКА Бр.50/4-3 ОХРИД ОХРИД

Под број: 6712339/5

Назив: Друштво за животно осигурување СИГАЛ ЛАЈФ Иншуренс Груп А.Д. Скопје - Подружница Кавадарци
Адреса: Ул. ПЛОШТАД МАРШАЛ ТИТО Бр.11/1-приземје КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ

Под број: 6712339/6

Назив: Друштво за животно осигурување СИГАЛ ЛАЈФ Иншуренс Груп А.Д. Скопје - Подружница Скопје
Адреса: Ул. БУЛЕВАР ЈАНЕ САНДАНСКИ Бр.12/5-1 СКОПЈЕ -АЕРОДРОМ АЕРОДРОМ

Под број: 6712339/7

Назив: Друштво за животно осигурување СИГАЛ ЛАЈФ Иншуренс Груп А.Д. Скопје - Подружница Кавадарци бр.2
Адреса: Ул. ЛАЗО МИЦЕВ Бр.38 КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

8. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПЛАНОТ

Опис на позиција	План за работа 2025	Реализирано 2025	%
1	2	3	4
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223а+224+225)	400.897.785	435.473.187	8,62%
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	361.807.371	349.977.780	-3,27%
1. Бруто полисирана премија за осигурување	370.892.646	358.792.999	-3,26%
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	0	0	0,00%
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	600.000	0	-100,00%
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	0	0	0,00%
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	1.606.504	9.676.415	502,33%
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	8.078.771	-861.196	-110,66%
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	0	0	0,00%
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	0	0	0,00%
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	37.595.754	78.619.172	109,12%
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	0	0	0,00%
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	0	0	0,00%
2.1 Приходи од наемнини	0	0	0,00%
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	0	0	0,00%
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	0	0	0,00%
3. Приходи од камати	17.365.944	24.620.397	41,77%
4. Позитивни курсни разлики	2.200.531	2.203.353	0,13%
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	4.204.691	6.642.132	57,97%
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	0	39066	100,00%
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	0	0	0,00%
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	0	39066	100,00%
6.3 Останати финансиски вложувања	0	0	0,00%
7. Останати приходи од вложувања	13.824.588	45.114.224	226,33%
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	0	1383651	100,00%
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	0	650000	100,00%
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	1.494.660	4.842.584	223,99%
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	350.176.907	373.619.893	6,69%
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	66.318.785	74.456.070	12,27%
1. Бруто исплатени штети	63.222.972	78.459.900	24,10%
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	0	0	0,00%
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	0	0	0,00%
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	0	0	0,00%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. Промени во бруто резервите за штети	3.095.813	-4.003.830	-229,33%
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	0	0	0,00%
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	0	0	0,00%
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	17.580.947	16.197.126	-7,87%
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	17.580.947	16.197.126	-7,87%
1.1 Промени во бруто математичката резерва	17.637.277	15.487.188	-12,19%
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	56.330	-709.938	-1360,32%
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	0	0	0,00%
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	0	0	0,00%
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	0	0	0,00%
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	0	0	0,00%
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	0	0	0,00%
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	0	0	0,00%
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	123.741.390	115.675.097	-6,52%
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	123.741.390	115.675.097	-6,52%
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	0	0	0,00%
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	635.901	728.590	14,58%
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	0	0	0,00%
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	635.901	728.590	14,58%
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	122.936.530	155.140.393	26,20%
1. Трошоци за стекнување (253+253а+254+255)	82.587.495	114.719.719	38,91%
1.1 Провизија	79.571.209	111.557.192	40,20%
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	3.016.286	3.162.527	4,85%
1.3 Останати трошоци за стекнување	0	0	0,00%
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	0	0	0,00%
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	40.349.035	40.420.674	0,18%
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	4.344.144	4.663.044	7,34%
2.2 Трошоци за вработените (258а+258б+258в+258г+258д)	16.327.683	18.052.836	10,57%
2.2.1 Плати и надоместоци	10.036.174	11.228.223	11,88%
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	859.990	1.001.711	16,48%
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	4.237.450	4.756.075	12,24%
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	0	0	0,00%
2.2.5 Останати трошоци за вработени	1.194.069	1.066.827	-10,66%
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	1.795.291	2.157.902	20,20%
2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в)	17.881.917	15.546.892	-13,06%
2.4.1 Трошоци за услуги	14.199.810	11.519.942	-18,87%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

2.4.2 Материјални трошоци	2.244.406	2.109.475	-6,01%	
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	1.437.701	1.917.475	33,37%	
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	7.116.554	11.285.028	58,57%	
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	0	1237865	100,00%	
2. Трошоци за камати	0	23079	100,00%	
3. Негативни курсни разлики	2.758.234	2.071.710	-24,89%	
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	667.656	666.113	-0,23%	
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	0	0	0,00%	
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	0	0	0,00%	
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	0	0	0,00%	
5.3 Останати финансиски вложувања	0	0	0,00%	
6. Останати трошоци од вложувања	3.690.664	7.286.261	97,42%	
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	5.382.883	5.589.904	3,85%	
1. Трошоци за превентива	0	0	0,00%	
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	5.382.883	5.589.904	3,85%	
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	5.775.840	-6.583.061	-213,98%	
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	688.077	1.130.746	64,33%	
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	50.720.878	61.853.294	21,95%	
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	0	0	0,00%	
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	6.847.319	6.435.783	-6,01%	
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	0	0	0,00%	
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	43.873.559	55.417.511	26,31%	
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	0	0	0,00%	

Биланс на состојба

Земјиште, градежни објекти и нематеријални средства – Вложување во Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста се намалени за 2.8%. Истовремено Вложувањата во земјиште и градежни објекти кои не служат за вршење на дејност се намалени за 2.8% што се должи на акумулирана амортизација.

Финансиски вложувања – структурата на финансиски вложувања се состои од вложувања во депозити, обврзници од денационализација, записи и обврзници издадени на примарен пазар од министерството за финансии, акции и удели во инвестициски фондови.

Државните хартии од вредност во вкупното портфолио на финансиски вложувања учествуваат со 54,74%, акции и удели во инвестициски фондови 7,16 %, дадените заеми врз основа на полисата за осигурување на живот со 0,18%, додека останатиот дел од 37,29 % се однесува на депозитите. Продолжува трендот на зголемено учество на државните хартии од вредност за 15 % во споредба со претходната година, што се должи на тенденцијата за долгорочни пласмани и вложувања во девизна валута.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

СИГАЛ Лајф АД Скопје има усвоено конзервативна инвестициона стратегија согласно пазарните услови каде нивото на депозитите се држи на максимално законски дозволеното рамниште. Намалувањето на останатите финансиски вложувања е како резултат на тоа дека продажбата е фокусирана на продажба на УНИТ Линк продуктот.

Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го презема инвестицискиот ризик (договори за осигурување) - вложувањата од овој вид се зголемени за 35.95 % во однос на 2024 година. Договорите за осигурување на живот кај кои осигуреникот го презема инвестицискиот ризик расте од година во година и имајќи во предвид дека овој продукт е присутен повеќе години во портфолиото на Друштвото премијата за вложување расте споредбена со првата година на осигурување поради намалување на аквизиционите трошоците.

Побарувања – вкупните побарувања на СИГАЛ Лајф АД Скопје се состојат од побарувања од осигуреници.

Зголемувањето на побарувањата од осигурениците од 3,04 %, во однос на 2024 година се должи зголемената продажба.

Парични средства и останати еквиваленти – паричните средства се состојат во најголем дел од парични средства во денари на тековни сметки во комерцијалните банки во РСМ и парични средства во благајна

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Биланс на состојба (продолжение)

Капитал и резерви – капиталот на друштвото за осигурување СИГАЛ Лајф АД Скопје заклучно со 31 Декември 2025 година изнесува 374.773.118 денари и во целост ги задоволува барањата согласно законот за супервизија во осигурување и во однос на пресметаната маргина на солвентност и во однос на минималниот капитал пропишан согласно Законот за Супервизија во Осигурување кој изнесува 3 милиони евра во денарска против вредност.

Вкупните бруто технички резерви на Друштвото со 31.12.2025 изнесуваат 590,423,854 денари и се зголемени за околу 1.83% во однос на 2024 година, што укажува на умерен раст во целокупните резерви. Ова може да биде позитивен знак за финансиската стабилност на компанијата, бидејќи резервите се

зголемиле за повеќе од 10 милиони. Главниот двигател на овој раст е зголемувањето на математичката резерва, која сочинува најголем дел од вкупните бруто технички резерви (над 97%).

Бруто резервите за преносни премии изнесуваат 6,452,976 денари и истите се намалени за 11,77 % во однос на 2024 година .

Бруто математичката резерва изнесува 573,935,541 денари која е зголемена за 2,77% во однос на 4 квартал 2024 година и истата не бележи зголемување поради растот на продажбата на полиси за осигурување на живот без штедна компонента.

Бруто математичката резерва со 31.12.2025 изнесува 573,935,541 која е зголемена за 2.77% во однос на 2024 година, што е типично за животно осигурување или долгорочни производи каде се акумулираат средства со време. Ова зголемување од над 15 милиони е главната причина за вкупниот раст вкупните бруто технички резерви.

Резервите за штети изнесуваат 10,035,337 денари и се намалени значително за 28.52% во однос на 2024 година, што е најголемата промена. Ова укаже на помалку отворени штети, подобра обработка на барањата за обештетување.

Бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот - Бруто математичка резерва изнесува 437,475,080 денари , и истата е зголемена за 35.95 % во однос на 2024 година и истата е резултат за зголемување на премијата за вложување која расте споредбена со првите години на осигурување, поради намалување на аквизационите трошоците. Исто така и зголемувањето на цената на удели влијае врз зголемување на промената во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот.

Останати обврски од непосредни работи на осигурување - зголемувањето од 48,79 % на останати обврски од непосредни работи на осигурување во однос на 2024 година, се однесува пред се на авансно уплатена премија за осигурување како и тоа што сите месечни премии за полиси склучени преку банка се плаќаат со траен налог еден месец пред датум на доспевање на растат и тие се евидентираат како аванс (останати обврски од непосредни работи на осигурување) се до моментот на доспевање на премијата. Исто така ова зголемување се должи и на посредничка провизија која е пресметана во текот на декември 2025 година, но чија исплата е извршена во јануари 2026 година.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Биланс на состојба (продолжение)

Ова е технички ефект на временска неусогласеност помеѓу датумот на пресметка (крај на годината) и датумот на реална исплата (почеток на следната година), што е вообичаена и очекувана практика во осигурувањето. Зголемувањето не укажува на структурно влошување на трошоците или на неконтролиран пораст на обврските, туку првенствено одразува:

- Раст на бизнисот во последниот квартал од 2025 година,
- Примена на стандардната сметководствена политика за признавање на обврски според датумот на настанување на обврската, а не на датумот на плаќање.

Биланс на успех

Бруто полисирана премија за осигурување - Друштвото за животно осигурување СИГАЛ Лајф АД Скопје во текот на 2025 година бележи континуиран раст во бруто полисирана премија во споредба со претходната година за 13.10% (над 41,5 милиони денари повеќе). Фактори кои влијаеја во раст на премија е стабилната продажбата преку банката, како канал на продажба, зголемена продажба од страна на ексклузивната мрежа на Друштвото како и нов договор за соработка со ново брокерско Друштво.

Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија пораст од 1,93 милиони во 2024 година на 9,68 милиони денари во 2025 година, што е +401.72% (преку 7,7 милиони повеќе). Реосигурувањето се однесува на договорите за осигурување на живот во случај на смрт, продукт Ризико Кредит и Ризико Плус кој се продава преку продажен канал банка и брокерско друштво, и е директно поврзан со кредити и финансиски производи.

Бруто исплатените штети во тековната година изнесуваат 78,46 милиони денари и се зголемени за +15,84% (10,7 милиони повеќе) во споредба со претходната година. Зголемувањето на износот на бруто исплатени штети е како последица на зголемениот број на исплати на осигурена сума за доживени полиси, поголем број на смртни штети како и откуп на договори за осигурување.

Бруто Математичката резерва – Промената во Бруто математичка резерва изнесува 15,487,188 денари и истата е намалена за 41,78 % во однос на 4 квартал 2024 година. Тоа пред се се должи на исплата на полиси кои се доживеани, на прекин, поради откуп, на поголем број на договори кои беа склучени по повисока техничка каматна стапка од 4 %.

Бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот - Бруто математичка резерва изнесува 115,675,097 денари, и истата е зголемена за 14,12 % во однос на 4 квартал 2024 година и истата е резултат за зголемување на премијата за вложување која расте споредбена со првите години на осигурување, поради намалување на аквизиционите трошоците. Исто така и зголемувањето на цената на удели влијае врз зголемување на промената во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот.

Трошоци за спроведување на осигурувањето - Износот на провизија изнесува 111,557,192 денари кој е зголемена за 51,24 % во однос на 2024 година која се должи на зголемена продажба на производите без штедна компонента.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Биланс на успех (продолжение)

Административни трошоци – износот на административните трошоци во 2025 изнесуваат 40,420,674 денари што е намален за 1,91% во однос на 2024 година. Тоа се должи пред се на стабилизирање на трошоците за амортизација и останатите трошоци.

Нето добивка - Зголемувањето на продажбата на полиси, а со тоа и зголемувањето на бруто полисирана премија, зголемувањето на приходите од вложувањата заедно со помалиот износ на промена на математичката резерва придонесе за остварување на поголема добивка. Намалувањето на математичката резерва, пак е резултат на зголемувањето на продажбата на продажбата на прозиводите без штедна компонента преку банко каналот за продажба и брокерско друштво како и унит линк производите.

Друштвото, 2025 година ја завршува 55,417,511 денари добивка по одданочување.

9. ПРЕГЛЕД НА ОСИГУРИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ

Во рамки на животното осигурување, Друштвото нуди сеопфатна палета на решенија дизајнирани да обезбедат финансиска сигурност, заштита и долгорочно планирање за поединци, семејства и компании.

➤ Осигурување на живот со штедна компонента

Живот Плус

Осигурување кое комбинира финансиска заштита и штедење со учество во добивка.

Карактеристики:

- Мешано осигурување за случај на доживување или загуба на живот, со учество во добивка
- Можност за дополнително осигурување од незгода
- Можност за дополнително здравствено осигурување
- Период на осигурување: 5 до 30 години
- Пристапна старост: 15 до 65 години

Лојалност и Лојалност Плус

Осигурување на живот наменето за правни лица и нивните вработени.

Карактеристики:

- Мешано осигурување за случај на доживување или загуба на живот, со учество во добивка
- Договорувач е правно лице
- Осигурени лица се вработените
- Минимален период: 5 години (Лојалност) односно 1 година (Лојалност плус)
- Пристапна старост: 15 до 65 години
- Корисници се лицата назначени од осигуреникот
- Можност за дополнително осигурување од незгода
- Можност за дополнително здравствено осигурување

9. ПРЕГЛЕД НА ОСИГУРИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ (продолжение)

Комфорт

Производ што обезбедува финансиска сигурност при доживување, настанување на одредена тешка болест или загуба на живот.

Карактеристики:

- Мешано осигурување за случај на доживување, тешки болести или загуба на живот со учество во добивка
- Осигурителна заштита и за децата на осигуреникот (за покриените тешки болести)
- Период: 5 до 25 години
- Пристапна старост: 14 до 65 години
- Истек најдоцна во годината кога осигуреникот полни 70 години
- Можност за дополнително осигурување од незгода

Футура

Долгорочно штедење и финансиска заштита наменета за иднината на детето.

Карактеристики:

- Осигуреник може да биде дете од раѓање до 13 години
- Траење до навршување 18 години
- Можност за дополнителни покритија (болнички надомест, фрактури, хируршки интервенции)

Исплата на средствата:

- Еднократно (со навршување на 18 години) - осигуреникот ја добива осигурената сума на која и се додава и остварената добивка.
- Анuitетно – во вид на месечна или годишна рента во наредните 4 до 7 години (стипендија за школување) на која и се додава и остварената добивка
- Еднократно за венчавање (најдоцна до навршување на 25 години) - доколку осигуреникот стапи во брак од навршување на 18 до 25 години, договорената осигурена сума, на која и се додава и остварената добивка, ќе биде исплатена кога осигурениот случај „брак“ ќе се склучи

➤ Осигурување на живот без штедна компонента

Ризико

Животно осигурување кое нуди заштита за финансиска сигурност на семејството во случај на загуба на живот.

9. ПРЕГЛЕД НА ОСИГУРИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ (продолжение)

➤ Осигурување на живот без штедна компонента (продолжение)

Ризико (продолжение)

Карактеристики:

- Осигурување на живот во случај на загуба на живот
- Можност за дополнително осигурување од незгода
- Можност за дополнително здравствено покрите
- Период: 1 до 30 години
- Пристапна старост: 14 до 60 години

Ризико Кредит

Осигурување на живот наменето за заштита на кредитните обврски, со опаѓачка осигурена сума која се усогласува со преостанатиот долг по кредитот.

Карактеристики:

- Покритие во случај на загуба на живот со опаѓачка осигурена сума
- Периодот на осигурување е поврзан со рокот на отплата на кредитот (1 до 30 години)
- Може да се осигурат здрави лица на возраст од 18 до 70 години
- Доколку се осигурени две или повеќе лица за ист кредит, осигурената сума се распределува пропорционално, освен ако поинаку не е договорено
- Кај договори со годишно или подгодишно плаќање, периодот на плаќање изнесува 70% од времетраењето на осигурувањето
- Можност за дополнително осигурување од незгода
- Можност за дополнително здравствено покрите, Привремена спреченост за работа (боледување).

Ризико Плус

Осигурување на живот наменето за заштита на финансиски производи, со опаѓачка осигурена сума која се усогласува со преостанатиот долг по кредитот.

Карактеристики:

- Покритие во случај на загуба на живот со опаѓачка осигурена сума
- Периодот на осигурување е поврзан со рокот на отплата на кредитот (1 до 30 години)
- Може да се осигурат здрави лица на возраст од 18 до 70 години
- Можност за дополнително осигурување од незгода
- Можност за дополнително здравствено покрите, Привремена спреченост за работа (боледување) и хоспитализација.

9. ПРЕГЛЕД НА ОСИГУРИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ (продолжение)

Колективно Ризико

Колективно животното осигурување кое обезбедува финансиска заштита на вработените во случај на загуба на живот, со можност за дополнително покрите од незгода.

Карактеристики:

- Осигурување на живот во случај на загуба на живот.
- Можност за дополнително осигурување од незгода
- Минимален период на осигурување: 1 година
- Може да се осигурат здрави лица на возраст од 18 до 65 години

➤ **Осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот**

УНИТ Линк

Животно осигурување со инвестициска компонента кое комбинира финансиска заштита и можност за потенцијален принос преку вложување во инвестициски фондови, при што инвестицискиот ризик го презема осигуреникот.

Карактеристики:

- Покритие во случај на доживување или загуба на живот
- Средствата се инвестираат во избрани инвестициски фондови
- Инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот
- Период на осигурување: 5 до 30 години
- Пристапна старост: 14 до 65 години
- Осигурувањето истекува најдоцна во календарската година во која осигуреникот ќе наврши 75 години
- Во случај на загуба на живот се исплаќа загарантирана осигурена сума во случај на смрт и вредноста на инвестициското портфолио

➤ **Дополнително осигурување кон осигурување на живот**

Дополнителните покритија овозможуваат проширување на заштитата и поголема финансиска сигурност во различни животни ситуации. Тие се склучуваат заедно со основна полиса за животното осигурување.

Осигурување од последици на несреќен случај (незгода)

Карактеристики:

- Може да се склучи исклучиво со основно осигурување на живот
- Покритието е во согласност со Дополнителните услови за осигурување од незгода
- Периодот на осигурување е еднаков со периодот на основната полиса

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

9. ПРЕГЛЕД НА ОСИГУРИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ (продолжение)

Дополнително здравствено осигурување

Карактеристики:

- Може да се склучи исклучиво со основно осигурување на живот
- Исплата на фиксен надомест за:
 - болничко лекување поради болест, несреќа или породување
 - хируршки интервенции
 - фрактури
- Покритието е согласно Дополнителните и Додатните услови
- Периодот на осигурување е еднаков со периодот на основното осигурување

Осигурување за тешки болести

Карактеристики:

- Може да се склучува исклучиво само со основно осигурување на живот (освен со производот Комфорт)
- Исплата на осигурената сума при дијагноза на покриена тешка болест
- Периодот на осигурување е еднаков со периодот на основната полиса

Осигурување од Привремена спреченост за работа (боледување) и хоспитализација.

Дополнително осигурување кое обезбедува финансиска поддршка во период кога осигуреникот привремено не е способен за работа поради болест или повреда, како и при болничко лекување.

Карактеристики:

- Може да се склучи исклучиво со основно животно осигурување
- Исплата на анuitет за период на привремена спреченост за работа (боледување)
- Висината на надоместот и периодот на исплата се утврдуваат во Условите за осигурување
- Периодот на осигурување е еднаков со периодот на основното осигурување

Александра Шкемби Антоvски

Претседател на УО



Агрон Таири

Друштво за животно осигурување
СИГАЛ ЛАЈФ Иншуренс Груп АД Скопје

Член на УО

Аднан Емровски

Член на УО

СИГАЛ ЛАЈФ ИНШУРЕНС ГРУП АД Скопје

Финансиски извештаи

За годината завршена на 31 декември 2025 година

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025
СИГАЛ ЛАЈФ ИНШУРЕНС ГРУП АД Скопје



СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	1 - 4
БИЛАНС НА УСПЕХ	5 – 8
БИЛАНС НА СОСТОЈБА	9 - 13
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	14 - 15
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	16 - 17
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	18 - 71



Извештај на независниот ревизор

До акционерите и надзорниот одбор на Сигал Лајф Иншуренс Груп АД Скопје

Извештај за ревизијата на финансиските извештаи

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиска состојба на Сигал Лајф Иншуренс Груп АД Скопје („Друштвото“) на ден 31 декември 2025 година, како и неговата финансиска успешност и парични текови за годината што завршува на тој датум, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето во Република Северна Македонија релевантна за подготвување на финансиски извештаи на друштва за осигурување во Република Северна Македонија.

Што ние ревидиравме

Финансиските извештаи на Друштвото ги вклучуваат:

- биланс на успех за годината што завршува на 31 декември 2025 година;
- биланс на состојба на ден 31 декември 2025 година;
- извештај за промените во капиталот за годината што завршува на тој датум;
- извештај за паричните текови за годината што завршува на тој датум; и
- белешките кон финансиски извештаи, кои ги содржат информациите за материјалните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија како што се објавени во Службен весник на Република Северна Македонија (273/2024) (“Стандардите”). Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот „Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи“ од овој извештај.

Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Независност

Ние сме независни од Друштвото во согласност со Меѓународниот кодекс на етика за професионални сметководители (вклучувајќи ги Меѓународните стандарди за независност) издаден од Одборот за меѓународни стандарди за етика на сметководители, како што е објавен во Службен весник на Република Северна Македонија (273/2024) („Кодекс на етика“) и како што е применлив за ревизии на финансиски извештаи за ентитетит од јавен интерес. Ги исполниме и другите етички барања во согласност со Кодексот на етика.

Известување за останатите информации

Раководството е одговорно за останатите информации. Останатите информации се состојат од годишниот извештај за работа и годишната сметка изготвени од раководството во согласност со барањата на член 384 од Законот за трговските друштва, но не ги вклучуваат финансиските извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за финансиските извештаи не се однесува на останатите информации вклучувајќи ги и годишниот извештај за работа и годишната сметка и ние не изразуваме каква било форма на уверување во однос на нив, освен доколку поинаку експлицитно не е наведено во овој извештај.

Во врска со нашата ревизија на финансиските извештаи, нашата одговорност е да ги прочитаеме останатите информации и притоа да разгледаме дали останатите информации се материјално неконзистентни со финансиските извештаи или нашето знаење, прибавено во ревизијата, или поинаку, произлегува дека е материјално погрешно.

Дополнително, врз основа на нашето знаење и разбирање за Друштвото и неговото опкружување добиени во текот на ревизијата, ние сме обврзани да известиме ако сме идентификувале материјално погрешно прикажување во годишниот извештај за работа и годишната сметка. Ние немаме што да известиме во врска со ова.

Одговорности на раководството и на оние кои се задолжени за управувањето за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготовката и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето во Република Северна Македонија релевантна за подготвување на финансиски извештаи на друштва за осигурување во Република Северна Македонија, за таква внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е неопходна за да се овозможи подготовка на финансиските извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на финансиските извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката на континуитет, обелоденувајќи кога

е применливо прашања поврзани со континуитетот и користејќи ја претпоставката за континуитет како сметководствена основа, освен ако раководството или има намера да ликвидира или да го прекине работењето или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Друштвото.

Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина се ослободени од материјално погрешно прикажување, било како резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не е гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со Стандардите секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат од измама или грешка и се сметаат за материјални ако, поединечно или во вкупен износ, од нив може разумно да се очекува да влијаат на економските одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со Стандардите, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Ние, исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се доволни и соодветни да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризиците од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешната контрола.
- Стекнуваме разбирање за внатрешната контрола која е значајна за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значаен сомнеж во можноста на Друштвото да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните

обелоденувања во финансиските извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Друштвото да престане да работи според претпоставката на континуитет.

- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на финансиските извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата и дали финансиските извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Комунициравме со оние кои се задолжени за управување, меѓу другото, и за планираниот опсег и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешната контрола што ги идентификуваме во текот на нашата ревизија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Мислење на годишниот извештај

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишен извештај за работењето на Друштвото за 2025 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025, во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Според нашето мислење, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025 година.


Драган Давитков

Управител




Симе Јовановски

Овластен ревизор

ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО

Ул. Мирче Ацев бр 3, Гранд Бизнис Центар, 8ми Кат,

Скопје, Северна Македонија

23 април 2026 година

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА УСПЕХ
 Година што завршува на 31 декември 2025 година

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)	200		435,473,187	381,086,133
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	4	349,977,780	314,107,503
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202	4	358,792,999	317,225,745
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206	4	9,676,415	1,928,653
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207	4	(861,196)	1,189,589
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209		-	-
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210		78,619,172	66,243,553
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212	5	-	3,680,350
2.1 Приходи од наемнини	213	5	-	3,680,350
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		-	-
3. Приходи од камати	216	5	24,620,397	18,849,058
4. Позитивни курсни разлики	217	6	2,203,353	512,352
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218	5	6,642,132	5,738,581
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219	5	39,066	-
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		-	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221	5	39,066	-
6.3 Останати финансиски вложувања	222		-	-
7. Останати приходи од вложувања	223	5	45,114,224	37,463,212
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	223a		1,383,651	211,060
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224		650,000	-
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225		4,842,584	524,017

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА УСПЕХ (продолжение)
 Година што завршува на 31 декември 2025 година

Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226		373,619,893	330,484,404
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	7	74,456,070	70,359,183
1. Бруто исплатени штети	228	7	78,459,900	67,730,744
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229		-	-
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230		-	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231		-	-
5. Промени во бруто резервите за штети	232	7	(4,003,830)	2,628,439
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234		-	-
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235	7	16,197,126	25,768,963
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236	7	16,197,126	25,768,963
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237	7	15,487,188	26,599,536
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238	7	(709,938)	830,573
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239		-	-
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240		-	-
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242		-	-
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		-	-
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		-	-
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245	7	115,675,097	101,365,053
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246	7	115,675,097	101,365,053
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		-	-
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248	8	728,590	681,205
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		-	-
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250	8	728,590	681,205

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА УСПЕХ (продолжение)
 Година што завршува на 31 декември 2025 година

V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251		155,140,393	118,083,208
1. Трошоци за стекнување (253+253a+254+255)	252		114,719,719	76,874,307
1.1 Провизија	253	9	111,557,192	73,762,244
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253a	10	3,162,527	3,112,063
1.3 Останати трошоци за стекнување	254		-	-
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255		-	-
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256		40,420,674	41,208,901
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257	15	4,663,044	4,120,516
2.2 Трошоци за вработените (258a+258б+258в+258г+258д)	258	10	18,052,836	16,306,680
2.2.1 Плати и надоместоци	258a		11,228,223	10,185,764
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		1,001,711	895,300
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		4,756,075	4,309,349
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		1,066,827	916,267
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259	11	2,157,902	1,735,255
2.4 Останати административни трошоци (260a+260б+260в)	260	11	15,546,892	19,046,450
2.4.1 Трошоци за услуги	260a		11,519,942	13,763,462
2.4.2 Материјални трошоци	260б		2,109,475	2,203,703
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		1,917,475	3,079,285
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261		11,285,028	3,394,109
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262	15	1,237,865	1,237,863
2. Трошоци за камати	263		23,079	-
3. Негативни курсни разлики	264	6	2,071,710	448,470
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		666,113	52,251
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		-	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		-	-
5.3 Останати финансиски вложувања	269		-	-
6. Останати трошоци од вложувања	270		7,286,261	1,655,525
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271	12	5,589,904	5,307,965
1. Трошоци за превентива	272		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273	12	5,589,904	5,307,965
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274	20	(6,583,061)	4,706,874

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА УСПЕХ (продолжение)
 Година што завршува на 31 декември 2025 година

IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275		1,130,746	817,844
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276		61,853,294	50,601,729
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277		-	-
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	13	6,435,783	5,437,700
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279		-	-
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280		55,417,511	45,164,029
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
На 31 декември 2025

Опис на позицијата	Број на пози- ција	Број на белеш- ка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
АКТИВА				
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	14	5,434,669	5,245,829
1. Гудвил	002		-	-
2. Останати нематеријални средства	003	14	5,434,669	5,245,829
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004		936,505,820	871,951,971
І. ЗЕМЈИШТЕ. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005	15	92,127,341	94,798,845
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006	15	49,340,687	50,774,326
1.1 Земјиште	007		-	-
1.2 Градежни објекти	008	15	49,340,687	50,774,326
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009	15	42,786,654	44,024,519
2.1 Земјиште	010		-	-
2.2 Градежни објекти	011	15	42,786,654	44,024,519
2.3 Останати материјални средства	012		-	-
ІІ. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ. ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013		-	-
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	014		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020		-	-
ІІІ. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021		844,378,479	777,153,126
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022	16	462,205,420	415,508,905
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		15,819,914	15,288,250
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		446,385,506	400,220,655

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
На 31 декември 2025 (продолжение)

2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025		-	-
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		-	-
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		-	-
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		-	-
3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030	17	60,492,842	49,043,646
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		60,492,842	49,043,646
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	18	321,680,217	312,600,575
4.1 Дадени депозити	036	18	314,849,266	302,083,020
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		-	-
4.3 останати заеми	038	18	6,830,951	10,517,555
4.4 Останати пласмани	039		-	-
5. Деривативни финансиски инструменти	040		-	-
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ. ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		-	-
V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042		490,419	1,200,357
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043		-	-
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		490,419	1,200,357
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045		-	-
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва	047		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050	19	437,475,080	321,799,983

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

На 31 декември 2025 (продолжение)

Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051		2,032	2,588
1. Одложени даночни средства	052		-	-
2. Тековни даночни средства	053		2,032	2,588
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054		47,422,804	41,622,944
И. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055	20	28,353,031	27,517,649
1. Побарувања од осигуреници	056		28,353,031	27,517,649
2. Побарувања од посредници	057		-	-
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		-	-
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059		-	-
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061		-	-
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062		-	-
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063	21	19,069,773	14,105,295
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064		-	-
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065		18,712,254	13,809,403
3. Останати побарувања	066		357,519	295,892
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067		-	-
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068		21,394,326	14,592,148
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069		3,127,225	4,129,932
1. Опрема	070	15	2,679,281	4,129,932
2. Останати материјални средства	071		447,944	-
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	22	18,267,101	10,462,216
1. Парични средства во банка	073		18,252,120	10,450,760
2. Парични средства во благајна	074		14,981	11,456
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		-	-
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		-	-
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078		762,360	-
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		-	-
2. Одложени трошоци на стекнување	080		-	-
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		762,360	-
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		-	-
С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)	083		1,449,487,510	1,256,415,820
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	084		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
На 31 декември 2025 (продолжение)

ПАСИВА				
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085	23	374,773,118	319,375,978
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086		215,706,400	215,706,400
1. Запишан капитал од обични акции	087		215,706,400	215,706,400
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		-	-
3. Запишан а неуплатен капитал	089		-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		-	-
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091		-	-
1. Материјални средства	092		-	-
2. Финансиски вложувања	093		-	-
3. Останати ревалоризациони резерви	094		-	-
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095		36,370,132	21,315,455
1. Законски резерви	096		36,370,132	21,315,455
2. Статутарни резерви	097		-	-
3. Резерви за сопствени акции	098		-	-
4. Откупени сопствени акции	099		-	-
5 Останати резерви	100		-	-
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101		67,279,075	37,190,094
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102		-	-
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103		55,417,511	45,164,029
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104		-	-
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105		-	-
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106	24	590,423,854	579,801,692
I. Бруто резерви за преносни премии	107		6,452,976	7,314,172
II. Бруто математичка резерва	108		573,935,541	558,448,353
III. Бруто резерви за штети	109	25	10,035,337	14,039,167
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110		-	-
V. Бруто еквилизациона резерва	111		-	-
VI. Бруто останати технички резерви	112		-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113	24	437,475,080	321,799,983
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114	25	795,079	639,748
1. Резерви за вработени	115		795,079	639,748
2. Останати резерви	116		-	-
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117	25	1,701,634	1,751,903
1. Одложени даночни обврски	118		-	-
2. Тековни даночни обврски	119	25	1,701,634	1,751,903
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120		-	-
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121	25	44,318,745	33,046,516
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122		-	-
1. Обврски спрема осигуреници	123		-	-
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
 На 31 декември 2025 (продолжение)

II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126	25	3,149,733	1,480,227
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127		3,149,733	1,480,227
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129		-	-
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130	25	41,169,012	31,566,289
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131		35,620,070	23,939,796
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132		-	-
3. Останати обврски	133		5,548,942	7,626,493
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134		-	-
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135		-	-
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Е+Ж+З+S	136		1,449,487,510	1,256,415,820
Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	137		-	-

Овие финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот и Надзорниот Одбор на Друштвото на 16 април 2026.

Александра Шкемби
 Анто夫ска



Претседател на УО
 Л.Б. 0105859

SIGAL
 Life Insurance Group
 Друштво за животно осигурување
 СИГАЛ ЛАЈФ ИНШУРЕНС ГРУП АД СКОПЈЕ

Мирјана Михајловска



Раководител на Сектор за
 финансии и
 сметководство
 Л.Б. 0107200

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ
Година што завршува на 31 декември 2025 година

Позиција	Број на по	Акционерск и капитал	Преми на емитира ни акции	Резерви					Откупен и сопствени акции	Ревалоризацио на резерва	Нераспред. доб или пренесена загуба	Добивка (со знак +)/ загуба	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
		1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=1+2+7-8+9+10+11
Состојба на 1 јануари претходната деловна година	I	215,706,400	-	9,954,455	-	-	-	9,954,455	-	-	14,469,820	34,081,274	274.211.949
Промена во сметководствените политики	I1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	I2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено	II	215,706,400	-	9,954,455	-	-	-	9,954,455	-	-	14,469,820	34,081,274	274,211,949
Добивка или загуба за претходната деловна година	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,164,029	45,164,029
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Несопственички промени во капиталот	III2	-	-	11,361,000	-	-	-	11,361,000	-	-	22,720,274	(34,081,274)	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	III2,4	-	-	11,361,000	-	-	-	11,361,000	-	-	22,720,274	(34,081,274)	-
Сопственички промени во капиталот	IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зголемување.намалување на акционерскиот капитал	IV1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IV2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IV3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IV4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември претходната деловна година	V	215,706,400	-	21,315,455	-	-	-	21,315,455	-	-	37,190,094	45,164,029	319,375,978

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ

Година што завршува на 31 декември 2025 година (продолжение)

Позиција	Број на по	Акционерски капитал	Преми на емитирани акции	Резерви					Откупен и сопствени акции	Ревалоризацио на резерва	Нераспредел. доб или пренесена загуба	Добивка (со знак +)/ загуба	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
		1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=1+2+7-8+9+10+11
Состојба на 1 јануари тековната деловна година	VI	215,706,400	-	21,315,455	-	-	-	21,315,455	-	-	37,190,094	45,164,029	319,375,978
Промена во сметководствените политики	VI1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20,371)	-	(20,371)
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено	VII	215,706,400	-	21,315,455	-	-	-	21,315,455	-	-	37,169,723	45,164,029	319,355,607
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,417,511	55,417,511
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Несопственички промени во капиталот	VIII2	-	-	15,054,677	-	-	-	15,054,677	-	-	30,109,352	(45,164,029)	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	VIII2,4	-	-	15,054,677	-	-	-	15,054,677	-	-	30,109,352	(45,164,029)	-
Сопственички промени во капиталот	IX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IX3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IX4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември тековната деловна година	X	215,706,400	-	36,370,132	-	-	-	36,370,132	-	-	67,279,075	55,417,511	374,773,118

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
 Година што завршува на 31 декември 2025 година

ПОЗИЦИЈА	Број на позиција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)	300	374,432,358	316,863,422
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	365,632,893	311,729,324
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	-	-
4. Примени камати од работи на осигурување	304	-	-
5. Останати приливи од деловни активности	305	8,799,465	5,134,098
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)	306	243,014,631	191,495,461
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	78,134,175	67,681,860
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	6,625,592	725,097
4. Надоместоци и други лични расходи	310	20,479,390	18,486,040
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	106,423,692	76,246,017
6. Платени камати	312	-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	9,904,019	8,808,092
8. Останати одливи од редовни активности	314	21,447,763	19,548,355
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	131,417,727	125,367,961
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	-	-
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	317	215,709,260	348,010,865
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	-	-
2. Приливи по основ на материјални средства	319	-	-
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	-	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	133,232,542	292,169,650
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	62,700,971	29,011,516
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	-	-
8. Приливи од камати	325	19,775,747	26,829,699

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

Година што завршува на 31 декември 2025 година (продолжение)

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	339,348,928	476,379,192
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	1,760,082	5,172,151
2. Одливи по основ на материјални средства	328	39,930	2,780,913
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	192,695,303	367,452,567
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	144,853,613	100,973,561
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	-	-
8. Одливи од камати	334	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	335	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	336	123,639,668	128,368,327
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	337	-	-
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)	341	-	-
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346	-	-
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347	590,141,618	664,874,287
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348	582,363,559	667,874,653
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349	7,778,059	-
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350	-	3,000,366
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351	10,462,216	15,329,584
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352	26,826	(1,867,002)
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352))	353	18,267,101	10,462,216

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Друштвото за осигурување СИГАЛ ЛАЈФ ИНШУРЕНС ГРУП АД Скопје (во понатамошниот текст Друштвото) е акционерско Друштво регистрирано во Република Северна Македонија, основано на 29 Јуни 2011 година од страна на СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП Ш.а Тирана, Република Албанија, а на 18 октомври 2011 година Друштвото започна со вршење на работи од областа на осигурување. На собранието на акционерите одржано на ден 19 ноември 2025 година, Друштвото го смени називот во СИГАЛ ЛАЈФ ИНШУРЕНС ГРУП АД Скопје, по промена на сопственичката структура на СИГАЛ Групацјата

Како основач со 100% сопственост на капиталот се јавува СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП Ш.а Тирана, Република Албанија, со сопственост на 35.000 обични акции со номинална вредност од 100 евра. Краен сопственик на Друштвото е физичкото лице Авни Понари.

Седиштето на Друштвото е на бул Илинден бр. 1, 1000 Скопје.

Друштвото врши работи од областа на животното осигурување.

На 31 декември 2025 Друштвото има 24 вработени (2024: 24 вработени).

Друштвото врши само работи од областа на осигурувањето и тоа: склучување и исполнување на договори за животно осигурување. Предмет на работење на Друштвото е вршење на работи на животно осигурување во согласност со Законот за Супервизија во Осигурувањето преку следните класи на осигурување:

1. Живот Плус

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот (мешано осигурување) во случај на смрт или доживување со учество во добивка
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително патничко здравствено осигурување со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 65 години

2. Живот Плус Здравје

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот (мешано осигурување) во случај на смрт или доживување со учество во добивка
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително здравствено осигурување со фиксен надомест со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 65 години

3. Лојалност

Карактеристики на продукт

- ✓ Договорувач на осигурување е правно лице
- ✓ Осигурено лице е физичко лице вработено кај договорувачот
- ✓ Минимален период на осигурување е 5 години
- ✓ Пристапна старост на осигуреникот е од 15 до 65 години
- ✓ Корисници на осигурувањето ќе бидат лицата наведени од страна на осигуреникот

4. Колективно животно осигурување

Карактеристики на продукт

- ✓ Период на осигурување минимум 5 години
- ✓ Пресметковна пристапна старост се зема 36 години
- ✓ Минимална премија за осигурување 60 евра
- ✓ Една осигурителна сума во случај на доживување
- ✓ Една осигурителна сума во случај на смрт
- ✓ Продуктот е со учество во добивка

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (продолжение)

5. Комфорт

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт или доживување, како и во случај на настанување на болестите покриени со осигурувањето.
- ✓ Со продуктот се осигурени и сите деца на осигуреникот од осигурен случај – настанување на болести покриени со осигурувањето.
- ✓ Период на осигурување е од 5 до 25 години.
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 65 години
Осигурувањето треба да заврши во календарската година во која осигуреникот ќе наврши 70 години старост.

6. Кредит Лајф

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт со опаѓачка осигурена сума
- ✓ Периодот на осигурување е ист со периодот на исплата на кредитот
- ✓ Премијата за осигурување е различна согласно пристапната старост на клиент и соодветната осигурена сума во годината за која се пресметува
- ✓ Пристапна старост на осигуреникот е минимум 18, меѓутоа истата не може да биде поголема од 70 години
- ✓ Осигурената сума се исплаќа во случај на смрт или трајна целосна работна неспособност на осигуреникот
- ✓ Продуктот не е со учество во добивка

7. Ризико

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително здравствено осигурување со фиксен надомест со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 60 години

8. Ризико Кредит

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт со опаѓачка осигурена сума
- ✓ Период на осигурување е поврзан со периодот на исплата на кредитот и може да биде од 1 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 18 до 70 години
- ✓ Во случај кога две или повеќе лица се осигурени за истиот кредит, осигурената сума ќе се подели пропорционално помеѓу овие лица, освен ако не е поинаку договорено со полисата.
- ✓ Кај договорите со годишно и под годишно плаќање периодот на плаќање е 70% од периодот на осигурување.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (продолжение)

9. Футура

Карактеристики на продукт

- ✓ долгорочно штедење и финансиска заштита на детето.
- ✓ Осигуреник може да биде дете од неговото раѓање до 13 годишна старост во моментот на стапување на осигурувањето.
- ✓ Договор се заклучува со осигурително покритие до навршување на 18 години од животот на осигуреникот
- ✓ можност за договарање на дополнително осигурување (дневен надомест за болнички престој поради болест или несреќа, фиксен надомест во случај на кршење на коски и зглобови, хируршки интервенции).
- ✓ Осигурената сума може да се искористи
 - ☐ Еднократно (со навршување на 18 години) - осигуреникот ја добива осигурената сума на која и се додава и остварената добивка.
 - ☐ Ануитетно – во вид на месечна или годишна рента во наредните 4 до 7 години (стипендија за школување) на која и се додава и остварената добивка.
 - ☐ Еднократно за венчавање (најдоцна до навршување на 25 години) - доколку осигуреникот стапи во брак од навршување на 18 до 25 години, договорената осигурена сума, на која и се додава и остварената добивка, ќе биде исплатена кога осигурениот случај „брак“ ќе се склучи.

10. Јунит Линк

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт или доживување каде вложувањата се вршат во инвестициони фондови, каде осигуреникот го носи инвестициониот ризик,
- ✓ Период на осигурување е од 5 до 30 години.
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 18 до 70 години
Осигурувањето треба да заврши во календарската година во која осигуреникот ќе наврши 75 години старост.

Членови на Управен одбор и Надзорен одбор

Членовите на Управниот Одбор во текот на 2025 и 2024 година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Александра Шкемби, претседател на УО;
- Агрон Таири, член на УО; и
- Аднан Емровски, член на УО.

Членовите на Надзорниот Одбор во текот на финансиската година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Авни Понари, Претседател на Надзорен Одбор;
- Елвис Понари, Член на Надзорен Одбор; и
- Едвин Хоџај, Член на Надзорен Одбор.

Финансиските извештаи беа одобрени за издавање од Управен и Надзорен Одбор на 23 февруари 2026 година.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Овие финансиски извештаи, се подготвени во согласност со Законот за супервизија на осигурување (Службен весник на РСМ бр. 27/02 и сите последователни промени) и Законот за трговски друштва (објавен во Службен весник на РСМ бр. 28/04 сите последователни промени), "Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси" пропишан од Агенцијата за супервизија на осигурувањето („АСО“), а се презентирани во согласност со "Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување" пропишан од АСО. Друштвото исто така е должно да го применува Правилникот за водење сметководство (Издадени во Службен весник на РСМ бр. 75/2024) за изготвување на овие финансиски извештаи. Во овој правилник беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), од МСФИ 1 до МСФИ 17, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) од МСС1 до МСС 41, Толкувањата на Комисијата за толкување на меѓународно финансиско известување (КТМФИ) од КТМФИ 1 до КТМФИ 23 и Толкувањата на Постојниот комитет за толкување ПКТ од ПКТ7 до ПКТ 32, кои беа издадени.

Горенаведените стандарди, измени и толкувања (МСФИ, КТМФИ и ПКТ) стапуваат во сила во Република Северна Македонија, почнувајќи од 1 јануари 2025 година, со исклучок на МСФИ 17, кој стапува во сила почнувајќи од 1 јануари 2028 година. Со измената на Правилникот за сметководство објавена во „Службен весник“ бр. 274/2024, МСФИ 9 стапува во сила почнувајќи од 1 јануари 2028 година, а согласно насоките дадени од Советот за унапредување и надзор над сметководствената професија на Република Северна Македонија, МСС 39 и МСФИ 4, како што се објавени во „Службен весник“ бр. 159/2009, остануваат важечки сметководствени стандарди за финансиски инструменти и договори за осигурување до тој датум.

Друштвото ги примени сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои беа објавени и пропишани со регулативата на АСО. Бидејќи МСФИ 9 и МСФИ 17 не се во сила за периоди што започнуваат на или по 1 јануари 2025 година, финансиските извештаи на Друштвото се подготвени во согласност со регулативата на АСО релевантна за подготовка на финансиски извештаи за Друштва за осигурување во Република Северна Македонија, како што е објаснето погоре. Согласно тоа, МСФИ 1 не е применлив и Друштвото ги примени специфичните транзициски одредби за сите важечки сметководствени стандарди, како што е понатаму објаснето во текстот.

Придружните финансиски извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во материјалните сметководствени политики кои се дадени во натамошниот текст. Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 3.

Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение)

2.1.1 МСФИ 16 – Лизинг

Влијание од првичната примена на МСФИ 16 – Лизинг

Во тековната година, Друштвото го примени МСФИ 16 Лизинг, кој е ефективен за годишни периоди што започнуваат на или по 1 јануари 2025 година.

МСФИ 16 воведува нови или изменети барања во однос на сметководственото евидентирање на закупите. Стандардот носи значајни промени во сметководството кај закупопримачите, со тоа што ја укинува разликата помеѓу оперативен и финансиски закуп и бара признавање на средство со право на користење и обврска по основ на закуп на датумот на започнување на закупот, за сите закупи, освен за краткорочни закупи и закупи на средства со ниска вредност, кога се применуваат исклучоци од признавање. За разлика од сметководството кај закупопримачите, барањата за сметководството кај закуподавачите остануваат во голема мера непроменети. Подетално објаснување на новите барања, како и влијанието од усвојувањето на МСФИ 16 врз финансиските извештаи на Друштвото, се прикажани подолу.

Датумот на првична примена на МСФИ 16 за Друштвото е 1 јануари 2025 година. Друштвото го примени МСФИ 16 за лизинг договори кои претходно биле класифицирани како оперативни лизинг договори, врз основа на МСФИ 16:

- Призна обврска за лизинг на датумот на прва примена за лизингот кој претходно бил класифициран како оперативен лизинг со примена на МСС 17. Друштвото ја измери таа обврска за лизинг според сегашната вредност на преостанатите плаќања по основ на лизинг, дисконтирани со користење на инкременталната каматна стапка на позајмување на датумот на прва примена.
- Призна средство со право на користење на датумот на прва примена кај договори на лизинг кои претходно биле класифицирани како оперативен лизинг со примена на МСС 17, според неговата сметководствена вредност како стандардот да бил применуван од датумот на започнување на лизингот, но дисконтирана со користење на инкременталната каматна стапка на позајмување на Друштвото на датумот на прва примена.

Овој пристап не бара повторно прикажување на споредбените периоди.

Влијание од новата дефиниција на закуп

Друштвото ја применува дефиницијата за закуп и поврзаните насоки утврдени во МСФИ 16 на сите договори за закуп склучени или изменети на или по 1 јануари 2025 година (без разлика дали Друштвото е закупопримач или закуподавач во договорот). Како подготовка за првичната примена на МСФИ 16, Друштвото спроведе проект за имплементација. Проектот покажа дека новата дефиниција во МСФИ 16 нема значително да го промени опфатот на договорите кои ги исполнуваат условите за признавање како договори за закуп за Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение)

2.1 Преод кон ажурираните Меѓународни стандарди за финансиско известување (продолжение)

2.1.1 МСФИ 16 – Лизинг (продолжение)

Сметководствено влијание

(i) Поранешни оперативни закуп

МСФИ 16 го менува начинот на кој Друштвото ги евидентира закупите што претходно беа класифицирани како оперативни согласно МСС 17. Со примена на МСФИ 16, за сите закуп, Друштвото:

- а) Признава средства со право на користење и обврски по основ на закуп во извештајот за финансиска состојба, првично мерени по сегашна вредност на идните плаќања по основ на закуп, согласно МСФИ 16;
- б) Признава амортизација на средствата со право на користење и камата на обврските по основ на закуп во извештајот за сеопфатната добивка;
- в) Ги раздвојува вкупните исплати во готовина на дел за главнина (прикажан во рамки на готовинските текови од финансиски активности) и дел за камата (исто така прикажан во финансиски активности) во извештајот за паричните текови.

Согласно МСФИ 16, средствата со право на користење се предмет на тестирање за обезвреднување согласно МСС 36.

(ii) Поранешни финансиски закуп

За закупите кои беа класифицирани како финансиски согласно МСС 17, сметководствената вредност на средствата добиени преку закуп и обврските по основ на финансиски закуп измерени согласно МСС 17 непосредно пред датумот на првична примена се рекласифицираат во средства со право на користење и обврски по основ на закуп, без дополнителни прилагодувања, освен во случаи кога Друштвото одлучило да ја примени олеснителната опција за закуп со ниска вредност.

Финансиско влијание од првичната примена на МСФИ 16

Пондерираниот просечен трошок применет на обврските по основ на закуп признати во извештајот за финансиската состојба на 1 јануари 2025 година изнесува 4.53%.

Друштвото на 1 јануари 2025 година призна средства со право на користење во износ од 378,758 денари и обврски по основ на закуп во износ од 400,577 денари при транзицијата на МСФИ 16, при што разликата ја призна во задржаната добивка на тој датум.

Следната табела ги прикажува обврските по основ на закуп, средствата со право на користење и влијанието задржаната добивка, признати во извештајот за финансиска состојба на датумот на првична примена.

	На 1 јануари 2025	На 31 декември 2024
Обврски по основ на закуп	400,577	-
Средства со право на користење	378,758	-
Задржана добивка	21,819	-
	На 1 јануари 2025	На 31 декември 2024
Обврски по основ на закуп, од кои	400,577	-
Краткорочни обврски	144,264	-
Долгорочни обврски	256,313	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. МАТЕРИЈАЛНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Класификација на договорите за осигурување

Договорите за осигурување се дефинираат како договори со кои Друштвото прифаќа значаен осигурителен ризик при отпочнувањето на договорот, согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен иден осигурен настан неповолно влијае на осигуреникот.

Важноста на осигурителниот ризик зависи истовремено од веројатноста на осигурителниот настан и степенот на потенцијалниот ефект.

Кога еден договор ќе биде класифициран како договор за осигурување, тој важи како таков до истекот на неговиот рок на важност, односно се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат, дури и ако осигурителниот ризик значајно се намали во текот на тој период.

Раководството на Друштвото верува дека сите склучени договори со осигурениците и договорите за реосигурување се во согласност со дефиницијата за договори за осигурување.

3.2 Признавање на приходи

Бруто приходи од премии

Бруто полисираната премија е резултат на договори за осигурување, што според лиценцата на компанијата издадена од Агенцијата за супервизија на осигурување опфаќа и животно осигурување (редовни договори за животно осигурување и договори за осигурување на живот каде осигуреникот го сноси инвестицискиот ризик) и дополнително осигурување на животно осигурување (осигурување од несреќи и здравствено осигурување).

Бруто полисираната премија за животно осигурување и бруто полисирана премија за дополнително осигурување ги опфаќа сите износи на премија за осигурување што се достасани (врз основа на одредбите од договорот за осигурување) во тековниот пресметковен период во однос на сите активни договори за осигурување. Бруто полисираната премија за животно осигурување и бруто полисирана премија за дополнителното осигурување на животно осигурување, вклучува: единечна платена премија врз основа на договорите за осигурување активни за време на пресметковниот период или премии на рати доспеани во текот на пресметковниот период во случаи кога, според договорот на осигурување е договорено повеќекратно плаќање на премијата.

Резерва за преносна премија

Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија, користејќи го дневниот про-рата метод во однос на вкупните денови на осигурувањето ("про-рата-темпорис" методата). Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

Приходи од камати

Приходите од камати се признаваат во добивката за годината како што настануваат, земајќи го методот на ефективна каматска стапка.

3.3 Реосигурување

Друштвото предава дел од премијата во реосигурување во своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. МАТЕРИЈАЛНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.4 Трошоци по основ на штети по договори за осигурување

Настанатите, пријавените и исплатените штети се признаваат како трошок врз основа на фактички исплатените износи на осигурениците кои ги опфаќаат трошоците за подмирување и решавање на штетите коишто произлегуваат од настани што се случиле во текот на годината и се еднакви на износите утврдени на пресметковна основа бидејќи настануваат во истиот сметководствен период.

Настанатите, пријавени и неисплатени штети до крајот периодот на известување се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата. Значајни доцнења можат да настанат при објавувањето и подмирувањето на одредени општи штети од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не може со сигурност да се утврди на крајот на периодот на известување. Сите разлики помеѓу пресметаните и последователно платените износи се прикажуваат во добивката или загубата во периодот на плаќање.

Резервациите за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на известување и истите се пресметани на следниов начин:

- Резервациите за настанати, но непријавени штети се пресметуваат како сооднос со резервите за настанати, и пријавени штети.

Промените во користените актуарски методи за пресметка на штетите не претставуваат промена во основните за мерење.

Други технички резерви се издвојуваат за планираните идни обврски и ризици од поголеми штети кои произлегуваат од осигурително покритие за одговорност на одредени ризици и обврски согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

3.5 Наеми

Друштвото како закупопримач

Сметководствени политики применливи од 1 јануари 2025 година

Друштвото оценува дали договорот претставува или содржи елементи на закуп на датумот на неговото склучување. Друштвото признава средство со право на користење и соодветна обврска по основ на закуп за сите договори за закуп во кои се јавува како закупопримач, освен за краткорочни закупи (дефинирани како закупи со рок до 12 месеци) и закупи на средства со ниска вредност (како таблет-уреди, персонални компјутери, мали парчиња канцелариски мебел и телефони). За овие закупи, Друштвото ги признава плаќањата по основ на закуп како оперативен расход на линеарна основа за времетраењето на закупот, освен ако друг систематски основ не е попрепрепрезентативен за консумирање на економските придобивки од средството.

Првично мерење на обврската по основ на закуп

Обврската по основ на закуп се мери првично по сегашна вредност на обврските за плаќање на закупнина што не се подмирени на датумот на започнување на закупот, дисконтирни со:

- каматната стапка имплицитна во закупот, или
- ако оваа стапка не може лесно да се утврди — инкременталната стапка на задолжување на закупопримачот.

Плаќања по основ на закуп вклучени во мерењето на обврската:

- Фиксни плаќања, намалени за сите примени стимулативни услови од закуп;
- Променливи плаќања кои зависат од индекс или стапка, првично мерени со користење на индексот или стапката на датумот на започнување;
- Износот кој се очекува да биде платен во рамки на гарантирана остаточна вредност;
- Цена за купување доколку закупопримачот е разумно сигурен дека ќе ја искористи опцијата за купување; Казни за раскинување на закупот, доколку рокот на закуп го рефлектира користењето на опцијата за раскинување.

Обврската по основ на закуп се прикажува како посебна ставка во извештајот за финансиската состојба.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. МАТЕРИЈАЛНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.5 Наеми (продолжение)

Последователно мерење на обврската по основ на закуп

Обврската по основ на закуп се мери последователно:

- со зголемување на сметководствената вредност за признавање на камата (применувајќи го методот на ефективна каматна стапка), и
- со намалување на сметководствената вредност за извршените плаќања по основ на закуп.

Повторно мерење на обврската по основ на закуп

Друштвото ја повторно ја мери обврската по основ на закуп (и соодветно го прилагодува средството со право на користење) секогаш кога:

- Ќе се промени рокот на закупот или се случи значаен настан или промена на околности кои ја менуваат проценката за искористување на опцијата за купување. Во овие случаи, обврската по основ на закуп повторно се мери со дисконтирање на ревидираните плаќања по нова дисконтна стапка.
- Ќе се променат плаќањата по основ на закуп поради промени во индекс, стапка или очекувани плаќања по гарантирана остаточна вредност. Во овие случаи се применува иста дисконтна стапка, освен доколку промената се должи на промена во плаќањата врз основа на варијабилна каматна стапка, кога се применува ревидирана дисконтна стапка.
- Договорот за закуп е изменет и измената не претставува засебен закуп. Во такви случаи, обврската повторно се мери користејќи ревидирани плаќања дисконтирани со ревидирана дисконтна стапка на датумот на ефективност на измената.

Друштвото не изврши такви прилагодувања во периодите што се презентирани.

Средствата со право на користење ја вклучуваат првичната проценка на соодветната обврска по основ на закуп, плаќањата по основ на закуп извршени на или пред датумот на започнување на закупот, намалени за сите примени стимулативни услови од закуп, како и сите почетни директни трошоци. Потоа, средствата со право на користење се мерат по набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и загуби од обезвреднување.

Секогаш кога Друштвото има обврска да ги демонтира и отстрани закупените средства, да го врати локацискиот простор во првобитна состојба или да го врати основното средство во состојба барана со условите од закупот, се признава резервација и се мери согласно МСС 37. До степен до кој овие трошоци се однесуваат на средство со право на користење, тие се вклучуваат во вредноста на средството со право на користење, освен ако тие трошоци не се направени за производство на залихи.

Средствата со право на користење се амортизираат во покус период од рокот на закупот и корисниот век на основното средство. Доколку закупот пренесува сопственост на основното средство или доколку вредноста на средството со право на користење укажува дека Друштвото очекува да ја искористи опцијата за купување, тогаш средството со право на користење се амортизира во текот на корисниот век на основното средство. Амортизацијата започнува на датумот на започнување на закупот.

Средствата со право на користење се прикажуваат како посебна ставка во извештајот за финансиската состојба.

Друштвото го применува МСС 36 за утврдување дали средство со право на користење е обезвреднето и ги евидентира сите идентификувани загуби од обезвреднување.

Како практично олеснување, МСФИ 16 му дозволува на закупопримачот да не ги раздвојува компонентите на закуп од компонентите кои не се закуп, туку да го третира целиот договор како еден аранжман. Друштвото не го користи ова практично олеснување. За договори кои содржат компонента на закуп и една или повеќе дополнителни компоненти (закупни или незакупни), Друштвото го распределува надоместокот од договорот на секоја компонента на закуп врз основа на релативната самостојна продажна цена на компонентата на закуп и збирната самостојна продажна цена на другите компоненти.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. МАТЕРИЈАЛНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.5 Наеми (продолжение)

Сметководствени политики применливи пред 1 јануари 2025 година

Закупите се класифицираа како финансиски закупи кога условите на договорот пренесуваа суштински дел од ризиците и придобивките од сопственоста на закупопримачот. Сите останати закупи се класифицираа како оперативни закупи.

Друштвото како закупопримач (политики согласно МСС 17)

Средствата обезбедени со финансиски закупи се признаваа како средства на Друштвото по нивната објективна вредност или, доколку е пониска, по сегашна вредност на минималните плаќања по основ на закуп, определени на датумот на започнување на закупот. Соодветната обврска кон закуподавачот се вклучуваше во извештајот за финансиска состојба како обврска по основ на финансиски закуп.

Плаќањата по финансиски закуп се распределуваа меѓу финансиски расход и намалување на обврската, така што се постигнуваше постојана стапка на камата врз остатокот на обврската. Финансиските расходи се признаваа веднаш во добивка или загуба, освен ако не беа директно атрибутивни на квалификувачки средства, при што се капитализираа согласно општата политика на Друштвото за трошоци за заеми.

Наемите што се плаќаа по основ на оперативни закупи се признаваа како расход на линеарна основа за периодот на траење на соодветниот закуп, освен кога друг посистематски основ е попрепрезентативен за моделот на консумирање на економските придобивки од средството предмет на закуп.

3.6 Користи за вработените

Придонесите за здравствено, пензиско и социјално осигурување од бруто плати и нето платите се плаќаат од страна на Друштвото во текот на годината според законските прописи. Ваквите придонеси претставуваат дефинирани планови за бенефиции и се признаваат како трошок кога вработените извршуваат услуги. Не постојат дополнителни обврски според овие планови.

Друштвото на 31 декември 2025 година има издвоено резерви за отпремнини во износ од 795,079 денари (31 декември 2024 година: 639,748 денари).

3.7 Износи искажани во странска валута

Трансакциите извршени во странски валути се евидентираат според курсот кој важи на денот на трансакцијата. На секој известувачки датум, монетарните средства и обврски искажани во странски валути се преведуваат во денари по курсот на Народна Банка на Република Северна Македонија на крајот на периодот на известување. Позитивните и негативните курсни разлики што произлегуваат од трансакциите во странски валути се вклучуваат во добивката или загубата во периодот во кој настануваат. Официјалните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите деноминирани во странска валута на 31 декември 2025 и 2024 година, се следните:

	31 декември 2025	31 декември 2024
ЕУР	61.4950	61.4950

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. МАТЕРИЈАЛНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.8 Оданочување

Тековен данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Северна Македонија. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на утврдената добивка од извештајот за сеопфатната добивка, коригирана за одредени ставки согласно законските одредби. Овие корекции главно се однесуваат на зголемување на даночната основа за одредени трошоци кои не се признаваат за целите на оданочувањето.

Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка за фискалната 2025 и 2024 година, Друштвото го извршува согласно измените во Законот за данокот на добивка, односно 10% на остварената добивка, вклучувајќи го и даночниот ефект на приходи и трошоци кои се неоданочиви или неодбитни данокпри утврдувањето на оданочивата добивка.

Одложен данок на добивка

Одложениот данок се признава на разликата помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметката на оданочивата добивка, и се евидентира со примена на методот на обврска.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики и одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој што постои веројатност дека ќе постои добивка којашто ќе биде предмет на оданочување и во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се вреднуваат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночни стапки (и закони за даноци) коишто важат на крајот на периодот на известување.

Закон за минимален глобален данок

Законот за минимален глобален данок беше усвоен од Собранието на Република Северна Македонија и објавен во Службен весник на Република Северна Македонија на 3 јануари 2025 година. Со Законот е воведена минимална ефективна даночна стапка од 15%, применлива за групи на мултинационални компании и големи домашни групи со консолидирани годишни приходи што надминуваат 750 милиони евра, во 2 од последните 4 финансиски години. Овој закон се применува за фискалната година којашто започнува на 1 јануари 2024 година, односно првата година што подлежи на оданочување со минимален глобален данок е 2024 година. Првиот извештај „Пријавата за дополнителниот данок, како и начинот на плаќање на дополнителниот данок“ и „Пријавата за домашниот дополнителен данок, како и начинот на плаќање на домашниот дополнителен данок“ за 2024 година треба да се достави до Управата за јавни приходи во рок од 18 месеци од крајот на првата фискална година и 15 месеци за годините потоа. За 2024 година, краен рок за поднесување на овие пријави е 30 јуни 2026 година. Ефективната даночна стапка на Друштвото за годината која завршува на 31 декември 2025 година изнесува 10.40% (2024: 10.75%) (Белешка 13). Дополнителниот данок се пресметува на ниво на јурисдикција, што значи дека групата на мултинационални компании или големата домашна група го пресметува дополнителниот данок посебно за секој составен субјект кој има квалификувана добивка вклучена во пресметката на квалификуваната добивка во таа јурисдикција. Ефективната даночна стапка на сестринската компанија во Република Северна Македонија е 12.90% (2024: 25.63%). Поради тоа, сегашната проценка на раководството на Друштвото е дека нема материјално значајни дополнителни трошоци врз основа на Законот за минимален глобален данок. Друштвото не подлежи на примена на глобалниот минимален данок, согласно Директивата (EU) 2022/2523 на Советот за обезбедување глобално минимално ниво на оданочување (Pillar Two), бидејќи е дел од групација чиј вкупен консолидиран приход не го надминува прагот од 750 милиони евра во претходните пресметковни периоди. Врз основа на ова, на Друштвото не му се применуваат обврските поврзани со глобалниот минимален данок.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. МАТЕРИЈАЛНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.9 Недвижности и опрема

Мерење при почетно признавање

Недвижности

Друштвото поседува недвижности, односно земј иште и деловни објекти, кои што служат за дејноста и кои што не служат за дејноста. Без разлика на нивната класификација, при почетното признавање Друштвото ги мери недвижностите по пониската од нивната набавна вредност и проценетата вредност. Набавната вредност ја вклучува набавната цена, зголемена за сите неповратни царини и даноци на набавка, и за сите трошоци коишто директно можат да се припишат на носење на средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството. Проценетата вредност ја претставува вредноста на недвижностите добиена од страна на независен овластен проценител. Доколку проценетата вредност е пониска од набавната вредност, износот на загубата се евидентира директно во загубата или добивката за периодот.

Опрема

При почетното признавање Друштвото ја мери опремата по набавната вредност. Набавната вредност ја вклучува набавната цена, зголемена за сите неповратни царини и даноци на набавка, и за сите трошоци коишто директно можат да се припишат на носење на средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството.

Последователно мерење

Недвижностите и опремата кои служат за вршење на дејност и кои што не служат за дејноста, последователно по почетното признавање се мерат според нивната почетна набавна вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување. Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата што се евидентира одделно се капитализираат. Останатите последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корисност на ставката вклучена во дел од недвижностите и опремата. Сите останати издатоци се признаваат како трошоци во билансот на успех кога настануваат. Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционален метод, на тој начин што се отпишува набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на траење. Вложувањата во туѓи објекти се амортизираат според пократкиот период од корисниот век на употреба и договорот за наем. На инвестициите во тек не се пресметува амортизација се до нивното ставање во употреба. Годишните стапки на амортизација се како што следи:

Градежни објекти	2.5% -5%
Мебел и опрема	10% - 25%
Вложувања во туѓи објекти	17%

Добивките или загубите остварени со отуѓување или ставање надвор од употреба на недвижностите и опремата се определуваат како разлика помеѓу приливите од продажба и сметководствената вредност на средството и истите се признаваат во билансот на успех.

Недвижностите кои не служат за вршење на дејност се мерат според амортизирана набавна вредност.

На крајот на секој период на известување Друштвото оценува дали постои индикација дека средствата можеби се оштетени. Доколку постои таква индикација, Друштвото ја проценува надоместувачката вредност на средството. Кога сметководствената вредност на средството е повисока од проценетата надоместувачка вредност, вредноста на средството веднаш се намалува до висината на неговата надоместувачка вредност.

Проценетиот корисен век на градежните објекти кои служат за вршење на дејност и опремата и применетиот метод на амортизација се прегледуваат на крајот на секоја година и притоа ефектите од евентуалните промени се имплементираат при идните пресметки на амортизацијата.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. МАТЕРИЈАЛНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.10 Нематеријални средства

Нематеријалните средства се посебно набавени средства и истите се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација, како и за акумулираната загуба поради оштетување, доколку постои. Нематеријалните средства вклучуваат компјутерски софтвер кој е набавен одделно од хардверот. Трошокот за софтверот се амортизира со употреба на праволиниски метод на проценетиот век на траење кој изнесува 5 години. На крајот на секоја година Друштвото врши анализа на сметководствените вредности на нематеријалните средства и проценува дали постојат индикации кои укажуваат дека средствата се оштетени. Доколку постојат какви било навестувања, се утврдува проценетата надоместувачка вредност на средството, и доколку истата е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност.

Проценетиот корисен век на нематеријалните средства и применетиот метод на амортизација се прегледуваат на крајот на секоја година и притоа ефектите од евентуалните промени се имплементираат при идните пресметки на амортизацијата.

3.11 Загуби поради оштетување на материјалните и нематеријалните средства

Друштвото редовно ги разгледува сметководствените вредности на материјалните и нематеријалните средства. Доколку постојат какви било навестувања дека овие средства се оштетени, се проценува надоместувачката вредност на средството со цел да се одреди степенот на загуба поради оштетување. Доколку проценетата надоместувачка вредност на средството е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност. Загубата поради оштетување се признава како трошок во тековниот период. Анулирањето на загубата поради оштетување веднаш се признава како приход.

3.12 Финансиски инструменти

Финансиските средства се признаваат во моментот кога Друштвото станува страна во договорните обврски по овој инструмент. Финансиските средства почетно се признаваат по објективната вредност.

Класификација

Друштвото ги класификува финансиските средства како: дадени кредити и побарувања, средства коишто се чуваат до достасување, средства расположливи за продажба и финансиски средства по објективната вредност преку билансот на успех. Друштвото ја одредува класификацијата на финансиските средства при почетното признавање. Финансиските обврски се класификувани и се вреднуваат како финансиски обврски прикажани по амортизирана вредност.

Мерење

Сите финансиски средства, освен оние коишто се мерат по објективната вредност низ билансот на успех, почетно се признаваат според нивната набавна цена, односно објективната вредност на средствата во моментот на нивното стекнување, вклучувајќи ги и трошоците за набавка.

3.12.1 Кредити и побарувања

Дадените кредити и побарувањата се недеривативни финансиски средства, со фиксни или предвидливи плаќања и не се котирани на активните пазари. Тие произлегуваат од активностите каде што Друштвото обезбедува пари на должник без намера за тргување.

Кредитите се признаваат кога паричните средства му се одобрени на должникот и се прикажани по амортизирана вредност со користење на принципот на ефективна каматна стапка.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. МАТЕРИЈАЛНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.12 Финансиски инструменти (продолжение)

3.12.2 Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање се финансиски средства со фиксни плаќања и краткорочни фиксни рокови на доспевање со што Друштвото има намера и можност за нивно чување до доспевање. Финансиските средства кои се чуваат до доспевање се мерат според нивната амортизирана набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка. Нереализираните приходи од камата и амортизацијата на дисконтот/премијата се признаваат како приходи и расходи за периодот.

Амортизираната набавна вредност претставува вредност на сите идни парични текови дисконтирани со примена на ефективната каматна стапка. Ефективната каматна стапка е дисконтна стапка по која сегашната, дисконтираната вредност на сите идни парични текови се сведува на трошокот на набавка при почетното мерење, и претставува интерна стапка на принос на финансиското средство.

Загуба поради обезвреднување на финансиските средства кои се чуваат до доспевање се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради обезвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на соодветните финансиски средства. Намалување на износот на загубата поради обезвреднување се евидентира преку добивката или загубата во периодот.

3.12.3 Финансиски средства расположливи-за-продажба

Финансиски средства расположливи-за-продажба се недеривативни средства кои се определени како финансиски средства расположливи-за-продажба или не се квалификувани во некоја друга категорија на финансиски средства. Последователно на почетното признавање, тие се мерат по објективна вредност и промените кои произлегуваат, освен загубите поради обезвреднување, се признаваат директно во останатата сеопфатна добивка и се прикажуваат во ревалоризационата резерва во капиталот. Објективна вредност е износот за кој средството може да биде разменето, или обврската подмирена, помеѓу запознаени, спремни странки во трансакција. Доколку пазарот за финансиски инструменти не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност со користење на техники за вреднување. Целта на примена на техники на вреднување е да се утврди која ќе биде цената на трансакција на датумот на мерењето под пазарни услови, мотивирани од нормални бизнис размислувања. Кога вложувањето се депризира, добивката или загубата акумулирана во капиталот се рекласификува во добивката или загубата. На датумот на билансот на состојба Друштвото нема финансиски средства расположливи за продажба

3.12.4 Финансиски средства за тргување

Вложувањата во финансиски средства за тргување почетно се признаени по објективна вредност на денот на плаќање или по набавна вредност, а трансакциските трошоци директно се признаваат во билансот на успех. Објективна вредност е износот за кој средството може да биде разменето, или обврската подмирена, помеѓу запознаени, спремни странки во трансакција. Доколку пазарот за финансиски инструменти не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност со користење на техники за вреднување. Целта на примена на техники на вреднување е да се утврди која ќе биде цената на трансакција на датумот на мерењето под пазарни услови, мотивирани од нормални бизнис размислувања. За финансиските средства за тргување, ефектите од вреднување кои произлегуваат од промената на објективната вредност на финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех, директно се признаваат во билансот на успех како и курсни разлики за хартии од вредност кои се деноминирани во странски валути.

3.12.5 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина во благајна и пари во банки. За цели на извештајот за паричните текови, парите и паричните еквиваленти вклучуваат и орочени депозити во банки кои може брзо да се конвертираат во познат износ на пари и се подложени на незначителен ризик од промена на нивната вредност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. МАТЕРИЈАЛНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.12 Финансиски инструменти (продолжение)

3.12.6 Исправка на вредност на побарувања од купувачи

Друштвото врши исправка на вредноста на побарувањата согласно Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси. Согласно овој правилник, Друштвото ги класификува сите поединечни побарувања по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во категории во зависност од времето на доцнење на исполнување на обврските, сметано од денот на доспевање на побарувањето. Друштвото утврдува загуба поради обезвреднување со примена на проценти кои во зависност од деновите на доцнење во интервали се пропишани во Правилникот.

Во согласност со Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, Друштвото ги класификува побарувањата по основ на премии за осигурување во ризични категории, според староста на побарувањата. Ризичните категории на доспеаните ненаплатени побарувања за годините што завршуваат на 31 декември 2025 и 2024 година се како што следи:

Категорија	Критериум
Категорија А	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги исполниле на датумот на достасување, и доцнат во измирувањето на своите обврски најмногу 30 дена од датумот на достасувањето на побарувањето
Категорија Б	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 31 ден до 60 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија В	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 61 ден до 120 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Г	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 121 ден до 270 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Д	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 271 ден до 365 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Ѓ	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле над 365 дена од датумот на достасување на побарувањето, како и тужени побарувања

Пресметката на исправката на вредност се врши со примена на следниве проценти на исправка на бруто износ на побарувањето, според ризичната категорија:

Ризична категорија	% на исправка на вредност
Категорија А	0%
Категорија Б	10% - 30%
Категорија В	31% - 50%
Категорија Г	51% - 70%
Категорија Д	71% - 90%
Категорија Ѓ	100%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. МАТЕРИЈАЛНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.13 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Не постојат финансиски обврски кои би се класифицирале како сопственички инструменти, бидејќи Друштвото не склучило било каков договор со којшто се обезбедува право на учество во остатокот на нето средствата на Друштвото по одземање на сите негови обврски.

Финансиските обврски се класифицирани како обврски спрема добавувачите, останати обврски и позајмици.

3.13.1 Обврски спрема добавувачите и останати обврски

Обврските спрема добавувачи и другите обврски се прикажани според нивната номинална вредност.

3.13.2 Позајмици

Позајмиците почетно се признаваат според нивната објективна вредност намалена за трошоците на трансакцијата. Позајмиците последователно се мерат според амортизираната набавна вредност со примена на методата на ефективна каматна стапка. Расходите по основ на камати се признаваат на основа на ефективен принос. Методата на ефективна каматна стапка е метода на пресметување на амортизираната набавна вредност на финансиската обврска и распределувањето на расходите по основ на камати во текот на периодот на кој се однесуваат. Ефективната каматна стапка е стапката која точно го дисконтира очекуваниот тек на идните парични плаќања во текот на очекуваниот век на финансиската.

3.13.3 Депризнавање на финансиски обврски

Друштвото ги депризнава финансиските обврски единствено кога нејзините обврски се извршени, откажани или застарени.

3.14 Резервации

Резервациите се признаваат во случај кога Друштвото има тековни обврски (законски или изведени) кои се резултат на минати настани, а за кои е веројатно дека Друштвото ќе биде обврзано да ги плати и за кои износот може веродостојно да се процени. Износот признаен како резервација ја претставува најдобрата проценка на потребниот износ за измирување на тековната обврска на крајот на периодот на известување, земајќи ги предвид ризиците и неизвесностите кои ја опкружуваат обврската.

Онаму каде резервацијата се мери со користење на проценетите парични текови за подмирување на тековната обврска, нејзината сметководствена вредност претставува сегашна вредност на тие парични текови.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. МАТЕРИЈАЛНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.15 Обврски по основ на договори за осигурување

Во рамките на обврските по основ на договорите за осигурување се вклучени следниве категории на обврски/резерви на Друштвото:

- Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети;
- Резерви за настанати, но непријавени штети;

3.15.1 Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети

Признавање

Настанатите, пријавени и неисплатени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна ќе се прими пријавата за штета. Признавањето на овие резерви не зависи од комплетноста на поднесената документација за пријава на штета.

Почетно мерење

Друштвото ги пресметува резервите за настанати, пријавени и неисплатени штети имајќи ги предвид сите фактори кои влијаат на очекуваните трошоци кои произлегуваат од преземените обврски. Во одредувањето на очекуваните трошоци Друштвото ги вклучува расположливите информации за:

- Изготвените технички извештаи кои се однесуваат на настанати материјални загуби или медицински извештаи за повреди или болести;
- Судски одлуки, било да се конечни или не;
- Штети за кои се водат судски постапки според очекуваниот исход;
- Затезна камата од судски спорови;
- Останати трошоци кои произлегуваат од обработка и исплата на штети.

Последователно мерење

Настанатите, пријавени и неисплатени штети до крајот на периодот на известување се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

На крајот на секој период на известување Друштвото врши анализа на претпоставките кои се користени за почетно мерење на настанатите, пријавени и неисплатени штети. Доколку има промена во проценетата вредност на идните одливи кои ќе настанат како резултат на исплата на штетата, разликата се признава веднаш, и тоа низ добивката и загубата за периодот.

Значајни доцнења можат да настанат при објавувањето и подмирувањето на одредени општи штети од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не може со сигурност да се утврди на крајот на периодот на известување. Сите разлики помеѓу пресметаните и последователно платените износи се прикажуваат во добивката или загубата во периодот на плаќање.

3.15.2 Резерви за настанати и непријавени штети

Мерење

Резервациите за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на известување и истите се пресметани на следниов начин:

- Резервациите за настанати, но непријавени штети се пресметуваат со метод на претпоставен коефициент на штети врз основа на анализа на коефициент на штета во претходни периоди.

Промените во користените актуарски методи за пресметка на штетите не претставуваат промена во основните за мерење.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. МАТЕРИЈАЛНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.15 Обврски по основ на договори за осигурување (продолжение)

3.15.3 Директни трошоци за обработка на штети

Директни трошоци за обработка на штети се сите трошоци за кои е познато дека ќе настанат во текот на решавање на настанатите, пријавени, но неисплатени штети и претставуваат повеќе од 10% од сметководствената вредност на конкретната поединечна настаната, пријавена, но неисплатена штета.

Резервите за директни трошоци за обработка на штети се признаваат во моментот кога се идентификувани. Заради поедноставување на процесот на финансиско известување, Друштвото на секој датум на известување, го проценува постоењето на непризнаените директни трошоци за обработка на штети. Сите идентификувани директни трошоци веднаш се признаваат во добивката и загубата на Друштвото.

Резервите за директни трошоци за обработка на штети, се мерат по недисконтираниот иден очекуван одлив на економски користи од Друштвото, намален за износите кои се веќе признаени во финансиските извештаи.

3.15.4 Индиректни трошоци за обработка на штети

Индиректните трошоци за обработка на штети ги претставуваат трошоците кои ќе настанат во текот на решавање на настанатите, пријавени, но неисплатени штети и на крајот на периодот на известување не можат да се идентификуваат или веродостојно да се измерат.

Резервите за индиректни трошоци за обработка на штети, се пресметуваат како процент од резервата за настанати пријавени и непријавени штети, во согласност со Правилникот за минимални стандарди за пресметка на техничките резерви.

3.15.5 Обврски по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети

Признавање

Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се признаваат во моментот кога со осигурената страна е постигнат договор за исплата на штета. Во тој момент обврските за штети се депризнаваат од резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети.

Мерење

Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се мерат по објективната вредност на договорените износи кои што треба да бидат исплатени. Вообичаено тоа е еквивалент на паричните средства кои ќе бидат исплатени за измирување на обврската. Поради краткиот период од датумот на признавање до датумот исплата, Друштвото не врши дисконтирање на овие обврски.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. МАТЕРИЈАЛНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.16 Резерви за преносна премија

Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија, користејќи го дневниот про-рата метод во однос на вкупните денови на осигурувањето ("про-рата-темпорис" методата). Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

3.17 Математичка резерва

Математичката резерва по сите договори за осигурување е пресметана со нето проспективна метода. При пресметка се користени следниве податоци:

- Стапка на цилмеризација: 3.5% (2024: 3.5%)
- Каматна стапка: од 1% до 2.7% (2024: 1% до 2.5%) во зависност од продуктот и периодот на почеток на полисите.

Таблицы на веројатност: Македонски таблицы на смртност 2006-2008 година, Хрватски таблицы на смртност 2010-2012 година и Српски таблицы на смртност 2002 година, хрватски таблицы на смртност од 2010-2012 за мешана популација со додадени параметри за терминални болести од таблицы од Swiss Re.

3.18 Акционерски капитал

Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Дополнителните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

3.19 Користи за вработените

Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на локалната законска регулатива и нема да има правни или изведени обврски за плаќање во иднина. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во државните пензиски фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси се признаваат како расход во добивката или загубата кога се пресметуваат.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат како трошок кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Останати долгорочни користи за вработените

Во согласност со локалните регулативи, Друштвото исплаќа две просечни плати на своите вработени во моментот на пензионирање и јубилејни награди во согласност со Општиот колективен договор. Користите за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната сегашна вредност. Нема дополнителни обврски во однос на пензионирањето. Според законите и прописите што се применуваат во Северна Македонија, Друштвото нема обврска да плати неискористено годишно отсуство доколку вработените сами решат да не ги користат нивните неискористени денови за годишен одмор.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. МАТЕРИЈАЛНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.20 Вложувања во средства по основ на договори за осигурување на живот каде осигуреникот го превзема инвестициониот ризик (Јунит линк)

Вложувањата во инвестициони фондови се однесуваат на производи кај кои осигуреникот го превзема инвестициониот ризик, при што Договорувачот нема гарантирана сума при истек на осигурувањето и нема гарантирана откупна вредност. Со премијата за вложување, Осигурувачот купува удели во инвестицискиот фонд наведено во Понудата и Полисата која е издадена при склучување на Договорот за осигурување на живот. Вложувањата во инвестициони фондови се класифицирани како финансиски средства чувани за тргување и се признаваат и мерат согласно сметководствената политика објаснета во белешка 3.12.4. Уделите купени во корист на овие договори се вреднуваат на секој датум на известување користејќи ја вредноста на средствата на фондот на ниво на удел. Вреднувањето на уделот се пресметува и објавува јавно од страна на отворениот инвестициски фонд. Ова е стапката по која инвеститорот може да ја купи или продаде единицата на учество од издавачот. Друштвото претпоставува дека издавачот т.е. отворениот инвестициски фонд, како субјект подложен на посебна супервизија, користи потврдени единици за да ја утврди објективната вредност. Покрај тоа, инвестициските фондови се субјекти чии законски извештаи подлежат на задолжителна ревизија од страна на друштво за ревизија како и ризикот од вреднување е минимизиран преку независна проверка што ја извршува депозитарната банка на фондот.

3.21 Тест на адекватност на обврските

Друштвото спроведува тест на адекватноста на обврските на секој датум на известување во согласност со МСФИ 4, со цел да процени дали неговите признаени обврски од осигурување се адекватни. Друштвото изврши пресметка на дополнителните потребни резерви за неистечени ризици, на нето основа по класа на осигурување. Врз основа на овој тест, Друштвото немаше потреба да креира дополнителни резерви во своите финансиски извештаи.

3.22 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3.23 КЛУЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ

Презентацијата на финансиските извештаи, бара од Раководството на Друштвото да користи најдобро можни проценки и разумни претпоставки, кои имаат ефект на презентираниите вредности на средствата и обврските, обелоденувањето на потенцијалните побарувања и обврски на денот на составувањето на финансиските извештаи, како и на приходите и расходите во текот на периодот на известувањето. Овие проценки и претпоставки се засновани на информации кои се расположливи на денот на составување на финансиските извештаи. Подолу се наведени клучните претпоставки што се однесуваат на иднината и други извори на несигурност при вршење на проценките на крајот на периодот на известување, коишто ги зголемуваат ризиците за значајни прилагодувања на сметководствената вредност на средствата и обврските.

Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат. За утврдување на математичката резерва Друштвото користи актуарски методи во согласност со правилата и процедурите пропишани од Агенцијата за супервизија на осигурувањето. Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата, можно е крајниот резултат да се разликува од оригинално утврдената обврска.

Класификација на договорот за осигурување

Договорите за осигурување на живот каде осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик се класифицирани како договори за осигурување, врз основа на расудувањето на Раководството на Друштвото дека постои пренос на значителен осигурителен ризик од осигуреникот на Друштвото.

Корисен век на средствата

Одредувањето на корисниот век на средствата се заснова на искуството за слични такви средства, како и очекуваниот технолошки развој и промени во пошироката економија, индустриските фактори или локалните пазари. Соодветноста на проценките на корисните векови на средствата редовно се прегледуваат за значајни промени во употребените претпоставки.

Доколку трошокот за амортизација се намали / зголеми за 10% ова ќе резултира со промена во годишниот трошок за амортизација во износ од приближно МКД 46.630 илјади (2024: 41.205 илјади).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

4. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Бруто полисирани премии	358,792,999	317,225,745
Промена во преносната премија	861,196	(1,189,589)
Бруто приходи од премии	359,654,195	316,036,156
Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување	(9,676,415)	(1,928,653)
Трошоци за реосигурување	(9,676,415)	(1,928,653)
Нето приходи од осигурување	349,977,780	314,107,503

Движењето на нето приходите од осигурување по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2025 година е како што следи:

	Бруто полисирана премија	Промени во преносната премија	Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување	Нето приходи од осигурување
Живот	188,237,324	-	(9,676,415)	178,560,909
Здравствено осигурување	22,798,255	-	-	22,798,255
Незгода	28,606,250	861,196	-	29,467,446
Јунит Линк (договори каде што осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик)	119,151,170	-	-	119,151,170
	358,792,999	861,196	(9,676,415)	349,977,780

Движењето на нето приходите од осигурување по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2024 година е како што следи:

	Бруто полисирана премија	Промени во преносната премија	Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување	Нето приходи од осигурување
Живот	185,307,423	-	(1,928,653)	183,378,770
Здравствено осигурување	3,873,089	-	-	3,873,089
Незгода	13,776,128	(1,189,589)	-	12,586,539
Јунит Линк	114,269,105	-	-	114,269,105
	317,225,745	(1,189,589)	(1,928,653)	314,107,503

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. ПРИХОДИ ОД КАМАТИ И ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА, НЕТО

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Приходи од наемнини	-	3,680,350
Реализирани добивки од фондови и продажба на земјиште и градежни објекти	-	-
Приходи од камати	24,620,397	18,849,058
Останати приходи од вложувања		
Приходи од амортизација на дисконт	1,859,250	752,536
Нереализирани добивки од промена на објективната вредност на финансиски средства кои ја покриваат математичката резерва	39,242,343	33,744,240
Останато	4,012,631	2,966,436
Вкупно останати приходи од вложувања	45,114,224	37,463,212
Реализирани добивки од продажба на финансиски средства во портфолио за тргување	39,066	-
Нереализирани добивки од сведување на објективна вредност на финансиски средства за тргување кои не ја покриваат математичката резерва	6,642,132	5,738,581
Расходи од камати	(23,079)	-
	<u>76,392,740</u>	<u>65,731,201</u>

6. КУРСНИ РАЗЛИКИ, НЕТО

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Позитивни курсни разлики	2,203,353	512,352
Негативни курсни разлики	(2,071,710)	(448,470)
	<u>131,643</u>	<u>63,882</u>

7. НАСТАНАТИ ШТЕТИ И ПРОМЕНИ ВО РЕЗЕРВИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Настанати штети		
Бруто исплатени штети	78,459,900	67,730,744
Промени во резерви на штети	(4,003,830)	2,628,439
	<u>74,456,070</u>	<u>70,359,183</u>
Промени во математичка резерва		
Промени во математичка резерва	15,487,188	26,599,536
Намалено за математичка резерва предадена во реосигурување	709,938	(830,573)
	<u>16,197,126</u>	<u>25,768,963</u>
Промена во математичка резерва, каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	<u>115,675,097</u>	<u>101,365,053</u>
	<u>206,328,293</u>	<u>197,493,199</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

8. ТРОШОЦИ ЗА ПОПУСТИ И БОНУСИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Живот	694,205	630,547
Здравствено осигурување	8,824	9,804
Незгода	6,789	7,486
Јунит Линк	18,772	33,368
	<u>728,590</u>	<u>681,205</u>

9. ТРОШОЦИ ЗА ПРОВИЗИИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Бруто провизии за друштва за застапување во осигурувањето	53,124,630	48,469,802
Бруто провизии за застапници во осигурувањето	8,976,614	7,506,002
Бруто провизија за осигурително брокерски друштва	49,455,948	17,786,440
	<u>111,557,192</u>	<u>73,762,244</u>

10. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Нето плати за постојано вработени	13,326,844	12,248,176
Даноци и придонеси од плати	6,821,692	6,254,300
Останати трошоци за вработени	<u>1,066,827</u>	<u>916,267</u>
	<u>21,215,363</u>	<u>19,418,743</u>
Од кои:		
Бруто плати на вработени во внатрешна продажна мрежа	3,162,527	3,112,063
Бруто плати на останати вработени	<u>18,052,836</u>	<u>16,306,680</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

11. ОСТАНАТИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Трошоци за кирија	-	162,192
Трошоци за раководење	2,387,485	3,605,249
Трошоци за даноци и придонеси	963,772	1,105,334
Трошоци за одржување	2,399,683	1,815,823
Трошоци за ревизија	691,138	1,523,874
Трошоци за печатење на полиси за осигурување	155,018	531,055
Трошоци за репрезентација и маркетинг	2,157,238	3,281,221
Канцелариски материјали	75,216	74,413
Трошоци за весници и списанија	137,708	133,226
Трошоци за комунални услуги	1,038,850	1,041,914
Трошоци за банкарски услуги	850,437	675,636
Трошоци за резервирања за отпремнини, нето од приходи од ослободување	182,771	142,884
Патни трошоци	45,813	284,968
Останати трошоци	4,461,763	4,668,661
Вкупно останати административни трошоци	15,546,892	19,046,450
Трошоци за договор на дело	2,157,902	1,735,255
	<u>17,704,794</u>	<u>20,781,705</u>

Вкупните договорени трошоци за ревизија на Финансиските извештаи за 2025 година изнесува 1,415 илјади денари.

12. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Финансирање на регулаторниот орган	2,457,260	2,283,206
Прекинати полиси	3,132,644	3,024,759
	<u>5,589,904</u>	<u>5,307,965</u>

13. ДАНОК НА ДОБИВКА

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Добивка пред оданочување	61,853,294	50,601,729
Непризнаени расходи за даночни цели	4,120,711	6,389,562
Намалување на даночна основа за износ на вратен дел од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа	(1,616,174)	(2,614,293)
Даночна основа за данок на добивка и даночно непризнаени расходи	64,357,831	54,376,998
Данок на добивка и даночно непризнаени расходи	<u>6,435,783</u>	<u>5,437,700</u>
Ефективна даночна стапка	<u>10.40%</u>	<u>10.75%</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

14. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Движењето на нематеријалните средства за годината што завршува на 31 декември 2025 година е како што следи:

	<u>Софтвер</u>
Набавна вредност	
Состојба на 1 јануари 2025	9,136,487
Зголемување	<u>1,760,082</u>
Состојба на 31 декември 2025	<u>10,896,569</u>
Акумулирана амортизација	
Состојба на 1 јануари 2025	3,890,658
Трошок за годината	<u>1,571,242</u>
Состојба на 31 декември 2025	5,461,900
Нето сметководствена вредност на	
31 декември 2025 година	<u>5,434,669</u>
31 декември 2024 година	<u>5,245,829</u>

Движењето на нематеријалните средства за годината што завршува на 31 декември 2024 година е како што следи:

	<u>Софтвер</u>
Набавна вредност	
Состојба на 1 јануари 2024	3,964,336
Зголемување	<u>5,172,151</u>
Состојба на 31 декември 2024	<u>9,136,487</u>
Акумулирана амортизација	
Состојба на 1 јануари 2024	3,017,838
Трошок за годината	<u>872,820</u>
Состојба на 31 декември 2024	<u>3,890,658</u>
Нето сметководствена вредност на	
31 декември 2024 година	<u>5,245,829</u>
31 декември 2023 година	<u>946,498</u>

На 31 декември 2025 и 2024 година, Друштвото нема нематеријални средства за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

15. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА

Движењето на материјалните средства за годината што завршува на 31 декември 2025 година е како што следи:

Година што завршува на 31 декември 2025								
	Градежни објекти	Вкупно градежни објекти за вршење на дејноста	Вкупно градежни објекти кои не служат за вршење на дејноста	Опрема	Возила	Вкупно опрема	Средства со право на користење	Вкупно матери- јални средства
Набавна вредност								
Состојба на 1 јануари 2025	57,345,557	60,358,463	49,514,597	8,374,560	4,772,433	13,146,993	-	123,020,053
Ефект од првично признавање на средства со право на користење	-	-	-	-	-	-	378,758	378,758
Зголемување	-	-	-	39,930	-	39,930	236,768	276,698
Продажби	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2025	<u>57,345,557</u>	<u>60,358,463</u>	<u>49,514,597</u>	<u>8,414,490</u>	<u>4,772,433</u>	<u>13,186,923</u>	<u>615,526</u>	<u>123,675,509</u>
Акумулирана амортизација								
Состојба на 1 јануари 2025	6,571,231	9,584,137	5,490,078	4,293,468	4,723,593	9,017,061	-	24,091,276
Ефект од првично признавање на средства со право на користење	-	-	-	-	-	-	-	-
Трошок за годината	1,433,639	1,433,639	1,237,865	1,441,741	48,840	1,490,581	167,582	4,329,667
Продажби	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2025	<u>8,004,870</u>	<u>11,017,776</u>	<u>6,727,943</u>	<u>5,735,209</u>	<u>4,772,433</u>	<u>10,507,642</u>	<u>167,582</u>	<u>28,420,943</u>
Објективна вредност на								
31 декември 2025 година	<u>49,340,687</u>	<u>49,340,687</u>	<u>42,786,654</u>	<u>2,679,281</u>	<u>-</u>	<u>2,679,281</u>	<u>447,944</u>	<u>95,254,566</u>
31 декември 2024 година	<u>50,774,326</u>	<u>50,774,326</u>	<u>44,024,519</u>	<u>4,081,092</u>	<u>48,840</u>	<u>4,129,932</u>	<u>-</u>	<u>98,928,777</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

15. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (продолжение)

Движењето на материјалните средства за годината што завршува на 31 декември 2024 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2024						
	Градежни објекти	Вкупно градежни објекти за вршење на дејноста	Вкупно градежни објекти кои не служат за вршење на дејноста	Опрема	Возила	Вкупно опрема	Вкупно матери- јални средства
Набавна вредност							
Состојба на 1 јануари 2024	57,345,557	60,358,463	49,514,597	5,593,647	4,772,433	10,366,080	120,239,140
Зголемување				2,780,913	-	2,780,913	2,780,913
Пренос	-	-	-	-	-	-	-
Намалување	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024	<u>57,345,557</u>	<u>60,358,463</u>	<u>49,514,597</u>	<u>8,374,560</u>	<u>4,772,433</u>	<u>13,146,993</u>	<u>123,020,053</u>
Акумулирана амортизација							
Состојба на 1 јануари 2024	5,137,591	8,150,497	4,252,215	3,065,518	4,137,487	7,203,005	19,605,717
Трошок за годината	1,433,640	1,433,640	1,237,863	1,227,950	586,106	1,814,056	4,485,559
Продадено	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024	<u>6,571,231</u>	<u>9,584,137</u>	<u>5,490,078</u>	<u>4,293,468</u>	<u>4,723,593</u>	<u>9,017,061</u>	<u>24,091,276</u>
Нето сметководствена вредност на							
31 декември 2024 година	<u>50,774,326</u>	<u>50,774,326</u>	<u>44,024,519</u>	<u>4,081,092</u>	<u>48,840</u>	<u>4,129,932</u>	<u>98,928,777</u>
31 декември	<u>52,207,966</u>	<u>52,207,966</u>	<u>45,262,382</u>	<u>2,528,129</u>	<u>634,946</u>	<u>3,163,075</u>	<u>100,633,423</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

15. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (продолжение)

Признаентите средства со право на користење се однесуваат на следниве видови средства:

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Градежни објекти	447,944	-
	447,944	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

15. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (продолжение)

Раководството проценува дека на ден 31 декември 2025 објективната вредност на недвижностите не се разликува значајно од сметководствената вредност. Во текот на 2025 година дел од недвижностите ги има дадено под наем и има остварено приходи во вкупен износ од 3,685,012 денари (31 декември 2024: 3,680,350 денари (Белешка 5)). На 31 декември 2025 и 2024 година, Друштвото нема недвижности и опрема за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Друштвото.

16. ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСПЕВАЊЕ

	31 декември 2025	31 декември 2024
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	15,819,914	15,288,250
Должнички хартии со рок на достасување над една година	446,385,506	400,220,655
	<u>462,205,420</u>	<u>415,508,905</u>

Финансиските вложувања кои се чуваат до доспевање во износ од 462,205,420 денари (2024: 415,508,905 денари) се однесуваат на државни обврзници со каматни стапки од 1.7% до 6.15% (2024: од 1.4% до 6.15%). Вложувањата се состојат од обврзници за денационализација со рок на доспевање од 10 години, Државни записи со рок на доспевање од 1 година и државни обврзници издадени од Министерството за Финансии со рок до 30 години.

17. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ЗА ТРГУВАЊЕ

Финансиските вложувања за тргување во износ од 60,492,842 денари на 31 декември 2025 година (31 декември 2024: 49,043,646 денари) во целост се однесуваат на вложувања во отворени инвестициски фондови (парични фондови), кои се регистрирани и работат на територијата на Република Северна Македонија, кои служат за покривање на математичка резерва, техничките резерви и вложувања од капитал.

18. ДЕПОЗИТИ ВО БАНКИ И ДАДЕНИ ЗАЕМИ

	31 декември 2025	31 декември 2024
Депозити		
- во странска валута	178,729,466	175,014,770
- во денари	136,119,800	127,068,250
Дадени краткорочни заеми	6,830,951	10,517,555
	<u>321,680,217</u>	<u>312,600,575</u>

Друштвото во текот на 2025 година дел од своите средства ги има вложено во 5 комерцијални банки во Република Северна Македонија. Со состојба на 31 декември 2025 година депозитите во денари се во износ од 136,119,800 денари (31 декември 2024 година: 127,068,250 денари), а депозитите во странска валута се во износ од 178,729,466 денари (31 декември 2024 година: 175,014,770 денари) и со распон на каматни стапки од 0.1% до 4% и рокови на орочување од 1 до 5 години (2024: распон на каматни стапки од 0.1% до 4% и рокови на орочување од 1 до 5 години).

Дадени краткорочни заеми во износ од 6,830,951 денари (2024: 10,517,555 денари) се однесуваат на дадени заеми на физички лица врз основа полиси за животно осигурување кои се заложени како колатерал.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

19. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК

Финансиските вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик во износ од 437,475,080 денари на 31 декември 2025 година (31 декември 2024: 321,799,983 денари), во целост се однесуваат на вложувања во отворени инвестициски фондови во земјата. Промената на објективната вредност на овие вложувања се евидентира во билансот на успех на Друштвото. Станува збор за вложувања врз основа на полисите за животно осигурување Јунит Линк каде дел од премијата друштвото ја инвестира во отворени инвестициски фондови по избор на клиентот. Вложени се средства во друштвата за управување со инвестициски фондови:

	Финансиските вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	Финансиските вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик
	31 декември 2025	31 декември 2024
ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје, во фондовите:	305,116,209.00	222,004,180.00
ВФП Бонд	2,766,568.00	2,507,514.00
ВФП Премиум инвест,	302,315,394.00	219,496,666.00
ВФП Етикс Акции	34,247.00	
КБ Инвест АД Скопје, во фондовите:	17,678,779.00	11,158,321.00
КБ Инвест – Балансиран	5,168,005.00	3,025,769.00
КБ Инвест- Акции,	12,510,126.00	8,132,552.00
КБ Инвест- МБИ 10	648.00	
НЛБ Фондови АД Скопје, во фондовите:	114,680,092.00	88,637,482.00
НЛБ Брик,	12,718,588.00	10,586,050.00
НЛБ Америка,	26,623,390.00	23,487,138.00
НЛБ Топ Брендони.	75,338,114.00	54,564,294.00
Вкупно	437,475,080	321,799,983

20. ПОБАРУВАЊА ЗА ПРЕМИИ

	31 декември 2025	31 декември 2024
Побарувања за премии за осигурување	38,815,177	44,562,856
Исправка на вредноста	(10,462,146)	(17,045,207)
	<u>28,353,031</u>	<u>27,517,649</u>

Движењето на исправката на вредност за побарувањата за премии за годините што завршуваат на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2025	31 декември 2024
На 1 Јануари	17,045,207	12,338,333
Трошок за годината	(6,583,061)	4,706,874
На 31 Декември	<u>10,462,146</u>	<u>17,045,207</u>

Намалувањето на трошоците по основ на вредносно усогласување на побарувањата од премија се должи на зголемената наплата на полиси за кои во претходните периоди беа евидентирани повисоки исправки на вредноста, како и на прекин на дел од полисите, што резултира со намалување на потребата за дополнителни исправки во тековниот период.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

21. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	31 декември 2025	31 декември 2024
Побарувања по основ на камати	17,957,068	13,157,138
Останати побарувања по основ на вложувања	393,528	290,607
Побарување по основ на наемнини	361,658	361,658
Останати побарувања	357,519	295,892
	<u>19,069,773</u>	<u>14,105,295</u>

22. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	31 декември 2025	31 декември 2024
Сметки во банки:		
- во денари	15,473,963	7,392,592
- во странска валута	2,778,157	3,058,168
Пари во благајна:		
- во денари	14,981	11,456
	<u>18,267,101</u>	<u>10,462,216</u>

23. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

На 31 декември 2025 акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 35.000 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР по акција. Една обична акција дава право на еден глас во Собранието. Обичните акции даваат право на глас во собранието на Друштвото, право на исплата на дел од добивката, право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на Друштвото.

Сопственик на 100% од акциите на Друштвото е СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП Ш.а Тирана, Република Албанија.

Краен сопственик на Друштвото е физичкото лице Авни Понари.

Во текот на 2024 година склучен е договор за откуп на акциите и стекнување контрола над СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП Ш.а., Тирана, Република Албанија, мнозинскиот сопственик на Друштвото, од страна на СИГАЛ БИЗНИС ЦЕНТАР, Тирана, Република Албанија. На 12 февруари 2025 година, Друштвото доби дозвола за промена на индиректниот сопственик од Комисијата за заштита на конкуренцијата. На 22 мај 2025 година Агенцијата за Супервизија на Осигурување издаде решение за издавање на согласност за индиректно стекнување на квалификувано учество во Друштвото.

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерви за сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

Дивиденди

Во текот на 2025 и 2024 година Друштвото нема исплатено дивиденда. По датумот на известување, Друштвото нема објавено дивиденди.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

24. БРУТО РЕЗЕРВИ ЗА ШТЕТИ

Состојбата на резервите за штети на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи:

	31 декември 2025	31 декември 2024
Преносна премија	6,452,976	7,314,172
Математичка резерва	573,935,541	558,448,353
Бруто резерви за штети	10,035,337	14,039,167
	<u>590,423,854</u>	<u>579,801,692</u>
Математичка резерва за договори кај кои осигуреникот го превзема инвестициониот ризик	437,475,080	321,799,983
	<u>1,027,898,934</u>	<u>901,601,675</u>

Движењето на резервите за штети за годините што завршуваат на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2025	31 декември 2024
На 1 Јануари	901,601,675	769,819,058
Пренесена премија	(861,196)	1,189,589
Математичка резерва	15,487,188	26,599,536
Математичка резерва, каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	115,675,097	101,365,053
Резерви за штети	(4,003,830)	2,628,439
	<u>1,027,898,934</u>	<u>901,601,675</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

24. БРУТО РЕЗЕРВИ ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Состојбата на резервата за преносна премија по класи на осигурување на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи:

	31 декември 2025	31 декември 2024
Јунит Линк	-	-
Живот	6,452,976	7,314,172
	<u>6,452,976</u>	<u>7,314,172</u>

Состојбата на математичката резерва по класи на осигурување на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи:

	31 декември 2025	31 декември 2024
Јунит Линк	5,628,453	5,052,546
Живот	568,307,088	553,395,807
	<u>573,935,541</u>	<u>558,448,353</u>

Бруто резервите за штети за годините што завршуваат на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи:

	31 декември 2025	31 декември 2024
Резерви за пријавени но нерешени штети	7,766,178	12,277,349
Резерви за случени но непријавени штети	2,269,159	1,761,818
	<u>10,035,337</u>	<u>14,039,167</u>

25. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	31 декември 2025	31 декември 2024
Обврски за примени аванси	25,791,388	21,497,194
Обврски за провизија	9,828,682	2,431,534
Обврски за даноци	1,701,634	1,751,903
Обврски за отпремнини	795,079	639,748
Обврски за нето плати	1,013,907	1,013,327
Обврски за придонеси и даноци од плати	1,091,814	973,248
Обврски за наем	473,551	-
Останати обврски	6,119,403	7,131,213
	<u>46,815,458</u>	<u>35,438,167</u>

Доспевање на обврските за наем

	2025	31 декември 2024
- до 1 година	227,385	-
- над 1 до 2 години	159,828	-
- над 2 до 3 години	86,338	-
- над 3 до 4 години	-	-
- над 4 до 5 години	-	-
- над 5 години	-	-
	<u>473,551</u>	<u>-</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК

Примарна цел на Раководството на Друштвото во управувањето со осигурителниот ризик е да го заштити Друштвото од настани кои можат да го спречат понатамошното остварување на целите на Друштвото, вклучувајќи и неуспех при искористување на можностите. Раководството ја препознава значајноста од постоењето на ефикасни системи на управување со ризикот. Друштвото има јасно делегирана структура со делегирани овластувања и одговорности до извршниот менаџмент. Раководството поставува рамка на политики во кои е наведен ризикот, управувањето со овој ризик, контролата и деловното однесување на Друштвото.

Друштвото склучува договори за осигурување со кои превзема осигурителен ризик спрема осигурениците.

Ризикот од осигурување се однесува на неизвесноста од осигурителниот бизнис и вклучува ризик поврзан со премиите, односно износот кој што е платен како премија за осигурување да не е доволен да ја покрие настанатата штета, и ризик поврзан со адекватноста на резервите по договорите за осигурување во однос на обврските од осигурување и капитална основа, односно дека нивото на техничката и математичката резерва ќе биде потценето или дека вистински настанатите штети ќе бидат различни во однос на упросечената вредност.

Стратегија на Друштвото при склучувањето на полисите за осигурување е да постигне разновидност, со цел да оствари балансирано портфолио на договори за осигурување.

Друштвото во текот на 2025 и 2024 година изврши реосигурување за полиси кои покриваат ризик смрт со комерцијално име Ризико Кредит со осигурена сума над износот на самопридржај за овој продукт (50,000 евра).

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничката и математичката резерва.

	31 декември 2025	31 декември 2024
Средства		
Депозити во банки	21,500,000	16,500,000
Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РМ	3,194,984	3,088,267
Хартии од вредност издадени од РСМ	8,404,300	8,404,300
Вкупно вложени средства од техничките резерви	33,099,284	27,992,567
Резерви		
Резерви за штети	10,035,337	14,039,167
Бруто резерви за преносни премии	6,452,976	7,314,172
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	16,488,313	21,353,339
Усогласеност на средствата и обврските	16,610,971	6,639,228

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК (продолжение)

Усогласеност на средствата и обврските (продолжение)

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви по договорите за осигурување. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Северна Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви по договорите за осигурување.

На 31 декември 2025 година депозитите во банки 78.8% (2024: 58.9% додека пак државните записи и државните обврзници изнесуваат 30.0% (2024: 30.0% од средствата што ги покриваат техничките резерви.

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ја покриваат математичката резерва:

	31 декември 2025	31 декември 2024
Средства		
Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РСМ	40,839,587	29,888,640
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	1,537,445	2,105,018
Аванси	6,830,951	10,517,555
Депозити во банки	238,235,218	230,514,770
Хартии од вредност што ги издадени од РСМ	453,801,120	407,104,605
Вкупно дозволени вложувања на средства	741,244,321	680,130,588
Обврски (Математичка резерва)		
Нето резерви по договори за осигурување	573,445,122	557,247,996
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	573,445,122	557,247,996
Усогласеност на средствата и обврските	167,799,199	122,882,592

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ја покриваат математичката резерва. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Северна Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ја покриваат математичката резерва. Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РСМ не смеат да надминат 20% од вкупните средства кои ја покриваат математичката резерва. На 31 декември 2025 година депозитите во банки изнесуваат 32.1% (2024: 33.9%), државните обврзници изнесуваат 61.2% (2024: 59.9%) а уделите изнесуваат 5.5% (2024: 4.4%) од средствата кои ја покриваат математичката резерва.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

27. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО

Друштвото управува со капиталот како би се осигурило дека Друштвото ќе биде во можност да продолжи да работи според принципот на континуитет, и во исто време да го максимизира повратот на акционерите. Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи во согласност со локалната регулатива.

Регулативата не само што пропишува одобрување и мониторинг на активностите, туку исто така наметнува одредена рестриктивна резервација за капиталната адекватност. Друштвото е должно да го одржува капиталот кој во секое време треба да биде барем еднаква на потребното ниво на маргината на солвентност на Друштвото, која се пресметува според методот на стапка на премија или методот на стапка на штети во зависност од тоа која метода ќе даде повисок резултат.

Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, структурата на капиталот на Друштвото се состои од основен и дополнителен капитал. Основниот капитал го сочинуваат:

- уплатениот акционерски капитал, со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции
- резервите (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување
- пренесена нераспределена добивка и
- нераспределената добивка од тековната година (по одбивање на даноци и дивиденда наменета за распределба), доколку износот на добивката е потврден од овластен ревизор.

Следните ставки се сметаат за одбитни при пресметката на основниот капитал:

- сопствени акции кои ги поседува Друштвото
- долгорочни нематеријални средства
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година
- други потенцијални обврски кои друштвото за осигурување има обврска да ги прикаже во вонбилансна евиденција.

При пресметката на дополнителниот капитал, кој може да се зема најмногу во износ од 50% од пресметаниот основен капитал, се земаат во предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции,
- Субординирани должнички инструменти
- Хартии од вредност со неопределен рок на враќање.

Друштвото може да ги вложува средствата на капиталот во банки, при тоа почитувајќи ги принципите на ликвидност, сигурност и рентабилност. Вкупните финансиски вложувања на Друштвото во една банка може да изнесуваат најмногу до 25% од капиталот на Друштвото. На 31 декември 2025 година, Друштвото има депозити во 5 банки (2024: 5 банки) од капиталот на друштвото. Учеството на вложувања во депозите е 17.6 % (2024: 20,47%) од вкупниот капитал.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

27. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Пресметката на потребното ниво на капитал согласно регулативата на АСО на 31 декември 2025 година е како што следи:

	Ознака	Износ
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)	I	313,920,938
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	215,706,400
Премии од емитирани обични акции	I2	-
Законски и статутарни резерви	I3	36,370,132
Пренесена нераспределена добивка	I4	67,279,075
Нераспределена добивка од тековната година	I5	-
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	-
Долгорочни нематеријални средства	I7	5,434,669
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	-
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	-
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	-
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	-
Субординирани должнички инструменти	II3	-
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	-
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	313,920,938
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	-
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	-
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	-
КАПИТАЛ I + II – IV	V	313,920,938
Потребно ниво на цштва за неживотно осигурување)	VI1	-
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	96,192,162
Капитал	VI3	313,920,938
Гарантен фонд*	VI4	184,485,000
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)	VI5	129,435,938
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 – VI1)	VI6	-
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 – VI2)	VI7	217,728,776

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

27. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Пресметката на потребното ниво на капитал согласно регулативата на АСО на 31 декември 2024 година е како што следи:

	Ознака	Износ
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)	I	268,966,120
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	215,706,400
Премии од емитирани обични акции	I2	-
-Законски и статутарни резерви	I3	21,315,455
Пренесена нераспределена добивка	I4	37,190,094
Нераспределена добивка од тековната година	I5	-
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	-
Долгорочни нематеријални средства	I7	5,245,829
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	-
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	-
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	-
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	-
Субординирани должнички инструменти	II3	-
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	-
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	268,966,120
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	-
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	-
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	-
КАПИТАЛ I + II – IV	V	268,966,120
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	-
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	81,484,267
Капитал	VI3	268,966,120
Гарантен фонд*	VI4	184,485,000
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)	VI5	84,481,120
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	-
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	187,481,853

Гарантниот фонд е дефиниран во член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето и претставува 1/3 од потребното ниво на маргина на солвентност, но не смее да биде понизок од соодветниот износ наведен во член 77 став (3) од Законот. Потребниот гарантен фонд согласно Законот за супервизија на осигурување, треба да изнесува минимум 3,000,000 ЕУР во денарска противвредност. На 31 декември 2025 гарантниот фонд на Друштвото е 184,485,000 денари. Вишокот на капитал над гарантниот фонд на 31 декември 2025 изнесува 129,435,938 денари.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

27. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Во продолжение е пресметката на маргината на солвентност согласно регулативата на АСО:

а) Потребно ниво на маргина на солвентност за осигурување на живот

Пресметката на маргината на солвентност на 31 декември 2025 година е како што следи:

		Класа 19	Класа 20
Бруто математичка резерва	1	573,935,542	
Нето математичка резерва	2	573,445,123	
Коефициент 1 ($[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)	3	1	-
Релевантен фактор	4	4%	4%
Прв резултат ($[5]=[1]*[3]*[4]$)	5	22,937,805	-
Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број)	ризик од смрт до 3 години	7,004,766,695	-
	ризик од смрт од 3 до 5 години	3,326,178,141	-
	ризик од смрт (освен [6] и [7])	18,379,963,808	-
	Вкупно ($[6]*0,1\% + [7]*0,15\% + [8]*0,3\%$)	67,133,925	-
Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)	10	28,535,130,982	-
Коефициент 2 ($[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал)	11	1	-
Втор резултат ($[12]=[9]*[11]$)	12	66,722,909	-
Капитализирани средства	13		
Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот	14	89,660,714	-

Пресметката на маргината на солвентност на 31 декември 2024 година е како што следи:

		Класа 19	Класа 20
Бруто математичка резерва	1	557,997,230	
Нето математичка резерва	2	556,796,874	
Коефициент 1 ($[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)	3	1	-
Релевантен фактор	4	4%	4%
Прв резултат ($[5]=[1]*[3]*[4]$)	5	22,271,875	-
Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број)	ризик од смрт до 3 години	705,136,490	-
	ризик од смрт од 3 до 5 години	2,196,878,168	-
	ризик од смрт (освен [6] и [7])	17,782,018,683	-
	Вкупно ($[6]*0,1\% + [7]*0,15\% + [8]*0,3\%$)	57,346,510	-
Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)	10	20,211,183,389	20,211,183,389
Коефициент 2 ($[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал)	11	1	1
Втор резултат ($[12]=[9]*[11]$)	12	56,035,533	56,035,533
Капитализирани средства	13		
Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот	14	78,307,408	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

27. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

б) Потребно ниво на маргина на солвентност за дополнително осигурување кон осигурување на живот

		Дополнително осигурување	
		Тековна година	Претходна година
Бруто полисирана премија	1	36,285,820	17,649,217
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	6,531,448	3,176,859
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	-	-
Вкупен износ од Бруто полисираната премија ([4]=[2] + [3])	4	6,531,448	3,176,859
Бруто исплатени штети	5	4,706,458	3,200,048
Нето исплатени штети	6	4,706,458	3,200,048
Коефициент ([7]=[6]/[5] или 0.50 доколку е помал)	7	1.00	1.00
Пресметана маргина на солвентност за допол. осиг. ([8]=[4]*[7])	8	6,531,448	3,176,859

в) Конечна пресметка на маргината на солвентност

		Тековна година	Претходна година
Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност	1	96,192,162	81,484,267

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот. Показателот на задолженост на 31 декември 2025 и 2024 година е 0%, односно Друштвото нема долгорочни обврски.

Табелите и пресметките во точката Управување со капиталот на Друштвото се направени врз основа на интерно доставени информации до клучниот раководен персонал.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

28. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

28.1 Категории на финансиски инструменти

	31 декември 2025	31 декември 2024
Финансиски средства		
По амортизирана набавна вредност		
Пласмани во банки	314,849,266	302,083,020
Дадени заеми	6,830,951	10,517,555
Побарувања за премии	28,353,031	27,517,649
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	15,819,914	15,288,250
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	446,385,506	400,220,655
Други побарувања	19,013,945	14,049,467
Парични средства	18,267,101	10,462,216
За тргување		
Вложувања во инвестициони фондови	60,492,842	49,043,646
Финансиските вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	437,478,922	321,799,983
	<u>1,347,487,636</u>	<u>1,150,982,441</u>
Финансиски обврски по амортизирана вредност		
Обврски кон добавувачи и други обврски	<u>16,242,963</u>	<u>9,215,604</u>
Усогласеност на средствата и обврските	<u>1,331,244,673</u>	<u>1,141,766,837</u>

28.2 Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитниот ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на времена основа, и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Северна Македонија.

28.3. Управување со кредитен ризик

Изложеност на кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, кој претставува ризик дека клиентите нема да бидат во можност да ги подмират своите обврски кон Друштвото.

Кредитната изложеност на друштвото се состои од пласмани и депозити дадени на банки, вложувања во хартии од вредност, побарувања по основ на премии и поврат на штети. Овој ризик се дефинира како потенцијална загуба во пазарната вредност како резултат на влошена финансиска состојба на клиентите да го отплатат долгот. Менаџментот има усвоено кредитна политика со која се дефинира кредитниот ризик. Друштвото управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите. Побарувањата по основ на премија се следат на месечна основа и се утврдува наплатливоста на истите. Во согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основ премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување наплата на истите.

Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основ на вложувања на средствата кои ја покриваат математичката резерва, техничките резерви и капиталот, Друштвото со цел дисперзија на ризикот ги пласира средствата во депозити кај голем број банки.

Исто така се следи пазарот на хартии од вредност и согласно промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од вредност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

28. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

28.3. Управување со кредитен ризик (продолжение)

Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување

	31 декември 2025	31 декември 2024
Финансиски средства		
Пласмани во банки	314,849,266	302,083,020
Дадени заеми	6,830,951	10,517,555
Побарувања за премии	28,353,031	27,517,649
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	15,819,914	15,288,250
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	446,385,506	400,220,655
Вложувања во инвестициони фондови	497,967,922	370,843,629
Други побарувања	19,013,945	14,049,467
Парични средства	18,267,101	10,462,216
	<u>1,347,487,636</u>	<u>1,150,982,441</u>

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Друштвото на 31 декември 2025 и 2024 година, без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно засилување. За билансните позиции, изложеноста е изразена на нето основа како што е прикажано во билансот на состојба. Како што е прикажано во табелата од максималната кредитна изложеност 4.12% (2024: 3.61%) се однесуваат на побарувања по основ на осигурување и останати побарувања од животното осигурување, додека 23.37% (2024: 26.25%) се однесуваат на орочени депозити, а 70.08% (2024: а 66.99%) се однесуваат на должнички хартии од вредност над една година и вложувања во инвестициони фондови.

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување, т.е. државни записи и обврзници издадени од Република Северна Македонија. Во 2025 Fitch - Кредит рејтинг агенцијата го додели ББ+ кредитниот рејтинг на Република Северна Македонија. (2024: Кредит рејтинг агенцијата го додели ББ+ кредитниот рејтинг на Република Северна Македонија).

Орочените депозити на Друштвото се инвестирани во големи, средни и мали банки во земјата. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРСМ.

Менаџментот е убеден во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува по основ на побарувања од премии, поврат на штети и депозити во банки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

28. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

28.3. Управување со кредитен ризик (продолжение)

Состојбата на побарувањата од осигуреници на 31 декември 2025 година е како што следи:

	31 декември 2025		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	-	-	-
Доспеани, но не оштетени побарувања	19,431,373	-	19,431,373
Доспеани и оштетени побарувања	19,383,804	(10,462,146)	8,921,658
	<u>38,815,177</u>	<u>(10,462,146)</u>	<u>28,353,031</u>

Состојбата на побарувањата од осигуреници на 31 декември 2024 година е како што следи:

	31 декември 2024		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	-	-	-
Доспеани, но не оштетени побарувања	18,293,033	-	18,293,033
Доспеани и оштетени побарувања	26,269,823	(17,045,207)	9,224,616
	<u>44,562,856</u>	<u>(17,045,207)</u>	<u>27,517,649</u>

Во поглед на изложеност на кредитен ризик по географски региони Друштвото е изложено само во Република Северна Македонија.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

28. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

28.3. Управување со кредитен ризик (продолжение)

Исправка на побарувања од купувачи

Старосната структура на доспеани побарувања од осигуреници на денот на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи:

	31 декември 2025	31 декември 2024
до 30 дена	19,431,373	18,293,033
31-60 дена	3,843,913	3,693,093
61-120 дена	4,166,017	3,888,356
121-270 дена	4,559,976	5,619,007
271-365 дена	1,561,170	2,251,779
над 365 дена	5,252,728	10,817,588
	<u>38,815,177</u>	<u>44,562,856</u>

28.4. Управување со ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Најголемиот ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која определува што го сочинува ризикот на ликвидност за Друштвото; ги утврдува минималните фондови за да излезе во пресрет на итните барања; определува резервен план за финансирање на можните обврски; ги утврдува изворите на финансирање и настаните кои би го активирале планот; концентрацијата на извори на финансирање; известување за изложеноста на ризик од ликвидност и прегледување на политиката за ризик на ликвидност во однос на нејзината адекватност и во однос на околностите кои се менуваат.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава највисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

28. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

28.4. Управување со ризик на ликвидност (продолжение)

Анализа според преостанатата договорна рочност на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност на 31 декември 2025 година е како што следи:

Опис на позицијата	Брј на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Вкупно средства	001	288,655,283	320,649,929	111,591,664	205,113,156	306,481,904	131,754,206	85,241,368	1,449,487,510
1. Нематеријални средства	002	24,488	280,321	5,129,860	-	-	-	-	5,434,669
2. Вложувања	003	201,274,462	307,719,502	55,683,378	114,183,128	237,465,212	-	20,180,138	936,505,820
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	490,419	-	-	-	-	-	-	490,419
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	20,158,342	11,504,348	49,050,234	90,930,028	69,016,692	131,754,206	65,061,230	437,475,080
5. Одложени и тековни даночни средства	006	2,032	-	-	-	-	-	-	2,032
6. Побарувања	007	47,422,804	-	-	-	-	-	-	47,422,804
7. Останати средства	008	18,520,376	1,145,758	1,728,192	-	-	-	-	21,394,326
8. Активни временски разграничувања	009	762,360	-	-	-	-	-	-	762,360
II. Вкупно обврски	010	129,165,835	72,084,202	105,482,033	225,448,553	231,225,514	207,466,422	478,614,951	1,449,487,510
1. Капитал и резерви	011	-	-	-	-	-	-	374,773,118	374,773,118
2. Субординирани обврски	012	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Бруто технички резерви	013	62,987,114	60,500,773	56,431,799	134,518,525	162,066,586	75,482,761	38,436,296	590,423,854
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	20,158,342	11,504,348	49,050,234	90,930,028	69,016,692	131,754,206	65,061,230	437,475,080
5. Останати резерви	015	-	79,081	-	-	142,236	229,455	344,307	795,079
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	1,701,634	-	-	-	-	-	-	1,701,634
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	44,318,745	-	-	-	-	-	-	44,318,745
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-	-	-	-	-	-	-
Разлика - неусогласена рочна структура	020	159,489,448	248,565,727	6,109,631	(20,335,397)	75,256,390	(75,712,216)	(393,373,583)	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

28. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

28.4. Управување со ризик на ликвидност (продолжение)

Анализа според преостанатата договорна рочност на финансиските средства и обврски (продолжение)

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност на 31 декември 2024 година е како што следи:

Опис на позицијата 1	Број на позиција 2	до 1 година 4	1 - 3 години 5	3 - 5 години 6	5 - 10 години 7	10 - 15 години 8	15 - 20 години 9	20 и повеќе години 10	ВКУПНО 11
I. Вкупно средства	001	422,723,423	112,334,835	37,668,901	193,605,703	181,006,953	42,182,608	87,809,210	1,077,331,633
1. Нематеријални средства	002	-	-	946,498	-	-	-	-	946,498
2. Вложувања	003	358,514,395	112,334,835	33,559,328	120,008,150	143,981,251	-	20,180,143	788,578,102
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	369,784	-	-	-	-	-	-	369,784
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	-	-	-	73,597,553	37,025,702	42,182,608	67,629,067	220,434,930
5. Одложени и тековни даночни средства	006	2,584	-	-	-	-	-	-	2,584
6. Побарувања	007	48,507,076	-	-	-	-	-	-	48,507,076
7. Останати средства	008	15,329,584	-	3,163,075	-	-	-	-	18,492,659
8. Активни временски разграничувања	009	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Вкупно обврски	010	88,865,497	42,473,266	44,840,215	211,297,303	186,144,709	110,423,768	393,286,875	1,077,331,633
1. Капитал и резерви	011	-	-	-	-	-	-	274,211,949	274,211,949
2. Субординирани обврски	012	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Бруто технички резерви	013	56,061,735	42,473,266	44,782,863	137,699,750	149,054,476	68,091,937	51,220,101	549,384,128
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	-	-	-	73,597,553	37,025,702	42,182,608	67,629,067	220,434,930
5. Останати резерви	015	-	-	57,352	-	64,531	149,223	225,758	496,864
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	1,939,314	-	-	-	-	-	-	1,939,314
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	30,864,448	-	-	-	-	-	-	30,864,448
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-	-	-	-	-	-	-
Разлика - неусогласена рочна структура	020	333,857,926	69,861,569	(7,171,314)	(17,691,600)	(5,137,756)	(68,241,160)	(305,477,665)	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

28. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

28.5. Пазарен ризик

Во спроведувањето на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и промена на каматните стапки. Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста.

28.6. Управување со девизен ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните средства, како и пласманите во банки кои се деноминирани во странска валута.

За годината што завршува на 31 декември 2025 година изложеноста е како што следи:

Опис на позицијата 1	Број на позиција 2	МКД 3	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА 4
I. Вкупно средства	001	886,392,808	563,094,702
1. Нематеријални средства	002	5,434,669	-
2. Вложувања	003	411,407,048	525,098,772
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	-	490,419
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	437,475,080	-
5. Одложени и тековни даночни средства	006	2,032	-
6. Побарувања	007	12,695,450	34,727,354
7. Останати средства	008	18,616,169	2,778,157
8. Активни временски разграничувања	009	762,360	-
II. Вкупно обврски	010	549,159,097	900,328,413
1. Капитал и резерви	011	-	374,773,118
2. Субординирани обврски	012	-	-
3. Бруто технички резерви	013	70,659,289	519,764,565
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	437,475,080	-
5. Останати резерви	015	795,079	-
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	1,701,634	-
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	38,528,015	5,790,730
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-
III. Разлика - неусогласена валутна структура	020	337,233,711	(337,233,711)

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

28. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

28.6. Управување со девизен ризик (продолжение)

За годината што завршува на 31 декември 2024 година изложеноста е како што следи:

Опис на позицијата 1	Број на позиција 2	МКД 3	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА 4
I. Вкупно средства	001	727,808,611	528,607,209
1. Нематеријални средства	002	5,245,829	-
2. Вложувања	003	378,154,677	493,797,294
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	-	1,200,357
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	321,799,983	-
5. Одложени и тековни даночни средства	006	2,588	-
6. Побарувања	007	11,071,554	30,551,390
7. Останати средства	008	11,533,980	3,058,168
8. Активни временски разграничувања	009	-	-
II. Вкупно обврски	010	868,403,092	388,012,728
1. Капитал и резерви	011	-	319,375,978
2. Субординирани обврски	012	-	0
3. Бруто технички резерви	013	517,803,499	61,998,193
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	321,799,983	-
5. Останати резерви	015	639,748	-
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	1,751,903	-
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	26,407,959	6,638,557
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	0
III. Разлика - неусогласена валутна структура	020	(140,594,481)	140,594,481

Друштвото е единствено изложено на еврото. Следната табела детално ја прикажува сензитивноста на 1% зголемување и намалување на денарот во споредба со еврото. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на еврото за 1%. Негативен износ подолу означува зголемување на загубата која што се јавува во случај доколку денарот ја зголеми својата вредност во однос на еврото за 1%. За намалување на вредноста на денарот во однос на еврото за 1%, ефектот врз добивката е еднаков, но со обратен предзнак.

	Година што завршува на 31 декември 2025		Година што завршува на 31 декември 2024	
	Зголемување од 1%	Намалување од 1%	Зголемување од 1%	Намалување од 1%
Добивка (Загуба) за годината	3,372,337	(3,372,337)	1,405,945	(1,405,945)

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

28. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

28.7. Управување со каматниот ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки првенствено од пласманите во банки со променливи каматни стапки. Друштвото управува со овој ризик преку следење на движењето на каматните стапки на пазарот и обновување на договорите со деловните банки.

	31 декември 2025	31 декември 2024
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
Побарувања за премии	28,353,031	27,517,649
Други побарувања	19,013,945	14,049,467
Вложувања во инвестициони фондови	497,967,922	370,843,629
Парични средства	14,981	11,456
	<u>545,349,879</u>	<u>412,422,201</u>
<i>Со Фиксна каматна стапка:</i>		
Пласмани во банки	314,849,266	302,083,020
Дадени заеми	6,830,951	10,517,555
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	15,819,914	15,288,250
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	446,385,506	400,220,655
	<u>802,137,757</u>	<u>728,109,480</u>
<i>Со променлива каматна стапка:</i>		
Парични средства	18,252,120	10,450,760
	<u>1,365,739,756</u>	<u>1,150,982,441</u>
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
Обврски кон добавувачи и други обврски	16,242,963	9,215,604
	<u>16,242,963</u>	<u>9,215,604</u>

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на крајот на периодот на известување. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 1 процентни поен, што претставува разумна процена на Раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 1 процентен поен, а сите други варијабилни непроменети, загубата на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2025 година би била повисока, односно пониска, за 182.521 денари (2024 за 104.508 денари).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

28. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

28.8. Објективна вредност на финансиските инструменти

Друштвото располага со финансиски средства и обврски, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност претставува износ за кој некое средство може да се замени или обврска да се подмири по договорни услови. Утврдувањето на објективната вредност се базира на пазарните вредности на средствата и обврските кои во билансот на состојба не се презентирани по објективна вредност.

Друштвото ги класификува финансиските средства и обврски согласно хиерархијата за техники на вреднување и информациите дали потребните инпути за вреднување се јавно достапни или не, согласно која постојат три нивоа на хиерархија на објективна вредност и тоа:

- Ниво 1 - објективната вредност е утврдена со директна примена/повикување на котирана пазарна цена на финансиските инструменти на активен пазар. Друштвото нема класификувано инструменти во ниво 1.
- Ниво 2 - објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) од активни пазари (влезните информации може директно или индиректно да се потврдат и да се следат на активните пазари, како на пр.: котираните цени на активен пазар за слични финансиски инструменти, или сите значајни влезни информации во моделот за одредување на објективната вредност може да се потврдат и да се следат на активниот пазар). Инвестиционите фондови се класификувани во ниво 2.
- Ниво 3 - објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) коишто не можат директно или индиректно да се потврдат и да се следат на активни пазари, односно врз основа на техники за вреднување во кои најголемо учество имаат информациите за ризиците на финансиските инструменти коишто не можат да се следат и да се потврдат на активни пазари.

Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност

Следната табела ја прикажува сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски во однос на нивната објективна вредност на 31 декември 2025 и 2024 година:

	31 декември 2025		31 декември 2024	
	Сметководствена вредност	Објективна вредност	Сметководствена вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
Пласмани во банки	314,849,266	314,849,266	302,083,020	302,083,020
Дадени заеми	6,830,951	6,830,951	10,517,555	10,517,555
Побарувања за премии	28,353,031	28,353,031	27,517,649	27,517,649
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	15,819,914	15,819,914	15,288,250	15,288,250
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	446,385,506	446,385,506	400,220,655	400,220,655
Други побарувања	19,013,945	19,013,945	370,843,629	370,843,629
Вложувања во инвестициони фондови	497,967,922	497,967,922	14,049,467	14,049,467
Парични средства	18,267,101	18,267,101	10,462,216	10,462,216
	<u>1,347,487,636</u>	<u>1,347,487,636</u>	<u>1,150,982,441</u>	<u>1,150,982,441</u>
Финансиски обврски				
Долгорочни позајмици	-	-	-	-
Обврски кон добавувачи и други обврски	16,242,963	16,242,963	9,215,604	9,215,604
	<u>16,242,963</u>	<u>16,242,963</u>	<u>9,215,604</u>	<u>9,215,604</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

28. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

28.8. Објективна вредност на финансиските инструменти (продолжение)

Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, како и во согласност со „Одлуката за одредување на начинот на вреднување на должничките хартии од вредност издадени од Република Македонија кои немаат котирана пазарна цена на активен пазар“ издадена од АСО, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, освен кај вложувањата во инвестициски фондови, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови, и ги класификуваше во ниво 3. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Врз основа на направената анализа, не се идентификувани значајни отстапувања на објективната вредност од евидентираната вредност на финансиските средства и обврски.

Земајќи ја предвид краткорочноста на побарувањата и обврските не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

На датумот на билансот на состојба Друштвото ги класификува уделите во инвестициски фондови во во ниво 2. Нивната објективна вредност се одредува според вредноста на нето имотот по удел на фондовите датумот на известување..

29. ОБЕЛОДЕНУВАЊА ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ И НАДОМЕСТОЦИ НА РАКОВОДСТВОТО

Поврзани страни на Друштвото претставуваат членките на СИГАЛ групацијата, како и Раководството и членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото. СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП Ш.а Тирана е матично друштво на Друштвото.

	31 декември 2025	31 декември 2024
Побарувања		
СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП АД Скопје	588,492	641,606
	<u>588,492</u>	<u>641,606</u>
Обврски		
Уника Австрија	-	5,158,330
Уника Ре АГ	-	145,581
Сигал Иншуренс Груп Тирана	1,226,429	1,226,429
СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП АД Скопје	17,282	25,973
	<u>1,243,711</u>	<u>6,556,313</u>
Приходи		
Уника Австрија	-	7,536
СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП АД Скопје	6,259,426	6,248,500
	<u>6,259,426</u>	<u>6,256,036</u>
Расходи		
Уника Австрија	2,393,183	5,163,396
Уника Ре АГ	-	153,140
Сигал Иншуренс Груп Тирана	-	1,061,363
УНИКА ИТ СЕРВИС АВСТРИЈА	30,257	31,215
СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП АД Скопје	456,500	233,728
	<u>2,879,940</u>	<u>6,642,842</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

29. ОБЕЛОДЕНУВАЊА ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ И НАДОМЕСТОЦИ НА РАКОВОДСТВОТО (продолжение)

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Друштвото, вклучени во трошоци за вработените се како што следува:

	31 декември 2025	31 декември 2024
Краткорочни користи за вработените	4,365,986	4,839,942
	<u>4,365,986</u>	<u>4,839,942</u>

Клучниот менаџерски персонал се членовите на Управниот одбор.

30. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2025 година, покренат е два судски спора против Друштвото во вкупен износ од 92,478 денари (2024: 92,478 денари). Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на судски спорови на Друштвото кои би можеле да се појават во иднина.

Неизвесни даночни обврски

Согласно даночната регулатива, даноците и даночните обврски застаруваат по истек на период од 5 години, со исклучок на даночна измама кога рокот е 10 години. Како резултат на тоа обврските за даноци на Друштвото за периодот од 2018 до 2024 година не може да се сметаат за конечни. Било какви дополнителни даноци и пенали, доколку такви постојат, кои може да произлезат во случај на даночна контрола, не можат во оваа фаза да бидат утврдени со разумна точност. Според проценките на Раководството на Друштвото на датумот на овие извештаи, не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијални материјално значајни обврски по овој основ.

31. УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

На 31 декември 2025 година Друштвото е усогласено со барањата на Законот за супервизија на осигурување во врска со покривање на маргина на солвентност, пропишаните лимити за вложувањата на капиталот како и средствата кои ги покриваат техничките резерви. Друштвото има доволно средства за покривање на техничките и математичката резерва и покривање на капиталот во целост.

Во табелата подолу се наведени годишните коефициенти за штети по класи на осигурување за 2025 и 2024 година.

2025

Годишен коефициент на штети		Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување
Незгода	01	30.9	30.9
Здравствено	02	0.7	0.7

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

31. УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА (продолжение)

2024

Годишен коефициент на штети		Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување
Незгода	01	25,7%	25,7%
Здравствено	02	5,0%	5,0%

32. НАСТАНИ ПОСЛЕ ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2025 година, датумот на известување, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, не се настанати настани кои би можеле да предизвикаат корекции на овие финансиски извештаи, ниту пак други материјално значајни настани кои наметнуваат потреба од дополнително обелоденување во финансиските извештаи.

СИГАЛ ЛАЈФ ИНШУРЕНС ГРУП АД Скопје

Годишна сметка

За годината завршена на 31 декември 2025 година

ЕМБС: 06712339

Целосно име: Друштво за животно осигурување СИГАЛ ЛАЈФ ИНШУРЕНС ГРУП АД Скопје

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за животно осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2025

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	5.245.829,00			5.434.669,00
3	-- Останати нематеријални средства	5.245.829,00			5.434.669,00
4	-- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012)	54.904.258,00			52.467.912,00
5	-- Недвижности (006+007)	50.774.326,00			49.340.687,00
7	-- Градежни објекти	50.774.326,00			49.340.687,00
8	-- Постројки и опрема	4.081.092,00			2.679.281,00
9	-- Транспортни средства	48.840,00			
12	-- Останати материјални средства				447.944,00
13	-- В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)	821.177.645,00			887.165.133,00
14	-- I.ВЛОЖУВАЊА ВО МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ НЕ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА	44.024.519,00			42.786.654,00

21	-- III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)	777.153.126,00			844.378.479,00
22	-- Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)	464.552.551,00			522.698.262,00
23	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025)	415.508.905,00			462.205.420,00
24	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	15.288.250,00			15.819.914,00
25	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	400.220.655,00			446.385.506,00
30	-- Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата (031+032+033)	49.043.646,00			60.492.842,00
33	-- Акции, удели и останати сопственички инструменти	49.043.646,00			60.492.842,00
35	-- Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	312.600.575,00			321.680.217,00
36	-- Депозити	302.083.020,00			314.849.266,00
38	-- Останати дадени заеми	10.517.555,00			6.830.951,00
41	-- Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК(ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	321.799.983,00			437.475.080,00
42	-- Д. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	1.200.357,00			490.419,00
44	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	1.200.357,00			490.419,00
51	-- Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057)	41.625.532,00			47.424.836,00
52	-- I.ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)	27.517.649,00			28.353.031,00
53	-- Побарувања од осигуреници	27.517.649,00			28.353.031,00
57	-- III.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)	14.107.883,00			19.071.805,00
59	-- Побарувања по основ на вложувања	13.809.403,00			18.712.254,00
60	-- Тековни даночни средства	2.588,00			2.032,00
61	-- Останати побарувања	295.892,00			357.519,00
62	-- Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	10.462.216,00			18.267.101,00

65	-- И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ(АВР)				762.360,00
66	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)	1.256.415.820,00			1.449.487.510,00
68	-- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082)	319.375.978,00			374.773.118,00
69	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	215.706.400,00			215.706.400,00
74	-- VI. РЕЗЕРВИ (075+076+077+078)	21.315.455,00			36.370.132,00
75	-- Законски резерви	21.315.455,00			36.370.132,00
79	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	37.190.094,00			67.279.075,00
81	-- IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	45.164.029,00			55.417.511,00
86	-- В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092)	579.801.692,00			590.423.854,00
87	-- Бруто резерви за преносни премии	7.314.172,00			6.452.976,00
88	-- Бруто математичка резерва	558.448.353,00			573.935.541,00
89	-- Бруто резерви за штети	14.039.167,00			10.035.337,00
93	-- Г.БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	321.799.983,00			437.475.080,00
94	-- Д. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И НЕИЗВЕСНОСТИ (095+096)	639.748,00			795.079,00
95	-- Резервирања за пензиски планови, отпремнини и слични обврски кон вработените	639.748,00			795.079,00
99	-- Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)	34.798.419,00			46.020.379,00
104	-- II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	1.480.227,00			3.149.733,00
105	-- III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)	33.318.192,00			42.870.646,00
107	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување	23.939.796,00			35.620.070,00
108	-- Обврски кон вработените	1.986.575,00			2.105.721,00
109	-- Тековни даночни обврски	1.751.903,00			1.701.634,00
110	-- Останати обврски	5.639.918,00			3.443.221,00

113	-- ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)	1.256.415.820,00			1.449.487.510,00
------------	---	------------------	--	--	------------------

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
201	-- А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)	381.086.133,00			435.473.187,00
202	-- I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-206-207-208+209+210)	314.107.503,00			349.977.780,00
203	-- Бруто полисирана премија за осигурување	317.225.745,00			358.792.999,00
207	-- Бруто полисирана премија пренесена во реосигурување/ретроцесија	1.928.653,00			9.676.415,00
208	-- Промена во резервата за преносна премија	1.189.589,00			-861.196,00
211	-- II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)	66.243.553,00			78.619.172,00
219	-- Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)	25.099.991,00			33.504.948,00
220	-- Приходи од камати	18.849.058,00			24.620.397,00
221	-- Приходи по основ на курсни разлики	512.352,00			2.203.353,00
223	-- Нереализирани добивки од вложувања	5.738.581,00			6.642.132,00
224	-- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања (225+226+227)				39.066,00
226	-- Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)				39.066,00
228	-- Останати приходи од вложувања (229+233)	41.143.562,00			45.114.224,00
229	-- Приходи од вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста (230+231+232)	3.680.350,00			
232	-- Приходи од наемнини од вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на	3.680.350,00			

	дејноста				
233	-- Останати приходи од вложувања	37.463.212,00			45.114.224,00
234	-- III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	211.060,00			2.033.651,00
235	-- IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ	524.017,00			4.842.584,00
236	-- Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)	330.484.404,00			373.619.893,00
237	-- I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244)	70.359.183,00			74.456.070,00
238	-- Бруто исплатени штети	67.730.744,00			78.459.900,00
242	-- Промени во бруто резервите за штети	2.628.439,00			-4.003.830,00
245	-- II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ) (246+249+252)	25.768.963,00			16.197.126,00
246	-- Промени во математичка резерва, нето од реосигурување (247-248)	25.768.963,00			16.197.126,00
247	-- Промени во бруто математичка резерва	26.599.536,00			15.487.188,00
248	-- Промени во бруто математичка резерва-дел за соосигурување и реосигурување	830.573,00			-709.938,00
255	-- III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (256-257)	101.365.053,00			115.675.097,00
256	-- Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот	101.365.053,00			115.675.097,00
258	-- IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (259+260)	681.205,00			728.590,00
260	-- Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	681.205,00			728.590,00
261	-- V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)	118.083.208,00			155.140.393,00
262	-- Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266)	76.874.307,00			114.719.719,00

263	- - Провизија	73.762.244,00			111.557.192,00
266	- - Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	3.112.063,00			3.162.527,00
267	- - Административни трошоци (268+269+275+276)	41.208.901,00			40.420.674,00
268	- - Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста	4.120.516,00			4.663.044,00
269	- - Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)	16.306.680,00			18.052.836,00
270	- - Плати и надоместоци	10.185.764,00			11.228.223,00
271	- - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	895.300,00			1.001.711,00
272	- - Придонеси од задолжително социјално осигурување	4.309.349,00			4.756.075,00
274	- - Останати трошоци за вработените	916.267,00			1.066.827,00
275	- - Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност со сите давачки	1.735.255,00			2.157.902,00
276	- - Останати административни трошоци (277+278+279)	19.046.450,00			15.546.892,00
277	- - Трошоци за услуги	13.763.462,00			11.519.942,00
278	- - Материјални трошоци	2.203.703,00			2.109.475,00
279	- - Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето	3.079.285,00			1.917.475,00
280	- - VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)	3.394.109,00			11.285.028,00
287	- - Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)	3.394.109,00			11.285.028,00
288	- - Расходи за камати				23.079,00
289	- - Расходи за курсни разлики	448.470,00			2.071.710,00
290	- - Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања	52.251,00			666.113,00
295	- - Останати расходи од вложувања (296+297)	2.893.388,00			8.524.126,00
296	- - Амортизација на вложувањата во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	1.237.863,00			1.237.865,00

297	-- Загуби од обезвреднување на вложувањата и останати расходи од вложувања	1.655.525,00			7.286.261,00
298	-- VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300)	5.307.965,00			5.589.904,00
300	-- Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	5.307.965,00			5.589.904,00
301	-- VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303)	5.524.718,00			-5.452.315,00
302	-- Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување	4.706.874,00			-6.583.061,00
303	-- Останати финансиски и други расходи	817.844,00			1.130.746,00
306	-- Добивка за деловната година (201+304) – (236+305)	50.601.729,00			61.853.294,00
310	-- Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309)	50.601.729,00			61.853.294,00
312	-- Данок на добивка	5.437.700,00			6.435.783,00
315	-- ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314)	45.164.029,00			55.417.511,00
317	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	25,00			24,00
318	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
319	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	45.164.029,00			55.417.511,00
329	-- Добивка за годината	45.164.029,00			55.417.511,00
348	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330)	45.164.029,00			55.417.511,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
---------------	------	------------------	-------------------------	---	------------------------

613	-- Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	9.136.487,00			10.896.569,00
615	-- Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	3.890.658,00			5.461.900,00
616	-- Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба(< или = АОП 003 од БС)	5.245.829,00			5.434.669,00
625	-- Набавна вредност на градежни објекти	57.345.557,00			57.345.557,00
627	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти	6.571.231,00			8.004.870,00
628	-- Сегашна вредност на градежни објекти(< = АОП 007 од БС)	50.774.326,00			49.340.687,00
637	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	8.374.560,00			8.414.490,00
639	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	4.293.468,00			5.735.209,00
640	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< = АОП 008 од БС)	4.081.092,00			2.679.281,00
641	-- Набавна вредност на транспортни средства	4.772.433,00			4.772.433,00
643	-- Акумулирана амортизација на транспортни средства	4.723.593,00			4.772.433,00
644	-- Сегашна вредност на транспортни средства (< = АОП 009 од БС)	48.840,00			
656	-- Краткорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	68.390.065,00			30.157.616,00
657	-- Долгорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	233.692.955,00			284.691.650,00
660	-- Останати дадени заеми (до една година)(< или = АОП 038 од БС)	5.591.649,00			2.676.749,00
661	-- Останати дадени заеми (над една година)(< или = АОП 038 од БС)	4.925.906,00			4.154.202,00
664	-- Должнички инструменти (АОП 660+661)(< или = АОП 041 од БС)	10.517.555,00			6.830.951,00
665	-- Должнички инструменти со рок на достасување до една година	15.288.250,00			15.819.914,00
666	-- Должнички инструменти со рок на достасување над една година	400.220.655,00			446.385.506,00
668	-- Вложувања во заеднички инвестициски фондови (< или = АОП 041 од БС)	321.799.983,00			437.475.080,00

670	-- Побарувања од купувачи(< или = АОП 061 од БС)	295.892,00			35.519,00
671	-- Парични средства во банка и во благајна(< или = АОП 062 од БС)	10.446.216,00			18.267.101,00
682	-- Обврски спрема добавувачи(< или = АОП 110 од БС)	5.639.918,00			3.443.221,00
683	-- Приходи по основ на провизија од реосигурување и учество во добивка(< или = АОП 234 од БУ)	211.060,00			2.033.651,00
684	-- Трошоци од услуги на физички лица кои не вршат дејност(= АОП 275 од БУ)	1.735.255,00			2.157.902,00
685	-- Трошоци за наемнини(< или = АОП 277 од БУ)	162.192,00			
686	-- Трошоци за банкарски услуги(< или = АОП 277 од БУ)	675.636,00			850.437,00
688	-- Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ)	961.546,00			967.653,00
689	-- Трошоци за услуги за одржување(< или = АОП 277 од БУ)	1.815.823,00			2.399.683,00
690	-- Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци(< или = АОП 277 од БУ)	3.281.221,00			2.157.538,00
691	-- Трошоци за останати услуги(< или = АОП 277 од БУ)	6.867.044,00			5.144.631,00
692	-- Трошоци за резервни делови и материјали за поправка и одржување(< или = АОП 278 од БУ)	126.050,00			356.996,00
693	-- Трошоци за канцелариски и потрошен материјал (< или = АОП 278 од БУ)	74.413,00			75.216,00
694	-- Трошоци за комунални услуги (струја, вода и сл.) (< или = АОП 278 од БУ)	1.041.914,00			1.038.850,00
696	-- Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 278 од БУ)	531.055,00			155.018,00
697	-- Трошоци за весници и списанија (< или = АОП 278 од БУ)	133.226,00			137.708,00
699	-- Трошоци за потрошено гориво (< или = АОП 278 од БУ)	297.045,00			345.687,00
701	-- Трошоци за резервирања(< или = АОП 279 од БУ)	142.884,00			182.771,00

702	- - Трошоци за придонеси и членарина (< или = АОП 279 од БУ)	22.225,00			33.981,00
703	- - Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци(< или = АОП 279 од БУ)	284.968,00			45.813,00
707	- - Трошоци за ревизија(< или = АОП 279 од БУ)	1.523.874,00			691.138,00
709	- - Трошоци за даноци и придонеси(< или = АОП 279 од БУ)	1.105.334,00			963.772,00
712	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	25,00			24,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
4492	- 65.110 - Осигурување на живот				435.473.187,00

Потпишано од:

Aleksandra Shkempi Antovska

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G3,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G3

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.